

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 26 август 1992
Скопје
Број 51 Гол. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 2000
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1037.

Врз основа на член 45, став 1 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на
СРМ“ бр. 38/90), а во врска со член 99 од Законот за
Службата на општественото книговодство („Службен
лист на СФРЈ“ бр. 70/83. 20/91), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 10. VIII 1992 го-
дина, донесе

УРЕДБА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАЊЕ НА ОБВР- СКИТЕ ПОМЕГУ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУ- БЛИКА МАКЕДОНИЈА (МУЛТИЛАТЕРАЛНА КОМПЕНЗАЦИЈА)

Член 1

Службата на општественото книговодство во Ре-
публика Македонија (во понатамошниот текст: Служ-
бата) ќе спроведе два циклуса на пребивање на обвр-
ските на правните лица со седиште во Македонија од
областа 01 до 13 од Единствената класификација на
дејности „Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76. 47/90 (во
понатамошниот текст: правни лица), по пат на задол-
жителната мултилатерална компензација.

Одделните циклуси на задолжителната мултилате-
рална компензација Службата ќе ги спроведе на 17 сеп-
тември, 16 октомври и 19 ноември 1992 година.

Пребивањето на обврските (мултилатерална ком-
пензација) е задолжително за сите лица од став 1 на овој
член, и ќе биде контролирано од страна на Службата на
општественото книговодство.

Член 2

Правните лица ги пријавуваат на Службата сите
свои неоспорни неизмирени обврски спрема правните
лица во Македонија кои доставуваат за наплата на де-
нот определен за спроведување на мултилатералната
компензација.

Под обврска во смисла на став 1 од овој член се
подразбираат обврските настанати од должничко-дове-
рителските односи по основ на промет на стоки и
услуги, други договорни обврски (по основ на осигуру-
вање, кредитни односи и др.), обврски по основ на рас-
поредување на приходите од продажба на производи и
услуги на поврзани претпријатија и распоред на прихо-
дите по основ на обединета наплата, обврските за чие
плаќање учесникот на мултилатералната компензација
и издал налози за плаќање на Службата пред пријавува-
њето на обврските, а тие налози не се извршени поради
недостиг на средства на жиро-сметката и обврските по
издадени акцептни налози што се евидентирани во
Службата врз основа на член 15 од Законот за финан-
ското работење.

Член 3

Правното лице не ги пријавува следните обврски:

- 1) Обврски по основите за наплата од член 102 од
Законот за Службата на општественото книговодство;
- 2) Обврски на правни лица над кои е отворена
стечајна постапка;

3) Обврски чие плаќање е обезбедено со инстру-
мент за обезбедување на плаќањето од член 16 од Зако-
нот за финансиско работење;

4) Обврски на правни лица кои во време на спрове-
дувањето на мултилатералната компензација немаат
побарувања од други учесници во истата;

5) Обврски по кои се води спор кај надлежниот суд.

Член 4

Правното лице е должно своите обврски од член 2
да ги пријави во Службата кај која се води неговата
жиро-сметка првиот и вториот работен ден во неделата
(понеделник и вторник), во која се спроведува мултила-
тералната компензација, според роковите за пријаву-
вање и спроведување на мултилатералната компенза-
ција (Прилог број 3).

Пријавувањето на обврските се врши на Образе-
цот „МК-СОК“ – „Пријава за учество во мултилатерал-
ната компензација“, Прилог број 1 кој е составен дел на
оваа Уредба.

Правното лице обврските во пријавата ги иска-
жува во денари, читливо, без прецртување и исправање
на внесените податоци и ја доставува до Службата во
два примерока најдоцна до 12 часот вториот работен
ден утврден за пријавување на обврските.

Член 5

Службата е должна резултатите од мултилатерал-
ната компензација да ги евидентира преку сметките на
учесниците во мултилатералната компензација и за ре-
зултатите од истата да ги извести со доставување на
Извештај за извршената компензација, (Прилог бр. 2)
кој е составен дел на оваа Уредба.

Службата не доставува Извештај за извршената
компензација на учесник чија ниедна обврска не е нами-
рена по пат на мултилатерална компензација.

Правното лице е должно наредниот работен ден од
приемот на извештајот за извршената компензација да
ја извести Службата за обврските намирени по пат на
мултилатерална компензација што се евидентирани во
Службата.

Член 6

Правното лице – учесник во мултилатералната
компензација е должно да ги извести своите доверители
спрема кои ги намирало обврските во мултилатерал-
ната компензација за видот и бројот на документот по
кој тие обврски настанале во рок од 15 дена од денот на
приемот на Извештајот за извршената мултилатерална
компензација.

Член 7

Начинот и постапката за спроведување на мулти-
латералната компензација ќе се врши согласно Упат-
ството на генералниот директор на Службата на опш-
тественото книговодство на Република Македонија.

Член 8

Правните лица и другите учесници во задолжител-
ната мултилатерална компензација кои нема да ги при-
јават своите неоспорени-неизмирени обврски (член 2 од

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот

Прилог бр. 1
„ ОБРАЗЕЦ МК – СОК
страница _____

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО МУЛТИЛАТЕРАЛНА КОМПЕНЗАЦИЈА

(вкупен износ на долгувањето). (вкупен број доверители)

(фирма и седиште на подносителот)

(број на сметката на должникот-
подносител на пријавата)

ред. број	Фирма и седиште на доверителот	Број на сметката на доверителот			Износ	Забелешка
		Седиште	Сметка	Партија	(денари)	

(Место и датум)

Контрола на приемот

Контрола на подготовка

(ШТЕМБИЛ И ПОТПИС НА ПОД-
НОСИТЕЛОТ)

Прилог бр. 2
Стр.

ЗАБЕЛЕШКА КОН ОБРАЗЕЦОТ МК-СОК

1. Во заглавието на овој образец, на секоја страница, учесникот во ЗМК ги запишува, на определено место:

- седиштето на организационата единица на Службата до која поднесува пријава (на пример 10100 – Сараево, 10500 – Бања Лука, итн.),
- фирмата, седиштето и бројот на жиро-сметката на подносителот на пријавата;
- бројот на станицата на пријавата (почнувајќи од 001);
- вкупниот износ на пријавените долгувања (збор на поединечните ставки од стр. 001 до н).

2. Во колоните на овој образец предвидени за внесување на податоци за доверителот, подносителот на пријавата ги внесува редниот број, точниот назив и местото на доверителот, бројот на жиро-сметката (седиште – пет места, сметка – три места и партија седум места – со водечки нули).

3. Во колоната „Износ“ подносителот на пријавата го запишува вкупниот износ на обврските спрема односниот доверител, независно од основот на плаќањето и бројот на фактурите во денари;

4. Податоците се пополнуваат читливо, без прецртување и исправање;

5. На крајот на секоја страница на пријавата, подносителот во левиот долен агол ги запишува местото и датумот, а секоја страница ја потпишуваат лицата овластени за располагање со средствата на жиро-сметката и ги заверуваат со печат.

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Филијала _____ (реден број и датум на спроведувањето на ЗМК)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНАТА КОМПЕНЗАЦИЈА

(жиро-сметка, фирма и седиште на учесникот во ЗМК-подносител
на пријавата)

ПО ВАШАТА ПРИЈАВА ЗА ЗМК Е ИЗВРШЕНО СЛЕДНОТО:

Жиро-сметка	Фирма и седиште	Пријавен износ	Компензиран износ
-------------	--------------------	-------------------	----------------------

ВРЗ ВАШ ТОВАР:

ВКУПНО ВРЗ ТОВАР:

ВО ВАША КОРИСТ:

ВКУПНО ВО КОРИСТ:

Прилог бр. 3

РОКОВИ
 ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗМК
 ЗА 1992 ГОДИНА

ред.број на ЗМК	Датум на пријавување	Ден на спроведувањето на ЗМК
1/92	14 и 15. септември	17. септември
2/92	13 и 14. октомври	16. октомври
3/92	16 и 17. ноември	19. ноември

1038.

Врз основа на член 108 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/92) член 45, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19, и 20.08.1992 година, донесе

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ, ПОДГОТВУВАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО ВОЕНА СОСТОЈБА И ЗА ФОРМИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ И ШТАБОВИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Уредба се уредуваат ставовите и принципите на организирањето, подготвувањето и извршувањето на активностите и задачите на цивилната заштита во воена состојба и формирањето и подготвувањето на системот на цивилната заштита (самозаштита, мерки за заштита и спасување и единици и штабови. Во натамошен текст: сили на цивилната заштита);

- начелата за раководењето и употребата на цивилната заштита;
- елементите и методот на подготвување, оспособување и опремување на цивилната заштита;
- обврските на граѓаните, органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби, единиците на локалната самоуправа и општествените организации чија основна дејност е заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра.

Член 2

При организирањето, подготвувањето, развојот и употребата на цивилната заштита се поаѓа од:

- процената на загрозеноста и повредливоста од воени дејства и процената на последиците кои можат да настанат од елементарни непогоди и од други несреќи во војна, како и процената на сопствените сили и можности за заштита, спасување и отстранување на последиците од овие дејства;
- ангажирањето на граѓаните, органите на државната власт, армијата, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа на Република Македонија, како и сите расположливи технички средства и опрема во системот на цивилната заштита;
- определеноста на Република Македонија (во натамошен текст: Републиката), цивилната заштита да се организира во духот на Женевските конвенции и да извршува хуманитарни активности и задачи и со својата организираност и оспособеност да биде во функција на превентивните и оперативните мерки за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра во Републиката;
- обемот и интензитетот на загрозувањето на територијата на Републиката во светлината на новите општествено-политички и економски услови и тенденциите на постојаното усовршување на воената техника, индустријата и екологијата, кои во наредниот период ќе бидат посложени и потешки;
- единствено и рационално организирање на системот на цивилната заштита на ниво на Републиката со тенденција во натамошниот развој да се интегрира со системот на заштита од пожари, заштита при работа и заштита на човековата околина;

– стручност и целосна ангажираност на припадниците на цивилната заштита, како и конкретно определување на нивните задачи и граници за ангажирање во акциите за заштита и спасување на населението и материјалните добра во воена состојба.

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА

Член 3

Цивилната заштита, како најширока форма на организирање, подготвување и учество на граѓаните, органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од последиците на воени дејства, елементарни непогоди и други несреќи во војна, се организира во сите средини каде што граѓаните живеат и работат.

Системот на цивилната заштита се подготвува и оспособува во мир, а извршувањето на активностите и задачите ќе се извршуваат во воена состојба, како и за време на вонредна состојба и други несреќи во мир на начин и постапка што ќе се пропише со упатството што го донесува Владата на Републиката.

Член 4

Во основните клетки на живеење и работа (дел од населба или станбен блок; маало; улица; станбена зграда; претпријатие; погон; смена; јавни установи и служби) цивилната заштита се организира според начелната шема, прилог бр. 1.

Во населбите, претпријатијата, државните органи, јавните установи и служби, во кои се формираат штабови за цивилна заштита, цивилната заштита се организира според начелната шема, прилог бр. 2.

Во единиците на локалната самоуправа (општините) цивилната заштита се организира според начелната шема, прилог бр. 3.

На ниво на Републиката, цивилната заштита се организира според начелната шема, прилог бр. 4.

Член 5

За развојот и оспособувањето на цивилната заштита одговорни се, во рамките на своите права и надлежности, органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби, единиците на локалната самоуправа, организациите и здруженијата кои во своето редовно работење се занимаваат со заштита и спасување на луѓе и материјални добра.

Самозаштита

Член 6

Самозаштитата претставува основен вид на заштитата на луѓето за преживување од воените дејства, вонредни состојби, елементарни непогоди и други опасности, како и зачувување на човечките и материјалните потенцијали, потребни за успешно водење на оружената борба и други облици на борба и отпор на агресорот.

Член 7

Самозаштитата се организира и спроведува во рамките на секое семејство, станбена и деловна зграда, училиште, населба, блок на зграда, улица, месна заедница, претпријатие, јавна установа и служба и на сите други места каде граѓаните живеат, работат и се собираат.

Член 8

Самозаштитата претставува најмасовна форма на учество на граѓаните во преземањето на мерки и по-

стапки во областа на превентивната заштита, укажување на самопомош, заемна помош и прва помош на настраданите и заболениите, како и заштита и спасување на населението и материјалните добра.

Самозащитата се подготвува плански, а се изразува преку обука на сите државјани на Републиката за активно учество во заштитата и спасувањето во почетен обем на превентивен и оперативен план.

Во рамките на самозащитата населението се подготвува превентивно за прва медицинска помош, примарна деконтаминација, локализирање и гасење на почетни пожари, спасување на плитко затрупани лица и известување за опасностите.

Населението се оспособува и за пасивно учество во заштитата и спасувањето, кое се состои во засолнување, поместување, евакуација, згрижување и друго.

Член 9

При укажувањето на заемната помош граѓаните може да се самоорганизираат во временни групи и екипи, кои по пристигнувањето на силите на цивилната заштита на загрозеното подрачје се ставаат под нивна команда, со што начелно престанува самозащитата.

Член 10

Заради насочување и организирање на самозащитата на ниво на станбени и други згради, помали претпријатија и погони, во кои нема формирано месни сили на цивилната заштита се именуваат повереници за самозащита.

Член 11

Подготовките на самозащитата во рамките на единиците на локалната самоуправа (општините), опфаќаат:

- навремено и целосно запознавање на населението со мерките и постапките во случај на воздушна и РХБ опасност, опасност од пожари, елементарни непогоди и други несреќи;
- оспособување на населението за активно и пасивно учество во заштитата и спасувањето на загрозените лица, личниот и општествениот имот;
- обезбедување на населението и објектите со средства за лична и колективна заштита;
- проценка на степенот на загрозеноста на единиците на локалната самоуправа од воени дејства, вонредни состојби, елементарни непогоди и други поголеми опасности и проценка на потребите од организирање на сопствени сили за заштита и спасување и отстранување на последиците од овие дејства во рамките на самозащитата;
- формирање на сили на цивилната заштита за сопствени потреби, нивно пополнување, обучување и опремување.

Член 12

Минимумот средства за лична и колективна заштита се пропишуваат со упатство што го донесува Владата на Републиката.

Член 13

За своите вработени органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа, доколку не се обезбедени по друг основ, обезбедуваат средства за лична и колективна заштита.

Граѓаните кои не се обезбедени со овие средства по основ на распоред во структурите на одбраната или по основ на вработување, овие средства ги обезбедуваат сами.

Органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби, единиците на локалната

самоуправа и сопствениците или оние што управуваат со станбени, деловни, јавни и други згради и објекти, обезбедуваат средства и опрема за потребите на колективната заштита во тие згради и објекти.

Републиката за потребите на населението обезбедува 10% резерва од потребите на средствата за лична и колективна заштита.

Член 14

Органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби, единиците на локалната самоуправа и општествените организации во рамките на своите права и должности: утврдуваат соодветни форми за организирање на граѓаните за самозащитата и спроведуваат обучување на граѓаните, кои не се обучуваат по други основи, врз основа на единствените наставни планови и програми во Републиката; формираат, опремуваат и оспособуваат универзални и специјализирани единици и други состави на цивилната заштита и во рамките на вежбите на цивилната заштита обезбедуваат вклучување на граѓаните што се опфатени во самозащитата.

Организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување

Член 15

Заради заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени разурнувања, елементарни и други несреќи во војна се преземаат мерки за заштита и спасување.

1. Тревожење на населението,
2. Евакуација на населението,
3. Засолнување,
4. Затемнување,
5. Спасување од: уривање, поплави и експлозии,
6. Прва медицинска помош,
7. Противпожарна заштита,
8. Откривање и означување на опасни зони и деkontаминација и други слични мерки за радиолошко-хемиско-биолошка заштита (РХБ заштита),
9. Згрижување на населението,
10. Маскирање,
11. Помош во запазување на добрата, суштествени за опстанок,
 - Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло,
 - Заштита и спасување на растенија и растителни производи,
12. Асанација на теренот,
13. Итно воспоставување и одржување на ред во настраданите зони,
14. Воспоставување на служби од јавен интерес,
15. Мерки за заштита и спасување кои треба да се вградат во просторните и урбанистичките планови, и
16. Други мерки за заштита и спасување.

Член 16

Подготовките на мерките за заштита и спасување се вршат врз основа на плановите за развој изработени согласно оценките на загрозеноста и повредливоста.

Спроведувањето на мерките за заштита и спасување се врши врз основа на документите од плановите за одбрана за употреба на цивилната заштита во војна.

Во просторните и урбанистичките планови, проектите на објекти и технолошки процеси, задолжително се вградуваат интересите на заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра.

Тревожење на населението

Член 17

Тревожењето се состои од пренесување на сигнали за предупредување на населението за опасности од воени разурнувања и други опасности од воени дејства во воена состојба.

Тревожењето се врши со посебни и единствени знаци.

Условите и начините под кои ќе се врши тревожењето се утврдуваат со правилник, што го донесува Министерот за одбрана.

Евакуација на населението

Член 18

Евакуацијата, како мерка за заштита се состои во поместување на населението од високо загрозените реони, објекти и правци во помалку загрозените.

Член 19

Евакуација се изведува на определени категории население, правовремено и во најнужен обем.

Органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби, единиците на локалната самоуправа, општествените организации чија основна дејност е заштитата и спасувањето, а учествуваат во подготвувањето и спроведувањето на евакуацијата навреме се вклучуваат во планирањето на евакуацијата и обезбедуваат услови за згрижување на евакуираното население.

Член 20

Начелно, евакуација на населението ќе се врши од поголемите населби кои се загрозени од воздушни и други дејства или од реони, објекти и правци на кои се водат борбени дејства.

Населбите, реоните, објектите и правците од кои ќе се врши евакуација, се утврдуваат врз основа на процената на загрозеноста, потребите и можностите и критериумите за евакуација, а ќе се спроведува согласно правилникот за евакуација.

Член 21

Просторот на кој ќе се врши разместување благовремено се уредува и оспособува за престој и живот на евакуираното население.

Кој простор и населби ќе се уредуваат за разместување на населението што се евакуира се утврдува со процената за потребите и можностите за евакуација, односно плановите за спроведување на евакуацијата на населението.

Уредувањето и оспособувањето на овој простор се планира со развојните планови на Републиката преку дисперзија и развој на туристичко-рекреативни зони.

Член 22

Евакуација на населението наредува Претседателот на Републиката.

Член 23

За евакуација на загрозените граѓани од уривање на високи брани, поплави и други елементарни непогоди и несреќи се изработуваат планови за евакуација, како составни делови на плановите за заштита од елементарни непогоди.

Засолнување

Член 24

Засолнувањето на населението и материјалните добра опфаќа обезбедување на простор за заштита

преку: задолжителна изградба на објекти за заштита согласно на техничките нормативи; изградба на импровизирани објекти за заштита; прилагодување на постоечките погодни простории за засолнување; управување и мирновремено двоенаменско користење на објектите за заштита; тековно и инвестиционо одржување на засолништата, како и подготовка на заштитните објекти за употреба во војна и организација на раководењето во запоседнатите засолништа.

Член 25

Изградбата на засолништата и другите заштитни објекти се врши врз основа на процената на загрозеноста од воени дејства и просторите и урбанистичките планови на Републиката и на единиците на локалната самоуправа.

Член 26

Според критериумите за засолнување на населението што ги донесува Владата на Републиката засолништата се градат како двоенаменски објекти, за да може дел од просторот за време на мир да се користи за други намени.

Затемнување

Член 27

Затемнувањето го вршат граѓаните, органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа, на даден знак за општа воздушна опасност.

Извршителите на затемнувањето од ставот 1 на овој член се должни да ги извршуваат сите потребни подготовки за спроведување на затемнувањето, при што ги утврдуваат мерките, постапките, потребниот материјал и задачите на сите учесници во организирањето, подготвување и спроведувањето на оваа мерка.

Член 28

Електродистрибутивните претпријатија го спроведуваат затемнувањето на јавното осветлување преку централното редуцирање и исклучување.

Спасување на населението и материјалните добра

Член 29

За заштита и спасување на населението и материјалните добра органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа планираат и спроведуваат активности и задачи за контрола на примената на техничките и други превентивни норми, пронаоѓање на загрозените лица и нивно спасување од урнатини, општествени и опожарени објекти, поплави и експлозии настанати како последица од воени дејства, елементарни непогоди и други несреќи во воена состојба.

Член 30

Мерките и задачите во врска со заштитата од уривањето ги пропишува Министерството надлежно за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

Член 31

Во услови на ангажирање на силите на цивилната заштита во активностите на непосредното спроведување на спасувањето раководат штабовите на цивилната заштита.

Член 32

Во плановите и техничката документација при изградбата на станбени и други објекти повисоки од 4 ката, да се планираат направи за прицврстување на технички помагала (уреди и опрема за спасување).

Член 33

Во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од поплави, покрај водостопанските претпријатија, ќе се ангажираат градежните, комуналните и другите претпријатија кои располагаат со соодветна опрема, средства и кадри и сили на цивилната заштита по барање на надлежниот орган.

Член 34

Републиката, единиците на локалната самоуправа и претпријатијата, врз основа на процената на загрозеноста од поплави, изработуваат планови за одбрана и заштита од поплави во кои конкретно се утврдува организацијата, мерките, постапките и задачите во спроведувањето на оваа мерка.

Член 35

Заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од експлозии, експлозивни материи и неексплодирани убојни средства опфаќа контрола на примената на техничките прописи и пронаоѓање, дезактивирање и уништување на неексплодирани убојни средства.

Активностите и задачите од став 1 на овој член ги спроведуваат претпријатијата, јавните установи и служби органите на државната управа кои располагаат со соодветни средства и опрема.

Заради перманентната заштита на населението и материјалните добра во Републиката, оваа мерка се организира и спроведува во мир и во војна.

Член 36

Заштитата од неексплодирани убојни средства во мир ја организира Министерството за одбрана.

Член 37

Заштитата од неексплодирани убојни средства во војна ја вршат оружените сили по наредба на командантот на соодветната единица и републичките специјализирани единици на цивилната заштита за пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства по наредба на командантот на Републичкиот штаб за цивилна заштита.

Член 38

Доколку оружените сили на Републиката не се во можност да ги отстранат неексплодирани убојни средства, тие ги обележуваат и го известуваат Министерството за одбрана за преземање на натамошни мерки.

Член 39

Пронаоѓањето и уништувањето на неексплодирани убојни средства се уредува со Правилник што го донесува Министерот за одбрана.

Прва медицинска помош**Член 40**

За да се создадат соодветни услови за укажување на прва медицинска помош на местото на повредувањето и во текот на преносот на повредените до најблиската здравствена установа, се преземаат мерки за оспособување на целото население, а посебно на специјализираните единици на цивилната заштита за прва медицинска помош, на Црвениот крст, како и другите организации, служби и претпријатија.

Член 41

Републиката, Министерството за одбрана, претпријатијата и единиците на локалната самоуправа изработуваат планови за прва медицинска помош, со кој

конкретно се утврдува организацијата, силите и средствата кои се ангажираат за укажување на прва медицинска помош, како и мерките, постапките и начинот на спроведување на оваа мерка во услови на голем број повредени и заболени, во војна, елементарни непогоди и други несреќи во војна.

Противпожарна заштита**Член 42**

Противпожарната заштита на луѓето и материјалните добра опфаќа:

- контрола на примената на техничките и други нормативи за превентивна противпожарна заштита во областа на урбаното планирање, градежништвото и технолошките процеси;

- формирање, опремување и оспособување на потребен број противпожарни единици;

- активности за организирање на доброволни друштва за противпожарна заштита;

- оспособување на граѓаните за отстранување на опасностите кои предизвикуваат пожари, користењето на уредите и средствата и овладувањето со начинот на гаснењето и локализирањето на сите видови почетни пожари;

- раководење со силите за гаснење на пожари во населбите и на отворен простор; и

- стручно оспособување и обучување на силите на цивилната заштита во локализирањето и гаснењето на пожарите.

Член 43

Во спроведување на овие активности и задачи учествуваат претпријатијата, јавните установи и служби, кои во своето редовно работење вршат заштита од пожари, претпријатијата, органите на државната управа и силите на цивилната заштита.

Член 44

Мирновремената организација на заштитата од пожари во начело претставува основа за организирање, подготвување и остварување на заштитата од пожари во услови на војна.

Член 45

Министерството за одбрана, штабовите за цивилна заштита, Министерството за внатрешни работи и противпожарните сојузи остваруваат непосредна соработка во преземање на соодветни мерки и активности за организирање, опремување, стручно оспособување и усовршување на противпожарните единици, како и во нивното содејство со единиците на цивилната заштита и другите структури на одбраната во локализирањето и гаснењето на пожарите во мир и војна.

Радиолошко-хемиско-биолошка заштита (РХБ заштита)**Член 46**

РХБ заштитата во сите средини се спроведува преку непрекинат развој и доградба на системот на РХБ контролата, личната и колективната заштита и деконтаминацијата, како и организирање на соодветни сили на цивилната заштита.

Член 47

За успешно спроведување на РХБ заштитата потребно е:

- граѓаните да се обучат, опремаат и оспособат за навремено спроведување на мерките и постапките за лична и колективна заштита;

– органите на државната власт, претпријатијата и јавните установи и служби кои во своето редовно работење се занимаваат со овие активности и задачи да се оспособат за детекција, дозиметрија, идентификација и отстранување на последиците од РХБ агенси;

– организирање, опремување и оспособување на специјализирани единици на цивилната заштита за извидување и деконтаминација.

Член 48

За детекција, дозиметрија и идентификација на РХБ агенсиите и контрола на материите за деконтаминација, како и за извршената деконтаминација, се формираат, опремуваат и оспособуваат соодветни лаборатории, станици и центри за РХБ заштита.

Организацијата и начинот на работата на лабораториите, станиците и центрите за РХБ заштита се пропишуваат со Упатство што го донесува Министерството за одбрана, во соработка со министерствата надлежни за здравство и стопанство.

Член 49

За РХБ деконтаминацијата на луѓето, животните, храната, облеката, опремата, средствата и сл., единиците на локалната самоуправа, претпријатијата, јавните установи и служби, формираат и оспособуваат соодветни станици за деконтаминација.

Овие станици првенствено се формираат од соодветните претпријатија што располагаат со потребна опрема и средства (бањи, базени, сервиси за перење и хемиско чистење, сервиси за миење на коли, заводи, станици и служби за дезинфекција, противпожарна заштита и др.).

Организацијата, видот и работата на станиците за РХБ деконтаминација со Упатство ја утврдува Министерот за одбрана, во соработка со министерствата надлежни за здравство и стопанство.

Згрижување на загрошено и настрадано население

Член 50

Згрижувањето на загрошеното и настраданото население од воени разурнувања и други опасности од воени дејства и елементарни непогоди и други несреќи во војна, опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот (нужно сместување, исхрана, облека и здравствена заштита).

Член 51

Во организирањето, подготовките, реализирањето и згрижувањето се ангажираат органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби, единиците на локалната самоуправа и општествените организации, чија основна дејност е заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра.

За згрижување на загрошеното и настраданото население првенствено се користат постојните објекти, на туристичко-рекреативните центри, камповите, куќите за одмор и републичките центри за прифат.

Со спроведување на згрижувањето на настраданото население непосредно раководат штабовите на цивилната заштита, додека не се создадат услови раководењето да го преземаат надлежните органи на единиците на локалната самоуправа и Министерството надлежно за социјални работи.

Член 52

За згрижување на загрошеното и настрадано население единиците на локалната самоуправа изработуваат планови во кои се утврдува бројот на загрошените и настраданите лица и потребите за сместување, исхрана,

облека и други потреби за живот и ги утврдуваат конкретните задачи на извршителите.

Маскирање

Член 53

Заради оневозможување и намалување на ефектите на извидувањето и дејството на агресорот, особено по објектите кои се од посебно значење, неопходно е благовремено да се спроведе маскирањето.

Објектите од став 1 на овој член ги утврдува министерот за одбрана.

Маскирањето го спроведуваат Републиката, претпријатијата, јавните установи и служби, единиците на локалната самоуправа и граѓаните.

Помош во запазување на доброта, суштествени за опстанок

Член 54

Заштитата на материјалните и други добра суштествени за опстанок опфаќа заштита и спасување на животните и продуктите од животинско потекло, заштита и спасување на растенијата и растителните производи, заштита на објектите, средствата и опремата за спроведување на овие задачи, како и отстранување на последиците од воени разурнувања и други опасности од воени дејства, елементарни непогоди и други несреќи во војна.

Член 55

Организирање, подготвување и спроведување на активности и задачи за заштита и спасување на животните и растенијата, како и производите од нив вршат и индивидуалните производители кои во своето работење се занимаваат со овие дејности.

Член 56

Републиката, единиците на локалната самоуправа, претпријатијата од областа на земјоделството и сточарството изработуваат планови за спроведување на заштитата и спасувањето на животните и продуктите од животинско потекло и на растенијата и растителните производи.

Во плановите се утврдуваат организацијата, мерките и постапките, силите, средствата и задачите за заштита и спасување на животните, растенијата и производите од нивно потекло.

Асанација на теренот

Член 57

Заради спречување и ширење на заразни болести, епидемии и други последици од воени дејства, елементарни непогоди и други несреќи во војна се врши: пронаоѓање, идентификација и погреб на загинали лица; пронаоѓање и закоп на загинали животни; чистење на теренот од разни глодари и инсекти, отстранување на отпадни и други штетни материјали и дезинфекција, дезинсекција, дератизација и деконтаминација.

Член 58

За асанација на теренот, првенствено се оспособуваат и подготвуваат соодветните комунални претпријатија, кои во целост се вклучуваат во извршувањето на задачите на асанацијата на теренот, а во војна овие претпријатија бројно и материјално се засилуваат.

Итно воспоставување и одржување на ред во настраданите зони

Член 59

Силите на цивилната заштита кои се наоѓаат во настраданите зони од воени дејства ги извршуваат сво-

ите хуманитарни активности на заштита и спасување на луѓето и материјалните добра, без да бидат ангажирани во активностите и задачите за воспоставување и одржување на редот.

Силите на цивилната заштита обезбедуваат непосредно извршување на активностите за спасување на луѓето и материјалните добра на објектите и просторите каде што ги извршуваат своите задачи.

Воспоставување на служби од јавен интерес

Член 60

Силите на цивилната заштита, на барање од органите на државната власт даваат соодветна помош во воспоставување на нарушените функции кои се од битно значење за животот и здравјето на населението.

Мерки за заштита и спасување кои треба да се вградат во просторните и урбанистичките планови

Член 61

При планирањето на просторот за развој на инфраструктурата на Републиката, Министерството надлежно за урбанизам и градежништво обезбедува спроведување на одбраната и заштитата.

Интересите за заштита и спасувањето задолжително се вградуваат во просторните и урбанистичките планови, проектите на објекти и технолошки процеси, под контрола и во согласност со Министерството за одбрана.

Со просторните и урбанистичките планови од аспект на заштитата и спасувањето посебно се регулираат: изградбата на засолништа за основна и дополнителна заштита; определување на просторите за евакуација; обезбедување оптимална децентрализација на станбените, индустриските и други објекти и обезбедување на населените места со потребните инфраструктурни објекти.

Организација и задачи на силите на цивилната заштита

Член 62

За извршување на хуманитарни активности и задачи во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра на територијата на Републиката, како и за создавање на потребни услови за брза и непосредна интервенција во спречување на опасностите и отстранување на последиците од воени дејства и елементарни непогоди и други несреќи во војна, Републиката, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа формираат сили на цивилната заштита.

Според начинот на организирањето, пополнувањето и употребата, силите на цивилната заштита се делат на месни и маневарски.

Член 63

Месните сили се ангажираат во акциите за заштита и спасување во војна и елементарни непогоди и други несреќи во војна, во местата каде се формирани, а по потреба и на соседните загрозени простори.

Месните сили се ангажираат при настанување на опасноста, а времето на ангажирање зависи од конкретната ситуација и потребите за заштита, спасување и отстранување на последиците.

По извршените задачи, припадниците на месните сили се ослободуваат и продолжуваат со работа на своите работни места, односно заминуваат во своите домови.

Член 64

Пополнувањето на месните сили се врши со лица распоредени за извршување на работна обврска и обврзници на цивилната заштита.

Член 65

Маневарските сили се ангажираат за заштита и спасување, првенствено на подрачјето каде се формирани, а по потреба и на целиот простор на Републиката.

Маневарските сили се опремуваат, обучуваат и оспособуваат за извршување на посложени и пообемни задачи во заштитата и спасувањето.

При употребата на маневарските сили на загрозено подрачје тие го преземаат командувањето со сите сили ангажирани во акцијата за заштита и спасување.

Член 66

Маневарските сили се пополнуваат со обврзници на цивилната заштита или воени обврзници, кои неможат да се распоредуваат на други должности во војна.

Член 67

Силите на цивилната заштита се формираат врз основа на решението за личниот и материјалниот состав, што го донесува Министерот за одбрана.

Член 68

Припадниците на маневарските сили носат униформа и знак на цивилната заштита.

Припадниците на месните сили носат секојдневна работна облека и задолжително носат знак на цивилната заштита.

Униформата и знакот на цивилната заштита со правилник ги пропишува Министерот за одбрана.

Единици на цивилната заштита

Член 69

Месните единици на цивилната заштита се формираат како универзални и специјализирани единици.

Член 70

Универзалните единици се формираат во јачина на екипи, одделенија и водови.

Универзални единици во јачина на екипи се формираат во населби кои имаат до 200 жители и претпријатија и јавни установи и служби кои имаат до 50 вработени.

Универзални единици во јачина на одделенија се формираат во населби кои имаат од 200 до 500 жители и претпријатија и јавни установи и служби кои имаат 50-300 вработени.

Универзални единици во јачина на водови се формираат во населби кои имаат над 500 жители и претпријатија и јавни установи и служби кои имаат над 300 вработени.

Член 71

Универзалните единици се опремуваат, обучуваат и оспособуваат за укажување прва медицинска помош, гасење на почетни и помали пожари, спасување на загрозени и затрупани лица во плитки урнатини, учество во засолнување, евакуација и згрижување на населението и други задачи.

Член 72

Месни специјализирани единици формираат претпријатија јавните установи и служби кои располагаат со соодветни средства опрема за заштита и спасување, како и претпријатијата кои со својот технолошки процес можат да ги загрозат вработените и околината.

Месни специјализирани единици во јачина на екипи формираат претпријатија и јавни установи и служби кои имаат до 100 вработени.

Месни специјализирани единици во јачина на одделенија формираат претпријатија и јавни установи и служби кои имаат од 100-500 вработени.

Месни специјализирани единици во јачина на водови се формираат во претпријатија и јавни установи и служби кои имаат над 500 вработени.

Месни специјализирани единици задолжително формираат претпријатија кои се високо загрозени од поодделни видови на опасности.

Член 73

Месни специјализирани единици се формираат за следните специјалности:

1. Противпожарна заштита
 2. Прва медицинска помош
 3. Комунални
 4. Заштита и спасување на животни и продукти од животинско потекло
 5. Заштита и спасување на растенија и растителни производи.
 6. РХБ деконтаминација
 7. Асанација на територијата и други
- Единиците од став 1 на овој член се формираат во јачина на екипи, одделенија и водови.

Член 74

Со месните единици на цивилната заштита раководеат штабови и повереници.

Член 75

Маневарски единици се формираат како Републички специјализирани единици на ниво на Република и региони во Министерството за одбраната.

Маневарски специјализирани единици се формираат и во одделни претпријатија и јавни установи и служби кои се од посебен интерес за одбраната. Во организирањето, подготвувањето и оспособувањето на овие единици учествува и Републиката.

Член 76

Маневарски специјализирани единици се формираат за следните специјалности:

1. Противпожарна заштита,
2. Прва медицинска помош,
3. Спасување од урнатини,
4. Спасување на вода,
5. Расчистување на урнатини,
6. Извидување,
7. РХБ деконтаминација,
8. Асанација на територија,
9. Пронаоѓање, дезактивирање и уништување на НУС и други.

Единиците од став 1 на овој член се формираат во јачина на одделение, вод и чета.

Во поголемите градски населби се формираат и покрупни состави на маневарските единици од исторобен или мешовит состав (здружени одреди).

Член 77

Маневарските единици се пополнуваат со помлади, стручни и физички способни обврзници.

Член 78

Со маневарските единици, во акциите за заштита и спасување командуваат Републичкиот и подрачните штабови на цивилна заштита.

Раководење со цивилната заштита

Член 79

Раководењето со цивилната заштита во Републиката и нејзиното дејствување во војна е составен дел на раководењето со одбраната.

Републиката, собранијата на единиците на локалната самоуправа, органите на управување во претпријатијата и јавните установи и служби, што ја организираат цивилната заштита, се одговорни за раководењето во цивилната заштита.

Штабови за цивилна заштита

Член 80

За оперативно и стручно раководење со акциите за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од воени разурнувања и други опасности од воени дејства, елементарни непогоди и други несреќи во војна, Републиката, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа, формираат штабови на цивилната заштита.

Член 81

Републичкиот и подрачните штабови за цивилна заштита ги организира и подготвува Министерството за одбрана на Републиката.

Член 82

За раководење со месните сили на цивилната заштита, штабови формираат, организираат и подготвуваат собранијата на единиците на локалната самоуправа и органите на управување на претпријатијата, јавните установи и служби.

Во претпријатијата и јавните установи и служби кои бројат до 100 вработени и во населбите до 200 жители не се формираат штабови.

Член 83

Штабовите на цивилната заштита се оспособуваат и увежбуваат за да можат со успех да ја ценат ситуацијата, брзо и ефикасно да спроведуваат акции за заштита и спасување, да ги координираат и усогласуваат задачите и мерките на сите учесници во заштитата и спасувањето и при тоа да остварат ефикасна соработка со другите чинители на системот на одбраната.

Член 84

Штабовите на цивилната заштита во начело го имаат следниот состав: командант на штабот, началник на штабот и одреден број помошници на началникот на штабот: за оперативно-плански работи, за мерките за заштита и спасување (за секоја мерка посебен помошник или за неколку мерки еден помошник), за употреба на силите на ЦЗ и другите учесници во заштитата и спасувањето, за административно-технички и други работи и задачи.

Член 85

Пополнувањето на штабовите за цивилна заштита се врши со стручни кадри, кои имаат искуство во раководењето.

Член 86

Командантите и началниците на Републичкиот штаб за ЦЗ (РШЦЗ) и подрачните штабови за цивилна заштита, како и членовите на РШЦЗ ги именува Владата на Републиката, а членовите на подрачните штабови ги именува Министерот за одбрана.

Командантот на РШЦЗ е начелно заменикот или потсекретарот за одбрана.

Началникот и одреден број членови на РШЦЗ и подрачните штабови за цивилна заштита се именуваат од стручните работници на министерството за одбрана и од министерствата надлежни за противпожарна заштита, градежништво, екологија, земјоделство, шумарство, водостопанство, социјални грижи и други.

Командантот на штабот на ЦЗ во единиците на локалната самоуправа го именува собранието во согласност со министерот за одбрана.

Командантот во начело е потпретседателот на Собранието, член на извршниот орган или лице со стручни и организациони способности од областа на заштитата и спасувањето.

Началникот и членовите на штабот ги именува извршниот орган на собранието.

Командантот, началникот и членовите на штабовите во претпријатијата и јавните установи и служби ги именуваат органите на управување.

Повереници на цивилната заштита

Член 87

Во населбите со помалку од 200 жители и претпријатијата и јавните установи и служби каде се вработени до 100 работници, за раководење со цивилната заштита се именуваат повереници со одреден број заменици (начелно 1-2 повереника).

Член 88

Во рамките на самозаштитата (поголеми згради, улици, блокови, населби, маала, погони, смени и слично) се именуваат соодветен број на повереници на цивилната заштита и нивни заменици.

Член 89

Поверениците и нивните заменици ги именува извршниот орган на собранието на единицата на локалната самоуправа, односно органот на управување на претпријатијата и јавните установи и сл.

Соработка и содејство со другите учесници на одбраната и заштитата

Член 90

Штабовите за цивилна заштита остваруваат соработка со органите на државната власт кои на одреден начин се вклучени во заштитата и спасувањето, со цел да се утврдат мерките и постапките во акциите за заштита и спасување во војна, а особено во планирањето и спроведувањето на заштитата и отстранувањето на последиците во војна и за време на елементарни непогоди во војна, изградба и користење на објекти за заштита и спасување, организирање и спроведување на РХБ заштитата, укажување на прва медицинска помош, евакуација на населението и негово згрижување, заштита и спасување од пожари, уривање, експлозии и други заеднички задачи.

Член 91

Посебна соработка и содејство, штабовите за цивилна заштита воспоставуваат со: органите и организациите на Црвениот крст, Противпожарниот сојуз, Сојузот на радиоаматерите, Планинарскиот сојуз, Воздухопловниот сојуз, Сојузот на извидниците, комуналните претпријатија, градежните претпријатија, сообраќајно-транспортните претпријатија, угостителско-туристичките претпријатија и центрите за социјални работи, трговските претпријатија, здравствените органи и претпријатија, ветеринарните и земјоделските органи и земјоделско-сточарските индустриски претпријатија, како и со други слични органи, служби, организации и претпријатија.

За реализација на своите специфични задачи, органите, службите, организациите и претпријатијата, од став 1 на овој член, изготвуваат процени, утврдуваат сили и средства, а по потреба ги предвидуваат и потребите од кадровско и материјално-техничко зајакнување.

Органите, службите, организациите и претпријатијата од став 1 на овој член, а чија основна дејност е непосредно сврзана со задачите на цивилната заштита, преземаат мерки и активности за обезбедување на сопствените оперативни сили со средства за лична и колективна заштита и нивно опремување и оспособување за извршување на задачите во услови на војна.

Член 92

Штабовите за цивилна заштита и Министерството за одбрана обезбедуваат развој и остварување на системот на цивилната заштита.

Член 93

Штабовите за цивилна заштита и Министерството за одбрана обезбедуваат:

- благовремено известување и тревожење на граѓаните за сите видови опасности кои го загрозуваат населението и материјалните добра;
- организирање и одржување на врските за раководење и спроведување на мерките за криптозаштита во системот на цивилната заштита;
- пополна на силите на цивилната заштита со обврзници;
- јакнење на мобилизациската готовност;
- изработка и усогласување на документите од плановите за употреба на цивилната заштита со плановите за одбрана;
- инспекцискиот надзор во цивилната заштита;
- изработка на плановите за развој на цивилната заштита и следење на нивната реализација;
- опремување на силите на цивилната заштита;
- планирање, подготвување и изведување на вежби на цивилната заштита и нејзино учество во заеднички вежби со структурите на одбраната; и
- соработка со претпријатијата за производство и промет со специјална опрема и средства на цивилната заштита за успешно извршување на акциите и задачите за заштита и спасување.

Член 94

Преку соработка со Министерството за внатрешни работи се обезбедува непречено ангажирање на силите на цивилната заштита во акциите на заштита и спасување на луѓето и материјалните добра, а посебно на планот на заштитата од пожари.

Член 95

Органите на државната власт во подготвувањето за остварување на својата функција во воена состојба за потребите на заштитата и спасувањето формираат стручни тела (комисии, работни групи) кои може да допринесат за спроведување на превентивните и оперативните мерки за заштита и спасување.

Организација на врските во цивилната заштита

Член 96

Силите на цивилната заштита што ги формира Републиката, за раководење и командување со акциите за заштита и спасување на населението и материјалните добра ги користат врските за раководење на органите на државната власт, општиот систем на мирновременските врски и сопствен систем за врски.

Врските за раководење за потребите на штабовите на цивилната заштита од став 1 на овој член, ги реализира единицата за врски за раководење, а врските за командување се остваруваат преку соодветни единици на цивилната заштита кои се во формациониот состав на единиците и штабовите на цивилната заштита.

Месните сили на цивилната заштита, за раководење и командување со акциите за заштита и спасување, ги користат постојните мирновременски врски и курирските врски.

Член 97

Штабовите за цивилна заштита заедно со Министерството за одбрана, изработуваат план за организација и работа на врските за раководење и командување на цивилната заштита.

Употреба и дејствување на цивилната заштита во војна

Член 98

Во услови на војна цивилната заштита на целиот простор на Републиката, презема превентивни мерки за заштита и ги спроведува предвидените постапки во областа на самозащитата.

Во услови на настанување на непосредна опасност од воени дејства и елементарни непогоди и други несреќи во војна, се врши навремено тревожење на граѓаните, единиците и штабовите на цивилната заштита и сите други органи и претпријатија со цел да се избегнат непосредните загуби.

Во зависност од видот на опасноста, силите на цивилната заштита преземаат активности за соодветно засолнување на населението.

По престанување на опасноста, единиците и штабовите на цивилната заштита преземаат активности за спасување на настраданото и загрошено население и отстранување на настанатите последици.

Член 99

Штабовите на цивилната заштита го насочуваат дејствувањето на единиците на цивилната заштита и на другите учесници во заштитата и спасувањето, собираат податоци за настанатите последици, вршат анализи и ги известуваат соодветните раководства за последиците и преземените мерки и обезбедуваат соработка и координација со оружените сили, Министерството за внатрешни работи со другите надлежни органи, организации и претпријатија.

Член 100

Специјализираните единици на цивилната заштита се употребуваат за заштита и спасување на населението и материјалните добра и отстранување на последиците во најзагрозените објекти и реони.

Во акциите на заштитата и спасувањето каде се ангажирани специјализираните единици на цивилната заштита се ангажираат и универзалните единици на цивилната заштита, граѓаните како и соодветните екипи на општествените организации и претпријатија.

Член 101

На помалку загрозените подрачја заштитата и спасувањето се спроведува преку универзалните единици во населбите и претпријатијата и учество на граѓаните во рамките на самозащитата.

Член 102

Во подрачјата кои се под контрола на силите на непријателот, цивилната заштита се трансформира и заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра се врши во рамките на самозащитата.

Оспособување и опремување на цивилната заштита

Член 103

Обуката во цивилната заштита се планира, организира и спроведува на сите нивоа во Републиката.

Обуката е задолжителна за сите припадници рапоредени во силите на цивилната заштита што ги формираат Републиката, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа.

Член 104

Со припадниците на цивилната заштита се спроведува основна и дополнителна обука.

Раководните и командните кадри на цивилната заштита се обучуваат и по пат на курсеви и семинари.

Практичната проверка на оспособеноста на единиците и штабовите на цивилната заштита се врши преку организирање и спроведување на смотри, тренажи, натпревари и вежби.

Член 105

Обуката со силите на цивилната заштита се спроведува во Центарот за обука за одбрана на Републиката, во образовните институции (училиштата и работничките универзитети), во претпријатијата, јавните установи и служби.

Во Центарот за обука за одбрана на Републиката, како и по пат на негово ангажирање по реони, се обучуваат маневарските сили на цивилната заштита, односно силите на цивилната заштита што ги формира Републиката.

Во Републичкиот центар за обука се обучуваат и раководните и командните кадри на специјализираните единици на цивилната заштита што ги формираат претпријатијата, јавните установи и служби.

Обуката со припадниците на месните сили на цивилната заштита ја организираат и спроведуваат, секој за своите сили што ги формирал, претпријатијата, јавните установи и служби и други.

Во образовните институции, претпријатијата, јавните установи и служби може да се обучуваат и месните сили на локалната самоуправа.

Практичниот дел од обуката се спроведува и на полигоните на Армијата на Републиката, Министерството за внатрешни работи и во одделни претпријатија, јавни установи и служби.

Член 106

Финансирањето на обуката на силите на цивилната заштита што ги формира Републиката (маневарски сили) го врши Министерството за одбрана.

Финансирањето на обуката на месните сили го вршат претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа.

Член 107

Материјалното обезбедување на силите на цивилната заштита се врши според документите за развој и документите за употреба на цивилната заштита.

Под материјално обезбедување на цивилната заштита се подразбира снабдувањето на цивилната заштита со средства, опрема и исхрана, како и санитарско, ветеринарно и финансиско обезбедување.

Член 108

Опременувањето на силите на цивилната заштита се врши според личниот и материјалниот состав што го пропишува Министерот за одбрана.

Член 109

Маневарските сили на цивилната заштита се опремуваат со комплетна лична и заедничка опрема, како и со специјални средства, алати, механизација и возила.

Материјалното обезбедување на маневарските сили го финансира Републиката, а дел од средствата, првенствено механизација и превозни средства се обезбедуваат по основ на материјална обврска.

Член 110

Материјалното обезбедување на месните сили на цивилната заштита го вршат претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа од сопствени средства согласно личниот и материјалниот состав пропишан од Министерот за одбрана.

Член 111

За функционирање на цивилната заштита се формираат и потребни резерви на материјални средства.

Видот и обемот на резервите на материјалните средства со решение ги утврдува Министерот за одбрана.

Член 112

Набавка, ремонт и сервисирање на средства и опрема на цивилната заштита, се врши преку претпријатија овластени за таа намена.

Приправност и мобилизација на цивилната заштита**Член 113**

Приправноста на цивилната заштита опфаќа преземање на организациски, безбедносни, одбранбено – заштитни мерки и постапки заради зголемување на подготвеноста за извршување на задачите за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воените дејства.

Член 114

Со мобилизацијата, силите на цивилната заштита се доведуваат во состојба на готовност за активирање во извршувањето на задачи за заштита, спасување и отстранување на последиците според документите за употреба на цивилната заштита.

Мобилизацијата на цивилната заштита може да биде општа и делумна.

Општата мобилизација ги опфаќа сите сили на цивилната заштита, а делумната одделни нејзини делови.

Член 115

Мобилизацијата на цивилната заштита се организира во согласност со документите за употреба, а се извршува според документите за мобилизација.

Член 116

За подготвување и извршување на мобилизацијата на цивилната заштита одговорни се:

1. министерот за одбрана и командантот на Републичкиот штаб на цивилна заштита – за подготвување и извршување на мобилизацијата на штабовите и единиците што ги формира Републиката;

2. претседателот на собранieto на општината и командантот на општинскиот штаб за цивилна заштита – за подготвување и извршување на мобилизацијата на

штабовите и единиците што ги формираат единиците на локалната самоуправа;

3. функционерот – директорот и командантот на штабот, односно повереникот на цивилната заштита – за подготвување и извршување на мобилизацијата на штабовите и единиците на цивилната заштита што ги формираат органите на државната власт, јавните установи и служби и претпријатијата;

4. штабовите, поверениците на цивилната заштита и командирите на единиците на цивилната заштита – за подготвување и извршување на мобилизацијата на формациските состави со кој раководат и командуваат.

Член 117

Заради проверување на мобилизациската подготвеност и спроведување на обука со силите на цивилната заштита, во мир може да се спроведува пробна мобилизација.

Мобилизацијата од став 1 на овој член ја наредува командантот на Републичкиот штаб за цивилна заштита во согласност со Министерот за одбрана.

Член 118

Мобилизација на силите на цивилната заштита наредува Претседателот на Републиката.

Спроведувањето на мобилизацијата го врши Министерството за одбрана.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 119**

Органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа се должни своите акти да ги усогласат со одредбите од оваа Уредба во рок од 6 месеци од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 120

Со денот на влегување во сила на оваа Уредба престануваат да важат Насоките за организирање, подготвување и функционирање на цивилната заштита во СР Македонија со мерки и критериуми, донесени од Претседателството на СР Македонија стр.дов.бр. 82/100 од ноември 1986 година.

Член 121


Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник“ на Република Македонија.

Бр. 23-74/1
19 август 1992 година
С к о п е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.


Прилог бр. 1

Начелна шема на организација на заштита и спасување во основна клетка на живеење и работа




Прилог бр. 2

Начелна шема на организација на ЦЗ во населба, претпријатије и јавна установа и служба




Начелна шема на организација на ЦЗ во единица на локална самоуправа

Прилог бр. 3



Начелна шема на организација на ЦЗ Прилог бр. 4
на ниво на Република



1039.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.VIII.1992 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА
МОТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО**

Член 1

Во Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел гориво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/92), членот 2 се менува и гласи:

„Бонови за моторен бензин и дизел гориво за возилата на кои постои правото на сопственост се издаваат за месец септември по возила и тоа:

– патнички (приватни) возила 20 литри/месечно
– патнички (службени) возила 40 литри/месечно

За останатите корисници на моторен бензин и дизел-гориво количините ќе бидат определени со посебно упатство кое ќе го донесе Министерството за стопанство.

Корисниците на моторен бензин и дизел-гориво опфатени со оваа уредба и Упатството, можат да купуваат девизни бонове од АМСМ во неограничени количини.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 1992 година.

Бр. 23-2600/1

25 август 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

1040.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија, Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 20.VIII.1992 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЉУБЉАНА**

Член 1

Република Македонија отвора дипломатско претставништво во Република Словенија во ранг на амбасада со седиште во Љубљана.

Член 2

Се задолжува Министерството за односи со странство да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2378/1

19 август 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев с.р.

1041.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20.VIII.1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОНЗУЛАРНИ ОДНОСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА****Член 1**

Република Македонија воспоставува конзуларни односи со Република Бугарија на ниво на генерални конзулати.

Член 2

Се задолжува Министерството за односи со странство да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2562/1
20 август 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

1042.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.VIII. 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО ПРОМЕТОТ**

1. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките цени изнесуваат, и тоа за:

1.1. Моторен бензин	ден./лит.
– МБ-86	420,00
– МБ-98	450,00
– МБМ-95	450,00
1.2. Гасно масло-дизел гориво	
Д-1 и Д-2	330,00
1.3. Масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	195,00
1.4. Масло за горење (мазут)	
– лесно (Л)	65,00
– средно (С)	55,00

2. За индивидуалните земјоделски производители највисоките цени на дизел горивото изнесуваат за:

Д-1 и Д-2	210,00
-----------	--------

3. Средствата за компензација на дизел горивото ќе се обезбедат од Републичкиот буџет врз основа на приложена соодветна документација како и за други корисници (пекари, производство на млеко, комуналните претпријатија, градски и приградски сообраќај и внатрешниот транспорт во рудниците).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 26.VIII. 1992 година од 00,01 часот.

Бр. 23-2599/1
25 август 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

1043.

Врз основа на член 49 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.08.1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕС-ЦЕНТАР ЗА РАБОТА НА СТРАНКИ НОВИНАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Одлуката за основање на меѓународен Прес-центар за работа на странски новинари во Република Македонија бр. 23.2011/1 од 19 јуни 1992 година, по член 4 се додава нов член 5 кој гласи:

„Со меѓународниот Прес-центар раководи директор, кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија“.

Член 2

Членот 5 станува член 6.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2011/1
19 август 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

1044.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20.VIII.1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОФИЈА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА****Член 1**

Република Македонија отвора конзуларно претставништво во Република Бугарија во ранг на Генерален конзулат со седиште во Софија.

Член 2

Се задолжува Министерството за односи со странство да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2562/1
20 август 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

1045.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА
НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 5. ДО 11. X. 1992
ГОДИНА**

I

Висината на придонесот на „Детска недела“ што ќе се наплатува во времето од 5. до 11. X. 1992 година изнесува:

1. На секој продаден влезен билет за тетар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации – 50,00 денари;
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи – 20,00 денари;
3. На секој продаден возен билет во железничкиот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот);
4. На секој продаден возен билет во авионскиот сообраќај – 1.000,00 денари;
5. На секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби – 50,00 денари.

II

Придонесот на „Детска недела“ ќе се плаќа во маркици кои за таа намена ги издава Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23 – 2418/1
19 август 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1046.

Врз основа на член 10, став 2 од Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување на градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 26/91 и 15/92), Владата на Република Македонија, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПО-
СРЕДНА СПОГОДБА**

1. Се дава согласност за доделување на градежно неизградено земјиште за изградба на деловен објект со непосредна спогодба на претпријатието во мешовита сопственост „ИПИС“ Д. О. О. – Скопје.

Согласноста се дава за доделување на градежно земјиште според Извод од урбанистички план на град Скопје број 2877 од 22. 05. 1992 година, што претставува градежна парцела формирана од КП. бр. 294/5, 294/6, 301/4, 302/2, 303/4 и 304/3 сите во КО Скопје.

2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23 – 2480/1
19 август 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1047.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање и член 16 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“, број 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на Република Македонија на својата редовна седница, одржана на 19. VIII. 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА
БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ СКОПЈЕ – КУ-
МАНОВО – КРИВА ПАЛАНКА, НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА**

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се определува локација за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти на магистралниот пат Скопје – Куманово – Крива Паланка, на подрачјето на општината Крива Паланка, чиј инвеститор е Дончо Дончевски од Крива Паланка и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за негова редовна употреба.

2. Составен дел на оваа Одлука е графичкиот прилог – ситуација во М: 500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23 – 2421/1
19 август 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1048.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/84) член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон на Уставот на Република Македонија се применуваат како републички пропис, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.VIII. 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА
ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ**

1. Цените на одделни комунални услуги можат да се зголемат до 75% и тоа кај:

- вода за пиење и прочистување и одведување на отпадни води и
- производство на сурова вода.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.09.1992 година.

Број 23-2536/1
25 август 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1049.

Врз основа на член 89 став 1 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 26/92) и Одлуката за потврдување на завршната сметка на Народната банка на Република Македонија за 1991 година („Службен весник на РМ“ бр. 36/92), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.08.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА

1. Средствата од вишоците на приходите над расходите на Народната банка на Македонија за 1991 година во износ од 207.600.000,00 динари се распределуваат за развој на земјоделството.

2. Критериуми за користење на средствата се значењето и улогата на правните субјекти во унапредувањето на целокупното земјоделско производство, обработливата површина и расположивиот приплоден добиток (крав и овци).

3. Пренесувањето на средствата на крајните корисници ќе го изврши Народната банка на Република Македонија.

4. Составен дел на оваа одлука е списокот на предложените корисници на средствата од точка 1 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2580/1
25 август 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ПО ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 1991 Г. ПО КОРИСНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА

КОРИСНИЦИ	ИЗНОС
1. ПОСАК „Малеш“ – Берово	2.000.000
2. ПОС „Млечна“ – Печчево	700.000
3. ЗК „Пелагонија“ – Битола	17.500.000
4. ЗЗ „Ј. Георгиевски“ – Битола	180.000
5. ПОСАИК „Лозар“ – Битола	630.000
6. ЗЗ „Пешница“ – с. Локвица	980.000
7. АД ЗК „Анска Река“ – Валадолово	1.200.000
8. ЗИК „Брегалиница“ – Винаца	380.000
9. ЗЗ „Момин Преслап“ – Блатец	230.000
10. „Горни Полог“ – Гостивар	390.000
11. ПОС „Напредок“ – Гостивар	930.000
12. „Чедо Филиповски“ – Маврово	1.500.000
13. „Живко Брајковски“ – Трница – Гостивар	1.300.000
14. „Напредок“ – Требиште – Гостивар	380.000
15. „Габрово“ – с. Нистрово – Гостивар	1.300.000
16. „Кочо Рацин“ – Лазарополе	1.600.000
17. „Бистра“ – Галичник	1.200.000
18. „Злате Малаковски“ – Гостивар	230.000
19. ЗК „Прогрес“ – Дебар	700.000
20. ЗИК „Сацански“ – Делчево	630.000
21. ЗЗ „Прогрес“ – Делчево	140.000
22. АД ЗИК „Кочанско Поле“ – Кочани	2.400.000

23. ЗЗ „Моша Пијаде“ – с. Г. Полог	630.000
24. ЗЗ „Зрновка“ – Зрновци	130.000
25. ЗЗ „Галеб“ – с. Тркање	217.000
26. АД ЗК „Кичево“ – Кичево	1.000.000
27. АД „Малина“ – Крива Паланка	780.000
28. АД „Крива Паланка“ – Крива Паланка	640.000
29. ЗИК „Куманово“ – Куманово	3.200.000
30. „Тутунски Комбинат“ – Куманово	400.000
31. ЗИК „Клечовци“ – Куманово	540.000
32. ЗЗ „Слога Уминдол“ – Куманово	200.000
33. АД „Нико Доага“ – Крушево	300.000
34. ЗЗ „Симо Тренов“ – Крушево	150.000
35. АД „Силекс“ – ПЦ „Земјоделие“ – Кратово	1.000.000
36. АК „Тиквеш“ – Кавадарци	11.400.000
37. ЗС „Душан Кирик“ – Росоман	460.000
38. „Црвени Брегови“ – Неготино	1.900.000
39. „Дуброво“ – Неготино	1.400.000
40. „Пепелиште“ – Неготино	340.000
41. „Демир Капија“ – Демир Капија	380.000
42. „Венец“ – Неготино	530.000
43. „Антигона“ – Неготино	150.000
44. „Фондово“ – Неготино	230.000
45. ДОО „14 Септември“ – Св. Николе	150.000
46. ДОО „Џумаџија“ – Св. Николе	2.100.000
47. ДОО „С. Цветковски“ – Св. Николе	440.000
48. ДОО „Кооперација со малопродажба“ – Св. Николе	400.000
49. ДОО „1-ви Мај“ – Св. Николе	1.700.000
50. ДОО „Ерцелија“ – Св. Николе	1.300.000
51. ДОО „Сточарство со преработка“ – Св. Николе	2.400.000
52. ОПП „Сточар“ – Струга	1.000.000
53. ЗЗ „Вевчани“ – Вевчани	150.000
54. АД ЗК „Струга“ – Струга	250.000
55. Ф-ка „Стружанка“ – Струга	300.000
56. ЗИК „Струмица“ – Струмица	4.983.000
57. ЗЗ „Горица“ – Охрид	130.000
58. „Кузман Ј. Питу“ – с. Славеј – Прилеп	3.600.000
59. „Долнени“ – с. Долнени – Прилеп	1.700.000
60. „Тополчани“ – с. Тополчани – Прилеп	3.700.000
61. „Тутунски Комбинат“ – Прилеп	370.000
62. „Земпромет“ – АД Скопје – РЕ Прилеп	220.000
63. ОП „Агро Мариово“ – Витолиште	1.200.000
64. ЗЗ „Златен Клас“ – Г. Коњари	150.000
65. ПОС „Жито Клас“ – Пробитип	720.000
66. ПОС ЗС „ММ. Брицо“ – Гајранци	800.000
67. ЗИК „Радовишко Поле“ – Радовиш	1.700.000
68. АД „Агроплод“ – Ресен	300.000
69. ЗИК „Тетово“ – Тетово	680.000
70. ЗЗ „Единство“ – Волковија	240.000
71. УЦНО „Моша Пијаде“ – Тетово	1.200.000
72. АК „Лозар“ – Т. Велес	3.600.000
73. ЗК „Вардар“ – Т. Велес	2.200.000
74. „Југотутун“ – Т. Велес	150.000
75. ДОО „Тарици“ – Штип	2.800.000
76. ДОО „Блаже Сандов“ – Радање	630.000
77. „Санто Ѓоргиев“ – Штип	150.000
78. ДОО „Долини Балван“ – „1-ви Мај“ – Штип	600.000
79. ДОО „Три Чешми“ – Штип	2.700.000
80. ДОО „Лакавица“ – Штип	700.000
81. ОЗОП „Г-ви Мај“ – Драгоево	2.600.000
82. АД „Градинар“ – Охрид	1.150.000
83. ЗЗ „Слога“ – Софилари – Штип	250.000
84. ОП „Водостопанство – Вардар“ – Скопје	700.000
85. ВП „Повардарие“ – Гевгелија	800.000
86. РО Водостопанство „Осојница“ – Винаца	500.000
87. ВРО „Водостопанство Црни Дрим“ – Струга	700.000
88. Водостопанство „Палурици“ – Богданци	600.000
89. ДОО „Кичевско Поле“ – Кичево	600.000
90. РО „Водостопанство – Извори“ – Гостивар	2.100.000
91. ВРО „Водостопанство Охридско Езеро“ – Охрид	700.000
92. ВРО „Водостопанство Неготинско Поле“ – Неготино	2.300.000
93. РО за стопанисување со води „Мантово“ – Радовиш	1.000.000
94. ВРО „Водостопанство – Куманово“ – Куманово	2.300.000

95. ВП „Полог“ – Тетово	2.500.000
96. ВП „Тиквешко поле“ – Кавадарци	2.500.000
97. ВРО „Водостопанство Преспанско Езеро“ – Ресен	2.000.000
98. ВПОС „Брегалница“ – Кочани	3.900.000
99. РО ХМС „Стрежево“ – Битола	4.300.000
100. БРО „Малешевско Поле“ – Берово	400.000
101. ВПОС „Струмички Слив“ – Струмица	1.500.000
102. АДМС „Струмица“ – ДОО „Кооперација“ – Струмица	1.000.000
103. АДЗИК „Овче Поле“ – ДОО „Водостопанство“ – Св. Николе	1.400.000
104. АД „Црвена Звезда“ – ДОО „Водостопанство“ – Штип	1.300.000
105. ВОП „Водостопанство – Пелагонија“ – Битола	1.200.000
106. РО за водостопанство „Еуростерна“ – Прилеп	1.200.000
107. ОП Завод за водостопанство на РМ – Скопје	3.000.000
108. АДЗИК „Анска Река“ РЕ „Водостопанство“ – Валандово	1.000.000
109. АД „Лозар“ – Сектор водостопанство – Македонија – Т.В.	1.000.000
110. ПОС „Петровец“ – Петровец – Скопје	4.500.000
111. ПОС „Сингелик“ – Сингелик – Скопје	5.500.000
112. ПОС „Трубарево“ – Трубарево – Скопје	1.800.000
113. ООЗТ „Фак. Стоп“ – Трубарево – Скопје	1.400.000
114. КПД „Идризово“ Економија – Скопје	680.000
115. „Агромин“ – Карпош – Скопје	150.000
116. ЗЗ „Слобода“ – Зелениково – Скопје	630.000
117. ПОС „Сковин“ – Скопје	300.000
118. Институт за земјоделство – Скопје	7.600.000
119. Реп. центар за унапред. инд. в земјоделство „Примена“ – Скопје	30.000.000
120. ДОО „Југогрозд“ – Гевгелија	950.000
121. ЗЗ „Мирко Делев“ – Негорци – Гевгелија	100.000
122. ДОО „Сточаро-ратарство“ – Богданци	1.400.000
123. ДОО „Југолозар“ – Богданци	200.000

ВКУПНО: 207.600.000

1050.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, е преземен како Републички закон, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 и 20. VIII. 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ОПЛОДЕНИ ЈАЈНИ КЕЛИИ ЗА ОПЛОДУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И НА ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За извршен ветеринарско-санитарен преглед на граничниот премини при извоз, увоз и превоз на пратки на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, семе за вештачко осемнување, оплодени јајни келии за оплодување на животни и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, се наплатува надомест.

2. Висината на надоместот, за вагонски, камионски, бродски, контејнерски и авионски пратки изнесува и тоа:

1) за пратки на животни/копитари и чапункари/ во превозно средство:

- при извоз до 10 тони нето маса 6.000 денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 600 денари;
- при увоз до 10 тони маса 12.000 денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 1.200 денари;

– во превоз (транзит) до 10 тони нето маса 18.000 денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 1.800 денари;

2) за пратки на животни /живина, птици, зајаци, питоми зајаци и дивеч, како и мајмуни за лабораториски потреби/ во превозно средство;

– при извоз и увоз до пет тони нето маса 6.000 денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 600 денари;

– при превоз /транзит/ до пет тони нето маса 18.000 денари а за секоја натамошна започната тона уште по 1800 денари;

3) за пратки на еднодневна перната живина /пилиња, мисирчиња, гушчиња, пајчиња и др./ во превозно средство:

– при извоз и увоз до 10.000 парчиња – 6.000 денари, а за секои натамошни започнати 1.000 парчиња – уште по 600 денари;

– во провоз /транзит/ до 10.000 парчиња 18.000 денари за секои натамошни започнати 1.000 парчиња уште по 1800 денари;

4) за пратки на месо во превозно средство:

– при извоз и увоз до 10 тони нето маса 6.000 денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 600 денари;

– провоз (транзит) до 10 тони нето маса 17.000 денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 1700 денари;

5) за пратки на производи од месо, маст, млеко и производи од млеко, јајца и производи од јајца, семе за вештачко осемнување, оплодени јајни келии за оплодување на животни, пратки на риби, пчели и производи од пчели, свилени буби, жаби, полжави, школки, желки и други лазачи и мекотелци и на сите нивни производи, лој, техничка маснотија од животинско потекло, брашно од животинско потекло (месно, месно-коскено, крвно, рибно, од пердуви, од рогови и др./, смески на храна за животни што содржат сировини од животинско потекло, кожи, коски, волна, влакна, грива, опашки, рогови, копито, чапункари, животински внатрешни ограни и животински телесни течности во превозно средство;

– при извоз и увоз до 10 тони нето маса 6.000 денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 600 денари;

– во провоз (транзит) до 10 тони нето маса 17.000 денари а за секоја натамошна започната тона уште по 1.700 денари, освен за бродски и авионски пратки, ако целокупното превозно средство една пратка, надомест изнесува за секој тон по 1.700 денари.

3. Висината на надоместот на данковни пратки изнесува и тоа:

1) за секое грло на крупни животни, односно за секои започнати 10 парчиња ситни животни или 50 парчиња живина или птици:

- при извоз и увоз 3.000 денари;
- при провоз (транзит) 6.000 денари;

2) за пратките од точка 2, подточка 5 на оваа одлука

– при извоз и увоз до три колет – 3.600 денари, а за секој натамошен колет – уште по 360 денари,

– во провоз (транзит) до три колет 3.600 денари, а за секој натамошен колет уште по 360 денари. Вкупниот надомест денковна пратка не може да изнесува повеќе од висината на надоместот пропишан за тој вид пратка, ако тоа би се испратило на вагонска, камионска, бродска или авионска.

4. Висината на надоместот за животни (кучиња, мачки мајмуни и други припитомени дивни животни, освен животните што му припаѓаат на циркус) по парче, односно по пратка изнесува и тоа:

- при извоз и провоз /транзит/ 6.000 денари

– при увоз 9.000 денари

Надоместот на животни што му припаѓаат на циркус се наплатува според одредбите од точка 2 и 3 на оваа одлука.

5. Висината на надоместот за остаток на товар по чистење на бродот односно шлепот, по брод односно по шлеп изнесува 3.800 денари;

6. Надоместот за извршениот преглед на пратките од точка 2 до 5 на оваа одлука во провоз /транзит/ се плаќа на влезниот граничен премин. По исклучок, ако прегледот не е извршен на влезниот граничен премин, пратката се прегледува на излезниот граничен премин, а надоместот за прегледот се зголемува за 100% од надоместот предвиден со тие точки.

Надоместот за извршениот преглед на пратката од точка 2 до 5 на оваа одлука на провоз /транзит/ што се претоваруваат во езерските и воздухопловните пристаништа во Република Македонија се зголемува за 50%.

7. Надоместот за преглед на пратките од точка 2 до 5 на оваа одлука што се врши во текот на ноќ /на граничните премини на кои постојат услови за тоа/ се зголемува за 50% од износот на надоместот во тие точки.

8. Ако извозникот, увозникот и шпедиторот кој врши провоз /транзит/ навремено не ги подготви пратките за ветеринарско-санитарен преглед, а го повикаат надлежниот граничен ветеринарски инспектор и инспекторот излезе на местото на прегледот во закажаното време, извозникот, увозникот и шпедиторот се должни за секој час на инспекторовото чекање да платат 6.000 денари.

9. Висината на надоместот за пратки на земјоделски производи наменети за извоз, ако со меѓународните договори за тие пратки се бара уверение дека потекнуваат од подрачја што не се заразени со заразни болести на животни кои со односниот производ би можеле да се пренесуваат на други животни, изнесува:

– за вагон, камион и контејнер – 6.000 денари;

– за брод и авион – 10.000 денари.

10. За пратките за извоз, увоз и провоз наменети за потребите на мировните сили и хуманитарните организации надоместот за извршен ветеринарско-санитарен преглед не се наплатува.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да се применува на територијата на Република Македонија Одлуката за висината на надоместот за извршен ветеринарско санитарен преглед на пратки на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, семе за вештачко осеменување, оплодени јајни ќелии за оплодување на животни и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест во прометот преку границата на СФР Југославија („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 46/91).

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2451/1
19 и 20 август 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН

1. Надоместокот на зголемените трошоци за исхрана и ноќевање за работа на терен на работниците во органите на управата и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Владата на Република Македонија изнесува дневно 50% од износот на дневницата.

2. Надоместокот за работа на терен, во случај кога на теренот не е организирана исхрана и ноќевање изнесува 75% од износот на дневницата.

3. Надоместокот за работа на терен во случај кога на теренот не е организирана исхрана изнесува 67,5% од износот на дневницата, а кога на теренот не е организирано ноќевање изнесува 57,5% од износот на дневницата.

4. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на трошоците за работа на терен („Службен весник на СРМ“ бр. 13/82, 21/83).

5. Оваа одлука ќе стапи во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2548/1
17 август 1992 година
Скопје

Претседател на
Комисијата за кадровски
и административни прашања,
д-р Блаже Ристовски, с.р.

Врз основа на член 109 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 8/92) и член 46, став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.VIII. 1992 година, донесе

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УПОТРЕБА НА ЕДИНИЦИТЕ И ШТАБОВИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ШТО ГИ ФОРМИРА РЕПУБЛИКАТА, ВО ВОНРЕДНА СОСТОЈБА И ДРУГИ НЕСРЕКИ ВО МИР

Член 1

Со ова упатство се утврдува начинот и постапката за употреба на единиците и штабовите на цивилната заштита што ги формира Републиката (во натамошниот текст: Републички сили на ЦЗ) во акциите за заштита и спасување на загрозеното население и материјалните добра и отстранување на последиците во вонредна состојба и други несреќи во мир.

Во состав на Републичките сили на цивилната заштита од став 1 на овој член влегуваат единиците и штабовите на цивилната заштита формирани на ниво на Република, региони, подрачни организациони единици на Министерството за одбрана и во претпријатијата и јавните установи и служби кои се од посебен интерес за одбраната, а во чие организирање, подготвување и оспособување учествува и Републиката.

Член 2

Републичките сили на ЦЗ ќе се ангажираат за отстранување на последиците од вонредни состојби (природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки и хемиски катастрофи) и други несреќи во мир, по оценка на Владата или кога надлежните органи ќе побараат помош од Владата на Република Македонија и тоа:

– органот на управата надлежен за работите на земјоделството, шумарството и водостопанството во

1051.

Врз основа на член 25 став 2 од Уредбата за начинот на определувањето на висината на надоместоците на определени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/92) Комисијата за кадровски и административни прашања на Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.VIII.1992 година, донесе

случај на град, суша, поплави, уривање на брани и лизгање на земјиште, епизотии и епифитотија;

– органот на управата надлежен за работите на урбанизмот, градежништвото, сообраќајот и екологијата во случај на земјотрес, олујни ветрови, одронување и лизгање на земјиште во населено или вон населено место, снежни намети, поледици и сл.;

– органот на управата надлежен за здравство во случај на епидемии, хемиски катастрофи и зголемена радиоактивност или појава на голем број повредени лица;

– органот на управата надлежен за внатрешни работи во случај на пожари, експлозии и сообраќајни несреќи; и

– органот надлежен за труд и социјална политика во случај на потреба за згрижување на населението.

Надлежните органи на управата од став 1 на овој член во барањето до Владата на Република Македонија треба да прецизираат за каков вид и обем на непогода, односно несреќа се работи и во што се состои бараната помош.

Согласно ставовите 1 и 2 на овој член Владата на Република Македонија донесува одлука за ангажирање на републичките сили на ЦЗ и му наложува на Републичкиот штаб за цивилна заштита да ги преземе потребните активности и задачи за употреба на овие сили.

Член 3

Врз основа на одлуката за Владата, командантот на Републичкиот штаб за цивилна заштита врши проценка на настанатите состојби и потребите за нивно санирање и издава наредба за ангажирање и употреба на Републичките сили на ЦЗ во заштита, спасување и згрижување на настраданото население и отстранување на последиците.

Член 4

Раководењето и командувањето со републичките сили на ЦЗ ангажирани во акциите на заштита и спасување го остварува Републичкиот штаб за цивилна заштита преку подрачните штабови за цивилна заштита.

Член 5

Републичките сили на ЦЗ се употребуваат за интервенции на целиот простор на територијата на Републиката.

Републичките сили на ЦЗ формирани на ниво на региони, односно подрачни организациони единици на Министерството за одбрана првенствено се употребуваат за интервенции во однапред предвидените реони, односно објекти, а потоа се ангажираат и во други загрозени подрачја на територијата на Републиката.

Републичките сили на ЦЗ се насочуваат кон заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра во најзагрозените објекти и реони, првенствено на луѓето, гасење и локализирање на настанатите пожари, а потоа расчистување на урнатини и други задачи.

Член 6

Материјално-финансиското и интендантското обезбедување на Републичките сили на ЦЗ, ангажирани во акциите на заштита и спасување во вонредни состојби и други несреќи во мир ги сноси надлежниот орган што ја побарал помошта од Владата.

Владата на Република Македонија ќе ги сноси финансиските трошоци што ќе бидат потребни за рефундација, патни и дневни и други трошоци на припадниците на силите на ЦЗ кои ќе бидат ангажирани во акциите за заштита и спасување.

Член 7

По потреба и по барање на Републичкиот штаб за цивилна заштита, односно подрачниот штаб за цивилна заштита непосредно обезбедување на објектите и про-

сторот каде што републичките сили на ЦЗ ги извршуваат задачите, вршат единиците на Министерството за внатрешни работи и Армијата на Република Македонија.

Член 8

Од моментот на ангажирањето и употребата на републичките единици, Републичкиот штаб за цивилна заштита преку подрачните штабови за цивилна заштита го презема командувањето со сите сили ангажирани во акциите за заштита и спасување на населението и материјалните добра во загрозеното подрачје.

Член 9

При употреба на Републичките сили на цивилната заштита, Републичкиот штаб за цивилна заштита и соодветните подрачни штабови за цивилна заштита воспоставуваат соработка и содејство со ресорните министерства, армијата и другите субјекти кои се во функција на заштита и спасувањето, раководат и го насочуваат делувањето на сите учесници во акциите за заштита и спасување, ги спроведуваат мерките за заштита и спасување, прибираат податоци, ги анализираат и ги известуваат раководствата за настанатите последици и преземените мерки за отстранување на истите.

Член 10

За успешно функционирање на Републичките сили на ЦЗ во услови на вонредна состојба и други несреќи во мир, Министерството за одбрана ги изработува следните документи:

– преглед на сили на ЦЗ во Републиката, региони (републички, на локалната самоуправа, на претпријатијата и јавните установи и служби од посебен интерес за одбраната);

– постапка за начинот на мобилизацијата – активирањето на силите на ЦЗ;

– план за употреба на силите на ЦЗ во вонредни состојби;

– постапка и начинот на известувањето на населението во случај на појава на дополнителни опасности од вонредната состојба, односно несреќа;

– план за користење на расположливите врски;

– преглед на расположливата механизација и други средства што можат да се користат во случај на вонредна состојба и други несреќи во мир;

– план за згрижување на настраданото население;

– план за евакуација (дисперзија) на населението од загрозените подрачја во побезбедни региони; и

– постапка за известување на претпоставената команда.

Член 11

Заради координација, изводи од плановите за ангажирање и дејствување во акциите за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра во услови на вонредни состојби и други несреќи во мир, органите на државната власт, претпријатијата и другите органи и служби од областа на: внатрешни работи, здравството, урбанизмот и комуналните дејности, индустријата и градежништвото, трговијата и снабдувањето, сообраќајот и врските, информациите, противпожарната заштита, Црвениот крст и другите општествени организации, доставуваат до Републичкиот штаб за цивилна заштита, односно подрачните штабови за цивилна заштита.

Член 12

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-75/1
19 август 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1053.

Врз основа на член 183 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91), министерот за внатрешни работи, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕГИСТРАЦИ-
ОНИ ПОДРАЧЈА ЗА МОТОРИ И ПРИКЛУЧНИ
ВОЗИЛА**

Член 1

Во Правилникот за определување регистрациони подрачја за моторни и приклучни возила („Службен весник на СРМ“, бр. 41/84) во членот 2, точка 7 зборот „Струмица“ се брише.

По точката 7, се додава нова точка 8 која гласи:
„8. Струмица – за подрачјето на општината Струмица“.

Досегашните точки 8 и 9 стануваат точки 9 и 10.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-31231/1
18 август 1992 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Љубомир Фрчкоски, с. р.

1054.

Врз основа на член 248 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91) министерот за внатрешни работи, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧ-
ИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ
СВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПРОБ-
НИТЕ ВОЗЕЊА, ВОПРЕДНИОТ ПРЕВОЗ И
СПОРТСКИ ИЛИ ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ПАТ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќање на трошоците сврзани со обезбедувањето на пробните возења, вопредниот превоз и спортски или други приредби на пат („Службен весник на СРМ“, бр. 18/85), во членот 1, 2, 3 и 4 зборот „милиција“ се заменува со зборот „полиција“.

Член 2

Во членот 3 став 2, член 5 став 3 и член 6 став 1 зборовите „органот на управата надлежен за внатрешни работи што ја обезбедил придружбата“ се заменуваат со зборовите „Министерството за внатрешни работи“.

Член 3

Во членот 4 и во членот 6 став 2 зборовите „органот на управата надлежен за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „Министерството за внатрешни работи“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-31231/1
18 август 1992 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Љубомир Фрчкоски, с. р.

1055.

Врз основа на член 220 став 6 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91), министерот за внатрешни работи, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОС-
НОВАЊЕТО, ОБУКАТА, УНИФОРМАТА И ОЗ-
НАКИТЕ НА СООБРАЌАЈНИТЕ ПАТРОЛИ НА
ГРАЃАНИ И УЧИЛИШНИТЕ СООБРАЌАЈНИ
ЕДИНИЦИ**

Член 1

Во Правилникот за основањето, обуката, униформата и ознаките на сообраќајните патрули на граѓаните и училишните сообраќајни единици („Службен весник на РМ“, бр. 18/85), во членовите 2, 6 став 2, 10 став 1, 16 став 1 алинеја 2 и 17 став 2 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „Министерството за внатрешни работи“.

Член 2

Во членот 7 зборовите „Републичкиот секретаријат“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Член 3

Во членот 12 зборовите „работниците на милиција“ се заменуваат со зборот „полицијата“.

Член 4

Во членот 13 став 1 зборовите „цртеж бр. 1“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите „Делот на ознаката што претставува симбол на знамето на СФРЈ ги има истите бои како и знамето“ се заменуваат со зборовите „Ознаката содржи грб на Република Македонија“.


Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-31231/1
18 август 1992 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Љубомир Фрчковски, с. р.

**ОБРАЗЕЦ БРОЈ 1
(Големина 60x90 мм)
Предна страна**

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
=====	
	
УЧИЛИШНА СООБРАЌАЈНА КНИШКА	
	Фотографија (33 x 28)
Регистерски број _____	
_____ (име и презиме)	
_____ (датум и место на раѓање)	
_____ (место на живеење и адреса)	

Задна страна

Издадена од _____
на ден _____ 19 _____ год.
М.П. _____ (потпис)
Напомена: Членот на сообраќајната патрола односно единица има права и должности пропишани во чл.22о од ЗБСП ("Службен весник на РМ", бр.21/84, 31/84, 32/85 и 55/91)

1056.

Врз основа на член 157 став 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91), министерот за внатрешни работи, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ НА
ТРАКТОР И ВОЗАЧКА ПОТВРДА**

Член 1

Во Правилникот за образецот на дозволата на возач на трактор и возачка потврда („Службен весник на СРМ“, бр. 23/85), во членот 3 став 1 и во членот 5 став 1 кратенката „СРМ“ и зборовите „Социјалистичка Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Македонија“.

Член 2

Во членот 3 став 2 и 3 и во членот 5 став 2, 3 и 4 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи што ја издава“ се заменуваат со зборовите „Министерството за внатрешни работи според местото на издавање на“.

Во членот 3 став 5 и во членот 5 став 5 зборовите „општинскиот орган на Управата надлежен за внатрешни работи што ја издал“ се заменуваат со зборовите „Министерството за внатрешни работи според местото на издавање на“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-31231/1
18 август 1992 година
Скопје
(насловна страна)

Министер
за внатрешни работи,
д-р Љубомир Фрчкоски, с. р.
(насловна страна)

(грб на РМ)
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР
(сериски број)

(грб на РМ)
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВОЗАЧКА ПОТВРДА
(сериски број)

1057.

Врз основа на член 163 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91), министерот за внатрешни работи, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА, ДОЗВОЛАТА ЗА
ВОЗАЧ НА ТРАКТОР И ВОЗАЧКАТА ПОТВРДА**

Член 1

Во Правилникот за возачката дозвола, дозволата за возач на трактор и возачката потврда („Службен весник на РМ“, бр. 26/86), во членот 4 зборовите: „член 157 став 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите „член 171 став 1, 2 и 3“.

Член 2

Во членот 5 став 1 бројот „165“ се заменува со бројот „180“, а зборот „југословенска“ се заменува со зборот „македонска“.

Во ставот 2 зборовите „член 165 став 3“ се заменуваат со зборовите: „член 180 став 4“.

Член 3

Во членот 7 став 2 зборот „Југославија“ се заменува со зборовите „Република Македонија“.

Член 4

Во членот 10 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на чие подрачје“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за внатрешни работи според подрачјето каде“.

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на чие подрачје“ се заменуваат со зборовите „Министерството за внатрешни работи според подрачјето каде што е загубена возачката дозвола.“

Ставот 3 се брише.

Член 5

Во членот 11 став 1, зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на чие подрачје“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за внатрешни работи според подрачјето каде што“.

Член 6

Во членот 18 став 2, зборовите „го заведува органот на управата надлежен за внатрешни работи на чие подрачје е“ се заменуваат со зборовите „се заведува во Министерството за внатрешни работи според“.

Член 7

Во членот 19 став 1 по зборовите „место на раѓање“ се додаваат зборовите „матичен број“.

Член 8

Во членот 22 став 1 се менува и гласи:

„Кога возач на моторно возило ќе го промени живеалиштето се врши бришење од евиденцијата во регистарот за возачи на моторни возила и истиот се запишува во регистарот за возачи на моторни возила според новото живеалиште“.

Член 9

Во членот 27 став 3 зборовите: „на управата надлежен за внатрешни работи“ се бришат.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-31231/1
18 август 1992 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Љубомир Фрчкоски, с. р.

Реден број од регистарот на возачите

КАРТОН НА ВОЗАЧОТ

Презиме	Име
Татково име	Датум на раѓањето
Место на раѓање	Матичен број
Занимање	Државјанство
Датум на издавањето дозволата	Број на дозволата
Назив на органот што ја издал дозволата	Рок на важноста на дозволата

1058.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Сл. весник на СР Македонија“ бр. 27/86) донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт за недвижностите во катастарската општина Којково, со вкупна површина, 1187 ха, 33 ари, 81 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01. 10. 1992 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 6576/1
26 август 1992 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

1059.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Сл. весник на СР Македонија“ бр. 27/86) донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт за недвижностите во катастарската општина Мушково, со вкупна површина, 1290 ха, 52 ари, 82 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01. 10. 1992 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 6576/1
26 август 1992 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

1060.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите

(„Сл. весник на СР Македонија“ бр. 27 од 01. 07. 1986 година) донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт за недвижностите во катастарската општина Каврак, со вкупна површина, 720 ха, 13 ари, 13 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01. 10. 1992 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 6576/1
26 август 1992 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

Во Решението за распоредување на осудени лица во казнено-поправни установи и малолетници во заводски установи, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ број 48/92, се врши следната

ИСПРАВКА

Во делот I под 2 точката ж) се менува и гласи:
„ж) Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот член 243 став 3 и 4, освен во врска со член 240 став 1 од КЗМ.“;

Бр. 10-2117
19 август 1992 година
Скопје

Министер
За правосудство и управа,
м-р Ѓорѓи Наумов, с. р.

ИСПРАВКА

Споредувајќи го текстот од објавениот Правилник за службата во Армијата на Република Македонија во („Службен весник на РМ“ бр. 48/92) со оригиналниот текст на правилникот, се утврдија две технички грешки и тоа:

1. Во член 38 став 2 ред втори, зборот „извод“ треба да се замени со зборот „извид“ и
2. Во член 61 став 3 ред втори, бројот „2“ треба да се замени со бројот „1“.

Бр. 13-633/4
27 август 1992 година
Скопје

Министер за одбрана
д-р Трајан Гоцевски, с. р.

По извршеното срамнување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Програмата за поставување на времени објекти во град Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/92) се направени грешки поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ ВО ГРАД СКОПЈЕ**

Во делот „Преглед на предвидени локалитети за времени објекти по општини“ за „Општина Кисела Вода“, во точка 3, алинеја 4 и во точка 6, алинеја 4, наместо зборот „Полипласт“, треба да стои зборот „Кен“.

Бр. 20-4937
21 август 1992 година
Скопје

Министер за урбанизам,
градежништво, сообраќај
и екологија,
д-р Александар Лепавцов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

51. Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в. д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И
ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ

1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со преквалификација или доквалификација или соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостанатата работна способност и привремениот надоместок за вработување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој за јуни 1992 година се усогласуваат за 11,57% или вкупно за 470,93% со извршеното усогласување од 54,25% за јануари, 14,73% за февруари, 26,55% за март, 62,3% за април и 40,78% за мај.

2. Со процентот определен со ова решение за јуни 1992 година ќе се усогласат и најниските пензии, граничниот износ на најниското пензиско примање, паричниот надоместок за телесно оштетување и надоместокот за помош и нега.

3. За месец јули 1992 година пензиите и другите парични надоместоци не се усогласуваат поради тоа што не се исполнети условите за усогласување и ќе се исплатуваат во висина на износите исплатени за месец јуни.

4. Пензиите и другите парични надоместоци за месец август ќе се исплатуваат како аконтации на достигнатото ниво на исплатените пензии за јули 1992 година.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 2050
20 август 1992 година
Скопје

В. д. Директор,
Киро Зрмавовски с. р.

52. Врз основа на Одлуката за начинот и постапката за исплата на пензиите и другите примања на воените осигуреници кои остануваат на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/92), в. д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ
НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Пензиите на воените осигуреници за јуни 1992 година се усогласуваат за 11,57%

2. За јули 1992 година пензиите не се усогласуваат поради тоа што не се исполнети условите за усогласување и ќе се исплатуваат во висина на износите исплатени за месец јуни.

3. Пензиите за август 1992 година ќе се исплатуваат како аконтации на достигнатото ниво на исплатените пензии за јули 1992 година.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02 – 2051
20. август 1992 година
Скопје

В. д. Директор,
Киро Зрмавовски с. р.

53.

Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање на услови за вработување на инвалидни лица во периодот 1991-1995 година, а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92) в. д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ВО МАЈ 1992 ГОДИНА

1. Надоместокот определен со решението бр. 02-1524 од 22.05.1992 година, за мај 1992 година се усогласува со 40,78 насто и изнесува 427.270,00 денари.

2. Износот определен со ова решение ќе се исплатува како аконтација за јуни 1992 година.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-2025
1 август 1992 година
Скопје

В. д. директор,
Киро Зрмавовски, с. р.

54.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86, 22/89 и 50/90), а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в. д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА АПРИЛ 1992 ГОДИНА

1. Надоместоците определени во член 4-8 од Одлуката број 1249 од 23.IV.1992 година, за мај 1992 година се усогласуваат со 40,78 насто и изнесуваат:

– Надоместокот за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој заради стручно, односно работно оспособување и за преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот изнесува 15.180,00 денари месечно по корисник.

– Надоместокот за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот кога таа се врши во претпријатијата изнесува 3.745,00 денари, а кога се врши во заштитни организации изнесува 4.220,00 денари месечно по корисник.

– Кога преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот се врши во претпријатие надвор од местото на живеење на инвалидот, а сместувањето е обезбедено во интернат, надоместокот изнесува 8.400,00 денари месечно по корисник.

– За децата и младинците што се наоѓаат на стручно, односно работно оспособување и за инвалидите на трудот за време на преквалификацијата или доквалификација, а не се сместени во интернат, надоместок за топол оброк изнесува 2.780,00 денари месечно по корисник.

2. Износите определени со ова решение ќе се исплатуваат како аконтација за јуни 1992 година.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-2026
1 август 1992 година
Скопје

В.д. директор,
Киро Зрмановски, с.р.

55. Врз основа на член 110-а и 110-д од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 1992 година, донесе

СТАТУТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут, во согласност со Законот за пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Закон), поблиску се уредуваат начинот и условите за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување, правата и обврските на работниците и другите работни луѓе кои ги оствариле правата од пензиското и инвалидското осигурување, организацијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд), начинот на користењето и располагањето со средствата на пензиското и инвалидското осигурување, јавноста во работењето на Фондот и неговите органи, правата, обврските и одговорностите на органите на управувањето и другите органи на Фондот, како и начинот на вршењето на стручно – административните, правни и други работи во спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување и други прашања од значење за работењето на Фондот.

Член 2

Правата од пензиското и инвалидското осигурување се остваруваат во Фондот на начин, услови и постапка утврдени со закон, овој статут и други општи акти на Фондот.

Член 3

Средствата потребни за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување се обезбедуваат со плаќање на придонес од осигурениците, организациите и работодавачите, од Буџетот на Републиката и од други приходи, на начин определен со Законот.

Член 4

Работата на Фондот е јавна.

Фондот за својата работа ги информира осигурениците, корисниците на правата и јавноста на начин утврден со овој статут.

Член 5

Фондот врши права и должности за одбрана на Републиката и е одговорен за извршување на задачите во оваа област.

Член 6

Фондот има својство на правно лице.

Седиштето на Фондот е во Скопје.

Фондот го претставува претседателот на Управниот одбор, а го застапува директорот на Фондот.

Член 7

Фондот има печат и штембил.

Печатот на Фондот има форма на круг во кој кружно е испишан текст: „Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“, а во средината водорамно – „Скопје“.

Штембилот на Фондот има форма на правоаголник кој е испишан со текст: „Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија – Скопје“ со дополнување на број, дата и година.

II. ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 8

Правата од пензиското и инвалидското осигурување се остваруваат под условите, во обем и на начин утврдени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Закон за основните права), Законот, овој статут и други општи акти на Фондот.

1. Старосна пензија Пензиска основа

Член 9

При утврдувањето на пензиската основа вкупната нето плата остварена со работа со полно, пократко од полното и подолго од полното работно време во една година се сведува на просечен месечен износ кој одговара на нето платата за полно работно време на работникот.

Износот што одговара на нето платата за полно работно време во смисла на став 1 на овој член се пресметува така што вкупниот износ на нето платата на работникот што се зема предвид за утврдување на пензиската основа, а кој работникот го примил за една година, се дели со бројот на часовите што тој ги поминал на работа со полно, пократко од полното и подолго од полното работно време, а така добиениот износ по час се множи со месечниот просек на бројот на часовите на полното работно време во организацијата во периодот во кој е остварена нето платата. Така добиениот износ на нето платата се зема за утврдување на пензиската основа.

Член 10

Ако работникот се наоѓа во работен однос кај две или повеќе организации, а збирот на работните часови изнесува полно, помалку од полното или повеќе од полното работно време, за определување на пензиската основа се зема нето платата остварена кај сите организации пресметана на полно работно време според член 9 од овој статут.

Член 11

На осигуреникот кој на денот на поднесувањето на барањето за остварување право на пензија бил надвор од осигурување, платите за утврдување на пензиската основа, во смисла на член 25 од Законот се пресметуваат според просекот на платите во последната календарска година која и претходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија.

2. Инвалидска пензија

Член 12

Со право на инвалидска пензија, покрај случаите од член 39 од Законот за основните права се здобива и осигуреникот кај кого настанала инвалидност пред да ги исполни условите на пензискиот стаж пропишани за здобивање право на инвалидска пензија со член 39 став

1 точка 2 од Законот за основните права ако дополнително ги исполни тие услови.

Член 13

Осигуреникот се здобива со право на инвалидска пензија според вкупната состојба на инвалидноста и кога на таа вкупна состојба влијаело телесно оштетување кое ..стоело пред стапувањето на работа, односно воен инвалидитет или цивилен воен инвалидитет.

Член 14

Инвалид на трудот со преостаната работна способност кој во Фондот или во организацијата се здобил со право на професионална рехабилитација односно преквалификација или доквалификација се здобива со право на инвалидска пензија кога ќе ги исполни условите од член 46 од Законот и кога ќе наврши 50 (маж) односно 45 (жена) години возраст, ако до тие години не е упатен на преквалификација или доквалификација, односно не е распореден по завршената преквалификација или доквалификација.

Член 15

Во случаите кога инвалидноста е предизвикана делумно со повреда на работа или професионална болест а делумно со болест или повреда надвор од работата ако осигуреникот не ги исполнува условите за здобивање со право на инвалидска пензија врз основа на инвалидноста поради болест или повреда надвор од работата, инвалидската пензија се определува само во висина на делот на пензијата која припаѓа врз основа на инвалидноста предизвикана со повреда на работа или професионална болест.

Ако во вкупната инвалидност, повредата на работа односно професионалната болест повлекува инвалидност со преостаната работна способност, инвалидската пензија се определува, ако е тоа за осигуреникот поповолно, само врз основа на инвалидноста со преостанатата работна способност како последица на повреда на работа односно професионална болест, без оглед на годините на живот.

3. Семејна пензија

Член 16

Покрај случаите од член 58 од Законот со право на семејна пензија се здобива и вдовица кога детето на осигуреникот, односно на корисникот на пензија е родено по смртта на осигуреникот, односно корисникот на пензија со тоа што семејната пензија и припаѓа од денот на смртта на осигуреникот, односно корисникот на пензија.

Со право на семејна пензија се здобива и вдовицата кај која постоела бременост на денот на смртта на осигуреникот, односно корисникот на пензија, со тоа што семејната пензија до раѓањето на детето се одредува за еден член на семејството.

Ако е детето мртво родено или ако умре пред навршувањето на 45 дена живот, на вдовицата ѝ припаѓа семејна пензија до истекот на 45 дена по породувањето.

Член 17

Како дете на школување во смисла на член 61 од Законот се смета ученикот во основно училиште, училиште за средно образование, студентот на високообразовна организација и лицето на постдипломски студии додека имаат статус на ученик односно студент според статутот на соодветната школска организација, до навршување на 26 години живот.

Не се смета како школување во смисла на став 1 од овој член школувањето во друго училиште од ист или понизок ранг, односно друг факултет по завршувањето на едно училиште односно факултет

Член 18

Како дете без родители во смисла на член 43 став 1 точка 2 од Законот за основните права се смета и дете

кое има еден или двата родители кои се трајно и на полно неспособни за работа.

Член 19

Се смета дека внуцињата без родители, другите деца без родители и родителите ги издржувал осигуреникот во смисла на член 43 став 1 точка 2 и 3 од Законот за основните права и член 61 став 1 точка 2, член 63 и 64 став 2 од Законот ако:

- 1) не биле во работен однос или не остварувале личен доход по друга основа;
- 2) не биле корисници на старосна, инвалидска или семејна пензија;
- 3) катастарскиот приход од земјоделската дејност по член на семејство не им изнесувал годишно повеќе од 25% од просечната плата остварена во Републиката во претходната година;
- 4) сите други приходи по член на семејството не изнесувале месечно повеќе од 25% од просечната плата остварена во Републиката во претходната година.

Ако лицето од став 1 на овој член има истовремено приходи по различни основи и ако тие приходи секое за себе се помали од износот од став 1 на овој член за утврдување на неговата материјална состојба сите тие приходи претходно се сведуваат на приходи по основ на работен однос на начин предвиден со член 28 од овој статут.

За брачниот другар, децата на осигуреникот, посвоените и посиноците постои претпоставка дека осигуреникот ги издржувал.

Член 20

На децата без двајца родители, семејната пензија остварена по едниот родител им се зголемува за дел од пензијата што ја користел или што би ја користел другиот родител и тоа:

- за две деца	20%
- за три деца	30%
- за четири и повеќе деца	40%

Семејната пензија зголемена според став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од износот на највисоката семејна пензија од член 30 од Законот.

Член 21

Ако семејната пензија во смисла на член 66 од Законот припаѓа само на членовите на потесното семејство или само на членовите на поширокото семејство, а некои од нив живеат одделно, вкупната семејна пензија се дели на еднакви делови.

Ако семејната пензија припаѓа и на членови на потесното семејство и на членови на поширокото семејство, а некои од нив живеат одделно, семејната пензија претходно се поделува на дел што припаѓа на членовите на потесното семејство и на дел што припаѓа на членовите на поширокото семејство, па секој дел понатаму се дели на еднакви делови.

Поделба на пензијата во смисла на одредбите на став 1 и 2 од овој член се врши и кога на некој од сокорисниците на пензија привремено му се запре исплатата на семејната пензија што му следува додека траат околностите за запирањето на исплатата на пензијата предвидени со Законот и овој статут.

Член 22

Ако семејната пензија ја користат двајца или повеќе членови на семејството, па на некој од нив му престане правото на пензија, на преостанатите членови кои имаат право на семејна пензија повторно им се определува висината на пензијата. Така определената пензија припаѓа од денот од кога на некој од сокорисниците му престане правото на пензија.

Ако исплатувањето на семејната пензија биде запрено или ако правото што припаѓа на одделен член на семејството мирува, не се врши повторно определување

на семејната пензија на останатите корисници на пензијата.

Ако на вдовицата или вдовецот заради вработување или користење на старосна или инвалидска пензија не им се исплатува семејната пензија што им припаѓа, на останатите членови на потесното и поширокото семејство за тоа време им се исплатува семејна пензија во висина што ќе се определи како да вдовицата односно вдовецот немаат право на семејна пензија.

4. Најнизок износ на пензија

Член 23

На корисниците на старосна, предвремена старосна, инвалидска и семејна пензија, во смисла на член 28 став 1, член 56 и 67 од Законот, им се обезбедува најнизок износ на пензија без оглед на приходите на семејството, во висина што ја определува Фондот со општ акт, но најмалку во висина од 50% од загарантираната плата.

5. Дополнителен приход на пензија

Член 24

На корисниците на старосна, предвремена старосна, инвалидска и семејна пензија чија пензија е помала од граничниот износ на најниското пензиско примање и кои немаат други приходи доволни за издржување, им се обезбедува додаток на пензијата.

Со општ акт на Фондот се определува кога корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство немаат други приходи доволни за издржување во смисла на став 1 на овој член.

Член 25

Како приходи на домаќинството на корисникот на пензија се сметаат приходите остварени во годината што претходи на годината во која е поднесено барањето, и тоа:

- 1) приходи остварени врз основа на работен однос (плата, надоместоци, пензии);
- 2) катастарски приход од вршење на земјоделска дејност;
- 3) приходи од вршење на самостојна или професионална дејност или од интелектуални услуги, како и приходи од имотни права што подлежат на данок.

Член 26

Ако корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство имаат истовремено приходи по различни основи од член 27 од овој статут и ако тие приходи секој за себе се помали од износите определени во истиот член, сите приходи на домаќинството се сведуваат на месечни приходи остварени врз основа на работен однос, на тој начин што годишниот катастарски приход се дели со 12 и количникот се множи со коефициентот 24, а останатите месечни приходи се множат со коефициентот 2. Збирот на така сведените и собрани приходи на домаќинството, вклучувајќи ги и приходите остварени врз основа на работен однос, се дели со бројот на членовите на домаќинството и ако количникот изнесува помалку од износот определен според член 26 од овој статут корисникот на пензија има право на додаток на пензијата.

Член 27

Ако корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство немаат остварено приходи во претходната година а такви приходи оствариле во годината во која се остварува правото на додаток на пензијата за утврдување на приходите по член на семејството се земаат просечните приходи остварени во таа година, освен нето платата на корисникот на пензијата остварена во месеците пред пензионирањето.

Ако корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство имаат остварени приходи во претходната година, а такви приходи немаат или тие приходи се смалени во годината во која се остварува правото на додаток на пензијата за утврдување на приходите по член на семејството се земаат приходите остварени во годината во која се остварува правото на додаток на пензијата.

Член 28

Во вкупните приходи на домаќинството на корисникот на пензија од член 26 на овој статут не влегуваат:

- 1) пензијата на корисникот на пензија за чие право на додаток на пензијата се решава и неговите други примања по основа на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување и нето платата остварена во годината или месеците пред пензионирањето;
- 2) паричниот надоместок за телесно оштетување и паричниот надоместок за помош и нега според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, како и додатокот на деца на другите членови на домаќинството;

- 3) други примања на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство за кои според прописите за нивното воспоставување е изрично определено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 29

При утврдувањето на приходите на домаќинството на корисникот на пензија се зема предвид и катастарскиот приход од сопственичкиот дел на земјоделски и друг имот односно од сопственичкиот дел на нерасправена оставина што според наследното право му припаѓа на членот на домаќинството на корисникот на пензија, без оглед на тоа дали го користи својот дел од имотот, односно од оставината.

Член 30

Како корисници кои немаат други приходи доволни за издржување во смисла на член 26 од овој статут се сметаат и корисниците на пензија кај кои од промената во материјалната состојба во поглед на приходите од земјоделска дејност, имот и имотни права што подлежат на данок (отуѓување на имот или откажување од наследство) над цензусот на приходите утврден со општ акт на Фондот, поминале најмалку 5 години.

Ако промената во поглед на приходите од земјоделска дејност, имот и имотни права настапила со отстапување на имотот на општествената заедница рокот од став 1 на овој член не се применува.

Член 31

Ако двајца или повеќе членови на домаќинството се корисници на пензија во износ помал од граничниот износ на најниското пензиско примање, нивното право на додаток на пензијата се утврдува еднопосредно, почнувајќи од корисникот на најниската пензија. Притоа, при утврдувањето на правото на додаток на пензијата на вториот и наредните корисници на пензија во цензусот на приходите на домаќинството се зема предвид и износот на додатокот на пензијата определен на претходните корисници на пензија.

Член 32

Ако семејната пензија ја користат едновременно членови на потесното и членови на поширокото семејство, а сите сокорисници ги исполнуваат условите за здобивање право на додаток на пензијата според овој статут, додатокот на пензијата што им припаѓа на членовите на потесното и на поширокото семејство се утврдува сразмерно со делот на пензијата што им припаѓа според член 66 од Законот.

Ако некои од сокорисниците на семејната пензија кои живеат одделно ги исполнуваат, а некои не ги

исполнуваат условите за здобивање право на додаток на пензијата според одредбите на овој статут, на сокорисниците кои ги исполнуваат условите им припаѓа дел од додатокот на пензијата утврден на начин како што се дели семејната пензија според член 21 од овој статут.

Член 33

Додатокот на пензијата се обезбедува во процент од разликата помеѓу износот на пензијата определен според навршениот пензиски стаж односно бројот на членовите на семејството и граничниот износ на најниското пензиско примање и тоа:

- 1) за корисниците на старосна и предвремена старосна пензија, зависно од должината на пензискиот стаж, додатокот изнесува:
 - 80% од разликата за пензиски стаж до 20 години;
 - 90% од разликата за пензиски стаж од 20 до 30 години;
 - 100% од разликата за пензиски стаж над 30 години.

2) за корисниците на инвалидска пензија додатокот изнесува:

- 90% од разликата ако пензијата е остварена со преостаната работна способност, а пензискиот стаж покрива помалку од 3/4 од работниот век;
- 100% од разликата ако пензискиот стаж покрива повеќе од 3/4 од работниот век кога пензијата е остварена врз основа на преостаната работна способност, ако пензијата е остварена со загубена работна способност, или ако инвалидната настанала како последица на работа или професионална болест.

3) за корисниците на семејна пензија додатокот изнесува:

- 70% од разликата за 1 корисник;
- 80% од разликата за 2 корисници;
- 90% од разликата за 3 корисници;
- 100% од разликата за 4 и повеќе корисници на семејната пензија.

Член 34

Корисникот на додаток на пензијата е должен најдоцна до 30 март секоја година да доставува докази според кои ќе се утврди дали и понатаму се исполнети условите за користење на ова право.

6. Паричен надоместок за телесно оштетување

Член 35

Осигуреникот кај кого е утврдено телесно оштетување според листата на телесните оштетувања се здобива со право на паричен надоместок за телесно оштетување настанато во текот на осигурувањето ако:

1) телесното оштетување е предизвикано од повреда на работа или професионална болест – без оглед на должината на пензискиот стаж;

2) телесното оштетување е предизвикано од болест или повреда надвор од работата – под истите услови во поглед на пензискиот стаж со кој се здобива право на инвалидска пензија.

Член 36

Право на паричен надоместок за телесно оштетување имаат осигурениците кај кои ќе настане телесно оштетување, без оглед дали тоа оштетување предизвикува инвалидност.

Со право на паричен надоместок за телесно оштетување осигуреникот се здобива независно од тоа дали се здобил и користи и некое друго право од пензиското и инвалидското осигурување.

Осигуреникот не се здобива со право на паричен надоместок за телесно оштетување од 30% и 40% според листата на телесните оштетувања кое настанало како последица на болест или повреда надвор од работа, за телесно оштетување кое постоело пред стапу-

вањето во работен однос како и за подоцнежното вложување на тоа телесно оштетување. По исклучок кога пред стапувањето во работен однос постоело телесно оштетување на еден од парните органи, а подоцна настани оштетување на другиот истоветен орган, осигуреникот се здобива со право на паричен надоместок за телесно оштетување на двата органа.

Член 37

Висината на паричниот надоместок за телесно оштетување се определува според утврдениот процент на телесното оштетување од следните основици:

– 18% од загарантираната плата кога телесното оштетување е предизвикано со повреда на работа или професионална болест;

– 13% од загарантираната плата кога телесното оштетување е предизвикано со болест или повреда надвор од работата.

Член 38

Паричниот надоместок за телесно оштетување се исплатува постојано во месечен износ определен според член 37 од овој статут.

Член 39

Ако постојат две или повеќе телесни оштетувања вкупниот процент се определува на тој начин што на поголемиот процент се додава, и тоа:

1) по 20% за секое понатамошно телесно оштетување од 50% или повеќе;

2) по 10% за секое понатамошно телесно оштетување од 40% и 30%.

Ако телесните оштетувања постоеле поради различни причини процентот ќе се определи според став 1 на овој член, а паричниот надоместок ќе се определи од основата на поголемиот процент на телесното оштетување.

Вкупниот процент на телесното оштетување по точка 1 и 2 од став 1 на овој член на може да изнесува повеќе од 100%.

Член 40

На корисникот на паричен надоместок за телесно оштетување во случај на вложување на постојното телесно оштетување или нов случај на телесно оштетување, му се определува паричен надоместок според новиот односно вкупниот процент на телесното оштетување.

Член 41

Ако осигуреникот за ист случај на телесно оштетување се здобие со право на паричен надоместок за телесно оштетување по прописите на пензиското и инвалидското осигурување и право на инвалиднина како мирновремен воен инвалид по прописите за воените инвалиди, може да користи само едно од тие права, по сопствен избор.

7. Паричен надоместок за помош и нега

Член 42

Како осигуреник односно корисник на пензија кој во смисла на член 73 став 1 од Законот на може да ги врши основните животни потреби се смета неподвижното лице, потполно слепото лице, како и лице кое поради трајни заболувања и болни состојби не е во можност да се движи во станот ниту со користење на соодветни помагала, да одржува основна лична хигиена да се соблекува, да зема храна ниту да врши други дејства за задоволување на основните животни потреби.

Член 43

Осигуреникот од член 73 став 2 од Законот го задржува правото на паричен надоместок за помош и нега и по престанокот на работниот однос или друго

својство врз основа на кое е осигурен ако се здобие со право на инвалидска или старосна пензија.

Член 44

Ако осигуреникот односно лицата од член 73 од Законот оствариле право на паричен надоместок за помош и нега и по други прописи, можат да користат само едно од тие права, по сопствен избор.

Член 45

Висината на паричниот надоместок за помош и нега се определува во проценти од загарантираната плата и тоа:

1) 45% за осигуреници во работен однос и за корисници на старосна или инвалидска пензија со право на додаток на пензијата;

2) 35% за корисници на старосна или инвалидска пензија кои не се корисници на правото на додаток на пензијата.

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за корисниците на семејната пензија изнесува 70% од износот на соодветната група од став 1 на овој член.

Член 46

За корисниците на паричен надоместок за помош и нега на кои им е обезбедена помош од специјализирана општествена организација, Фондот може да учествува со поголем износ од паричниот надоместок од член 47 на овој статут на начин и во висина определени со општ акт на Фондот.

8. Паричен надоместок за пензија остварена во странство

Член 47

Лицето од член 74 од Законот кое кај странски носител на осигурување се здобие со две или повеќе права на пензија или инвалиднина може да користи паричен надоместок за пензија остварена во странство само врз основа на едно право.

Член 48

Право на паричен надоместок за пензија остварена во странство припаѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето.

Паричниот надоместок за пензија остварена во странство се утврдува во месечен износ и се исплатува наназад.

Примените износи на паричниот надоместок за пензија остварена во странство се враќа во месечни износи или одеднаш зависно од начинот на исплатата на заостанатите износи на пензијата од странскиот носител на осигурувањето.

На корисникот на паричен надоместок за пензија остварена во странство му се запира исплатата за времето додека е во работен однос или врши друга дејност врз основа на која е осигурен.

9. Права врз основа на преостанатата работна способност и парични надоместоци во врска со тие права

Член 49

Осигуреникот со преостанатата работна способност во Фондот може да оствари право на соодветно вработување, преквалификација или доквалификација и соодветни парични надоместоци во врска со тие права во случаите предвидени со член 39, 40 и 41 од Законот.

Инвалид на трудот од член 38 став 2 од Законот кај кого инвалидната е причинета со болест или повреда надвор од работата ги остварува правата од став 1 на овој член под истите услови за остварување право на инвалидска пензија во поглед на пензискиот стаж.

Член 50

Здружените земјоделци и работници кои вршат работа во своите домови правото на распоредување на друга соодветна работа со работно време кое одговара

на преостанатата работна способност и правото на распоредување на друга соодветна работа во Фондот ги остваруваат како право на соодветно вработување и паричен надоместок во врска со тоа право.

Член 51

Инвалид на трудот кој се здобил со право на преквалификација или доквалификација се оспособува за вршење на друга соодветна работа за која е потребна стручна подготовка која одговара на работите што ги вршел на својата работа пред настанувањето на инвалидната.

По исклучок од став 1 на овој член преквалификација или доквалификација може да се обезбеди за друга работа за која е потребна стручна подготовка повисока од онаа која одговара на работите кои инвалидот на трудот ги вршел пред настанувањето на инвалидната, ако таквото оспособување е оправдано со оглед на стручноста, годините на животот, работното искуство и склоностите и ако постои реална можност за вработување по завршеното оспособување.

Член 52

Инвалидите на трудот осигурени според член 10 и член 11 став 1 точка 1 од Законот кои ќе се здобијат со право на преквалификација или доквалификација се оспособуваат за работа и работи и задачи за кои е потребна стручна подготовка која одговара на стручната подготовка што ја имаат, односно за која се оспособуваат.

Член 53

Во случаите кога преквалификацијата или доквалификацијата се врши во соодветни организации од насоченото образование, начинот на вршењето, почетокот, траењето и други прашања во врска со преквалификацијата или доквалификацијата се уредуваат со договор кој го склучува филијалата на Стручната служба на Фондот со организацијата од член 36 став 2 од Законот.

Составен дел на договорот од став 1 на овој член е програмата за вршење за преквалификација или доквалификација која содржи опис на работите за кои осигуреникот се оспособува, времето планирано за практична и теоретска обука и други работи во врска со оспособувањето.

Член 54

Ако со оглед на оддалеченоста на станот на инвалидот од организацијата односно установата во која би можело да се врши преквалификација или доквалификација е неопходно потребно користење на превозни средства, а инвалидот на трудот според состојбата на инвалидната и степенот на телесното оштетување не може да користи средства на јавниот сообраќај, а не му е обезбеден посебен превоз, преквалификација или доквалификација му се обезбедува надвор од местото на постојаното живеење со сместување во местото определено за вршење на преквалификацијата или доквалификацијата.

Член 55

Паричниот надоместок за време на чекање на распоредување односно вработување на друга соодветна работа односно за време на чекање или вршење на преквалификација или доквалификација кога тоа право, согласно член 39, 40 и 41 од Законот, се остварува во Фондот се определува во проценти од просечната плата што осигуреникот ја остварил во годината која ѝ претходи на годината во која настанала инвалидната.

Ако во годината која ѝ претходи на годината во која настанала инвалидната осигуреникот не остварил плата односно немал основица на осигурување, платата односно основицата на осигурување од последната година од работа, со усогласување со движењето на пла-

тите во Републиката се сведува на ниво на годината што ѝ претходи на годината во која настапила инвалидност.

Ако осигуреникот не остварил плата односно немал основица на осигурување по 1 јануари 1966 година како основа за определување на паричниот надоместок се зема основата определена со општ акт на Фондот.

Висината на паричниот надоместок се определува од основата од став 1, 2 или 3 на овој член и изнесува:

– 90% за време на чекање на вработување на друга соодветна работа и за време на чекање на преквалификација или доквалификација ако инвалидност настанала како последица на болест или повреда надвор од работа;

– 100% за време на вршење на преквалификација или доквалификација и во сите случаи кога инвалидност настанала како последица на повреда на работа или професионална болест.

Член 56

Паричниот надоместок за работа пократка од полното работно време од член 37 став 2 од Законот се пресметува и исплатува врз основа на нето платата што ја остварил осигуреникот со работа пократка од полното работно време, месечно, во вид на аконтација, а конечно се пресметува и исплатува по завршната сметка на организацијата во која осигуреникот е вработен.

Ако осигуреникот работи подолго работно време од работното време кое е утврдено според неговата работна способност, надоместокот се определува според платата за работното време со кое работи, до полното работно време.

За времето на привремена спреченост од работа за кое на осигуреникот од став 1 на овој член му припаѓа надоместок место нето плата по прописите за здравствена заштита, надоместокот за работа пократка од полното работно време се исплатува во процент во кој е определен надоместокот место нето плата по прописите за здравствена заштита.

Член 57

Осигуреник кој врз основа на користење право на распоредување на други соодветни работи и задачи и право на соодветно вработување остварил помала плата од платата што ја остварил на работите и задачите на кои работел непосредно пред настапувањето на инвалидност, има право на надоместок поради помала плата.

Член 58

Осигуреникот со право на работа пократка од полното работно време на други работи и задачи, покрај надоместокот за работа со скратено работно време има право на надоместок поради помала плата во случај кога износот на остварената нето плата и надоместокот по основа на работа пократка од полното работно време е помал од платата што би ја остварил осигуреникот на работите и задачите на кои работел непосредно пред настапување на инвалидност.

Член 59

Надоместокот поради помала нето плата се определува на висина на разликата помеѓу просечниот износ на нето платата остварена по час во годината која ѝ претходи на годината во која настапила инвалидност за работа со полно работно време валоризирана на ниво на годината за која се утврдува разликата и просечниот износ на нето платата што ја остварил инвалидот на трудот по час по завршната сметка за годината во која по настапувањето на инвалидност бил распореден на други работи и задачи за работа со нормален работен учинок на работи и задачи пред и по настапување на инвалидност утврдено со општ акт на организацијата.

Валоризацијата на платата остварена во годината пред настапувањето на инвалидност се врши според порастот на платата во организацијата во која инвалидот на трудот е вработен.

Разликата во висината на платата утврдена според став 1 на овој член за претходната година се исплатува месечно како аконтација на надоместокот во тековната година. Аконтацијата на надоместокот се усогласува месечно според порастот на платите во организацијата.

За време на привремената спреченост за работа до 30 дена надоместокот поради помала плата се исплатува во процент во кој е определен надоместокот место плата во организацијата.

Во првата година на користењето на надоместокот поради помала плата на инвалидот на трудот се до конечното утврдување на разликата на нето платата по завршната сметка за таа година му се исплатува аконтација на надоместокот со тоа што за утврдување на разликата и нето платата како основа се зема просечниот износ на нето платата по час што тој ја примал во календарската година која ѝ претходела на годината во која настапила инвалидност валоризирана на ниво на годината што ѝ претходи на годината во која се исплатува аконтација на надоместокот и просечниот износ на аконтацијата на нето платата по час што тој го примил во тековната година во првите три месеци од почетокот на работата на новите работи и задачи.

Член 60

Ако инвалидот на трудот го натфрлува нормалниот учинок предвиден за работите и задачите на кои е распореден и остварува поголема плата, за одредување на висината на надоместокот поради помала нето плата на други работи и задачи во смисла на член 59 од овој статут се зема нето платата остварена за нормален учинок на неговите работи и задачи.

Ако инвалидот на трудот по настапувањето на инвалидност не постигнува нормален учинок предвиден за работите и задачите на кои е распореден и остварува помала нето плата, износот на надоместокот утврден според член 59 од овој статут му се намалува во сразмера во која инвалидот на трудот остварува помала нето плата заради пониско исполнување на нормалниот учинок.

Член 61

Кога преквалификацијата или доквалификацијата се врши надвор од местото на живеење на инвалидот на трудот и вршењето на преквалификацијата или доквалификацијата не може да се обезбеди со постојан превоз од местото на живеење, поради што осигуреникот престојува во местото каде што тоа се врши покрај паричниот надоместок од член 55 на овој статут му се исплатува и паушален надоместок во износ определен со општ акт на Фондот.

Член 62

Осигуреникот, односно инвалидот на трудот, има право на надоместок на патните трошоци во врска со остварувањето, односно користењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување и тоа:

1) кога по покана на Стручната служба на Фондот доаѓа од друго место за оценување на инвалидност, преостанатата работна способност, степенот на телесното оштетување;

2) кога е упатен во друго место за преквалификација или доквалификација.

Право на надоместок на патни трошоци има и лицето определено како придружник на осигуреникот односно инвалидот на трудот во случаите од став 1 на овој член.

Член 63

Надоместокот на патните трошоци од член 62 на овој статут опфаќа:

- 1) надоместок на трошоците за превоз;
- 2) надоместок на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престојувањето во друго место.

Вистината на надоместокот на патните трошоци од став 1 на овој член ја определува Фондот со општ акт.

Член 64

Осигуреникот за чија преквалификација или доквалификација, поради оддалеченоста од местото на живеење, е потребен постојан превоз, има право на надоместок на трошоците за превоз, доколку таков превоз не му е обезбеден, во висина определена со општ акт на Фондот.

10. Надоместок на трошоците за сместување и исхрана за стручно оспособување на децата со пречки во психичкиот и физичкиот развој

Член 65

Со право на надоместок на трошоците за сместување и исхрана за стручно односно работно оспособување, во смисла на член 45 од Законот, може да се здобие дете со пречки во физичкиот и психичкиот развој ако:

1) е утврдено дека има пречки во физичкиот и психичкиот развој според посебните прописи за категоризација и евидентирање на таквите деца;

2) се наоѓа на стручно оспособување во соодветна организација од насоченото образование односно ако се наоѓа на работно оспособување во соодветна организација и за тоа време е смесено во ученички дом;

3) завршило основно осумгодишно училиште односно задолжително специјално образование и воспитување според посебни прописи.

Член 66

Правото на надоместок на трошоците за сместување и исхрана за стручно односно работно оспособување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој од член 45 од Законот се остварува без оглед на навршениот пензиски стаж на осигуреникот односно корисникот од кого се изведува правото.

Детето од став 1 на овој член може да оствари право на надоместок на трошоците за сместување и исхрана за стручно оспособување до навршувањето на 26 години живот.

Член 67

Висината на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана и начинот на неговото користење поблиску ги определува Фондот со општ акт.

Член 68

За детето инвалид кое поради природата на причината на неговата инвалидност, или поради здравствената состојба, според прописите за специјалното образование се наоѓа на задолжително специјално образование и воспитување за чие спроведување е неопходно сместување во интернат, дел од трошоците за неговото сместување се обезбедуваат од средствата на Фондот.

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и кога од страна на надлежниот орган за старателството детето инвалид е сместено кај друго семејство во друго место, ако за задолжително основно образование му е потребна настава во специјално училиште односно специјално одделение на училиште кое се наоѓа надвор од неговото место на живеење.

Фондот со општ акт го утврдува делот на трошоците од став 1 на овој член што паѓа на товар на Фондот земајќи ги притоа предвид приходите на домаќинството и бројот на членовите на домаќинството. Со истиот општ акт, во согласност со закон и овој статут, се утврдува и кои приходи влегуваат во приходите на домаќинството како и кој се смета за член на домаќинството.

Член 69

За времетраењето на стручното односно работно оспособување сè до неговото успешно завршување, детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој се смета како наполно и трајно неспособно за работа во смисла на важечките прописи за здобивањето и користењето на правото на семејна пензија.

III. ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 70

Со доброволно пензиско и инвалидско осигурување осигурениците од член 9-а од Законот обезбедуваат права од пензиското и инвалидското осигурување во ист обем, под исти услови и на начин како и индивидуалните земјоделци.

Член 71

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од член 9-а од Законот претставува најниската основица на осигурување определена според висината на катастарскиот приход од вршење на земјоделска дејност определена за индивидуалните земјоделци.

Осигуреникот, по негово барање, може да биде распореден во непосредно повисока основица на осигурување.

Член 72

Пресметувањето и наплатување на придонесот за осигурениците опфатени со доброволно осигурување го врши Фондот.

Поблиските услови за прием во осигурување, за определување основици на осигурување и за начинот на пресметување и наплатата на придонесот се уредуваат со општ акт на Фондот.

IV. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА

Член 73

Усогласувањето на старосната пензија од 1 јануари и од 1 јули во тековната година се врши со платите на сите вработени на територијата на Републиката во изминатиот период, и тоа:

– од 1 јануари според движењето на платите на сите вработени во Републиката остварени за декември претходната година во однос на платите остварени за јуни истата година;

– од 1 јули според движењето на платите на сите вработени во Републиката остварени за јуни тековната година во однос на платите остварени за декември претходната година.

Усогласувањето на старосната пензија се врши и во рокови пократки од времето предвидено во став 1 на овој член доколку растот односно падот на платите биде поголем од 5% за еден или повеќе месеци во однос на месецот за кој е извршено последното усогласување.

Усогласувањето на старосната пензија се врши врз основа на податоците од надлежниот републички орган за статистика.

Член 74

Најнискиот износ на пензија и граничниот износ на најниското пензиско примање од кој се определува датокот на пензијата ги утврдува Фондот со општ акт.

Член 75

Паричните надоместоци за телесно оштетување се усогласуваат со повторно определување од основата од член 37 на овој статут.

Паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување се усогласуваат на начин и во процент со кој се усогласуваат и пензиите.

V. ПЕНЗИСКИ СТАЖ

1. Стаж на осигурување што се смета со зголемено траење

Член 76

Степенот на зголемувањето на стажот на осигурувањето од член 70 од Законот за основните права и член 83 од Законот зависи од тежината и штетноста на работата, односно од природата на работата, така што работите и задачите се распоредуваат во шест групи со тоа што секои 12 месеци ефективна работа се смета како 13, односно 14, односно 15, односно 16, односно 17, односно 18 месеци стаж на осигурување.

Член 77

Постапка за утврдување на нови работи и задачи на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење се поведува врз основа на барање на организацијата.

Пред поднесувањето на барањето подносителот на барањето е должен да обезбеди стручна документација обработена од соодветни стручни и научни организации кои се занимаваат со проблемите на заштитата, организацијата, медицината и физиологијата на трудот.

Член 78

Кон барањето за утврдување на работи и задачи на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење се прилага стручна документација (елaborат) од член 77 став 2 од овој статут.

Стручната документација од став 1 на овој член содржи:

1) докази за преземените општи и посебни мерки за заштита при работата на работите и задачите опфатени во барањето;

2) докази за преземените мерки за отстранување, односно ублажување на штетните влијанија на тие работи и задачи;

3) докази дека на тие работи и задачи постојат штетни влијанија со одреден интензитет и по примената на мерките за заштита при работа;

4) докази дека се исполнети условите од член 71 од Законот за основните права за сметање на стажот на осигурување со зголемено траење;

5) и други параметри од Единствената методологија за изработка на стручна документација кон барањата за утврдување на работите и задачите на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење.

Член 79

Врз основа на доказите приложени кон барањето Комисијата за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење му предлага на Управниот одбор на Фондот донесување на соодветен општ акт.

Пред подготвувањето на предлогот на општиот акт Комисијата за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење обезбедува мислење (рецензија) од соодветни стручни и научни организации и мислење од инспекциските органи и од организацијата на синдикатите.

Член 80

Работите и задачите на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на осигурување на тие работи и задачи и начинот на утврдувањето на фактичката положба во врска со работите и задачите на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење ги утврдува Управниот одбор на Фондот со општ акт во согласност со Законот и со овој статут.

Со општиот акт од став 1 на овој член, се утврдува и времето од кога стажот на осигурувањето ќе се смета со зголемено траење како и времето од кога обврзникот е должен да плаќа дополнителен придонес за стаж на осигурување со зголемено траење.

Член 81

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење, се смета со зголемено траење од денот кога за одделни работи и задачи се исполнети пропишаните услови, но најрано од 15 мај 1945 година.

Стажот на осигурување за периодите пред донесувањето на општиот акт од член 82 на овој статут се смета со зголемено траење под услов дополнителниот придонес за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење да се уплати од денот кога се исполнети пропишаните услови.

За периодите пред 7 мај 1968 година, кои со општиот акт од член 80 на овој статут е утврдено да се сметаат со зголемено траење, не се плаќа додатен придонес за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење.

Член 82

Времето поминато во вршење на работи и задачи на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење може да се утврди само врз основа на евиденцијата што организациите ја водат за тие работи и задачи и за работниците што ги вршат.

Времето кое на осигурениците им се смета со зголемено траење врз основа на член 73 од Законот за основните права се утврдува врз основа на решението на надлежниот орган за признавање на својството врз основа на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење.

Член 83

Работите односно задачите на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење подлежат на ревизија што ја врши Фондот на начин и во постапка предвидена за утврдување на стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

2. Продолжено осигурување

Член 84

Осигуреникот може да оствари продолжено осигурување во смисла на член 69 од Законот за основните права за времето поминато на:

1) стручно усовршување или специјализација по престанок на работниот однос, односно дејноста по основа на која е задолжително осигурен;

2) привремена невработеност ако за тоа време е уредно пријавен кај надлежниот завод за вработување до најмногу две години за одделен случај на прекин на задолжителното осигурување;

3) престојување во странство како брачен другар на осигуреникот државјанин на Република Македонија на служба во странство кај државни органи на Република Македонија, работни и други организации или кај други служби врз основа на меѓународен договор;

4) користење неплатено отсуство подолго од 30 дена.

За времето од став 1 точка 2 на овој член се обезбедува продолжено осигурување и на осигуреникот на кого задолжителното осигурување му престанало кај странскиот носител на осигурувањето во земјата со која е склучен меѓународен договор за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 85

Придонесот за продолженото осигурување се плаќа од иста основа според која придонесот бил пресметан и плаќан непосредно пред престанокот на задолжителното осигурување со тоа што основата секоја година се валоризира според движењето на просечните плати во Републиката во претходната година.

Член 86

Фондот со општ акт поблиску го уредува спроведувањето на продолженото осигурување.

3. Докуп на стаж

Член 87

Докуп на стаж во смисла на член 84 од Законот се остварува со уплатување на придонес на стаж чија висина се определува според очекуваното траење на користењето на пензијата, висината на основата од која се определува пензијата, годините на навршениот пензиски стаж, должината на времето што се докупува и другите мерила.

Пензијата остварена со докуп на стаж припаѓа од денот на поднесувањето на барањето доколку придонесот за докуп на стаж е платен во рок од осум дена по доставувањето на решението, а ако придонесот е платен по тој рок пензијата припаѓа од наредниот ден од плаќањето на придонесот.

Начинот на остварувањето и висината на придонесот за докуп на стаж го уредува Фондот со општ акт.

VI. УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВО НА ОСИГУРЕНИК

Член 88

Работните луѓе што вршат самостојна односно професионална дејност се здобиваат со својство на осигуреник ако самостојната односно професионалната дејност ја вршат како единствено главно занимање.

Работните луѓе од став 1 на овој член се здобиваат со својство на осигуреник од денот на уписот на дејноста во соодветниот регистар односно од денот определен за почеток за вршење на дејноста.

Член 89

Својството на осигуреникот за лице за кое е поднесена пријава за осигурување се утврдува со воведувањето на матичната евиденција на осигурениците, без издавање на посебно писмено решение.

По исклучок од став на овој член писмено решение за утврдување својство на осигуреникот се издава кога тоа својство се утврдува по друга основа од онаа која е наведена во пријавата на осигурувањето.

Кога врз основа на поднесената пријава за осигурување се утврди дека не се исполнети условите за признавање право на осигурување и за воведување во матичната евиденција, се издава писмено решение.

При приемот на пријавата за осигурување се проверуваат податоците содржани во неа и се бараат докази врз кои тие податоци се засноваат.

Член 90

Лице за кое не е поднесена пријава за осигурување може да поднесе барање за утврдување својството на осигуреник ако смета дека има право на пензиско и инвалидско осигурување.

Својството на осигуреник во случаите од став 1 на овој член се утврдува со доказните средства предвидени во Законот за општа управна постапка.

За утврдување својството на осигуреник или за одбивање на барањето од став 1 на овој член се издава писмено решение најдоцна за два месеца од поднесувањето на барањето.

Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба.

Член 91

За лицето за кои својството на осигуреник не е утврдено при стапувањето во осигурување во роковите за поднесување на пријавата, тоа својство може, на начин предвиден во член 89 иу 90 на овој статут, да се утврдува во секое време.

Својството на осигуреник може да се утврдува и во постапката за остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување, ако тоа не е утврдено до поведувањето на таа постапка.

Кога својството на осигуреник се утврдува по истекот на роковите за поднесување на пријавата, органот надлежен за решавање за утврдување својството на осигуреник должен е да поведе постапка за наплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување за периодите за кои се утврдува својството на осигуреник, односно постапка за надоместок на штета причинета на Фондот поради неподнесување или неблагоприятно поднесување на пријавата и за тоа ги известат органите надлежни за гонење.

VII. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

1. Надлежност за решавање на правата

Член 92

Решение за право на пензиско и инвалидско осигурување во прв степен донесува раководителот на филијалата односно на деловницата на Стручната служба на Фондот на чие подрачје осигуреникот бил последен пат осигуран, во согласност со општиот акт на Фондот од член 132 на овој статут.

Решение за право од пензиско и инвалидско осигурување во прв степен со примена на конвенциите за социјално осигурување, освен за правото за утврдување на пензиски стаж, донесува овластен работник во Централата на Стручната служба на Фондот.

Член 93

Решение за право од пензиско и инвалидско осигурување во втор степен донесува комисија на Управниот одбор на Фондот.

2. Поведување постапка за остварување на правата

Член 94

Барање за остварување право на старосна пензија може да се поднесе најрано 30 дена пред исполнувањето на условите за здобивање со тоа право.

Во барањето со кое се поведува постапка за остварување на права од пензиското и инвалидското осигурување се наведува матичниот број на осигуреникот, а кон барањето се прилагаат докази за нето платата и стажот на осигурувањето кои се однесуваат на последната година на осигурување, решение за престанок на работниот однос, како и други докази предвидени со прописите за матичната евиденција на осигурениците и корисниците на пензиите кои не се внесени во таа евиденција.

Член 95

Во постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување се користат податоците регистрирани во матичната евиденција.

Фактите кои по прописите за матичната евиденција не се утврдуваат и не се регистрираат во матичната евиденција, а се од значење за решавање на правата, се утврдуваат во постапката за решавање на тие права според Законот за општа управна постапка, доколку со прописите за пензиското и инвалидското осигурување не е определено поинаку.

Член 96

Кога правата врз основа на преостанатата работна способност според член 49 од овој статут се остваруваат во Фондот, кон предлогот на организацијата се приложуваат и докази за постоењето на објективните причини предвидени со општ акт на Фондот.

3. Утврдување на инвалидност, телесно оштетување и други медицински факти

Член 97

За утврдување на фактите од член 88 од Законот во Фондот се формираат првостепена и второстепена комисија за оцена на работната способност.

Првостепената комисија за оцена на работната способност може да има повеќе состави.

Организацијата, составот и начинот на работењето на комисиите за оцена на работната способност се уредуваат со општ акт на Фондот.

Член 98

Првостепената комисија за оцена на работната способност дава наод, оценка и мислење врз основа на непосреден преглед на осигуреникот, односно на инвалидот на трудот и врз основа на медицинска и друга документација за фактите што се од влијание за утврдување на инвалидноста и преостанатата работна способност, за телесно оштетување или за потреба од помош и нега од страна на друго лице.

Второстепената комисија за оцена на работната способност, по правило, дава наод, оценка и мислење врз основа на медицинска и друга документација приложена во првостепената и второстепената постапка.

Член 99

Како ден на настапување на инвалидноста, телесното оштетување или потребата за помош и нега од страна на друго лице се зема денот на поднесувањето на барањето. По исклучок, настапувањето на инвалидноста, телесното оштетување пред или по денот на поднесувањето на барањето може да се утврди само врз основа на медицинска документација што потекнува од тој период.

4. Решавање на правата

Член 100

Органот надлежен за решавање на правата во прв степен должен е да донесе решение што побрзо а најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на уредното барање.

Во случаите кога на донесувањето на решението му претходи утврдување на работната способност или други медицински факти органот од став 1 на овој член е должен да донесе решение најдоцна во рок од 45 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Член 101

Решението донесено во отстапка за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување се доставува на осигуреникот односно на корисникот на правото веднаш по неговото донесување.

Органот надлежен за решавање на правата од пензиското и инвалидското осигурување при постоење на загубена работна способност должен е претходно да донесе решение за постоење на загубена работна способност.

Решение за утврдена загубена работна способност од став 2 на овој член се донесува на организацијата во која осигуреникот е вработен по правосилноста на решението.

Член 102

Кога во постапката се утврди дека осигуреникот има право на пензија но не е можно веднаш да се заврши поради решавањето на некое претходно прашање, органот со заклучок ќе определи на осигуреникот привремено да му се исплатува аконтација на примањето во износ што се утврдува врз основа на податоците со кои се располага.

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и во постапката за донесување ново решение која се води по поништувањето односно по укинувањето на решението во обновената постапка, или во постапката покрената по право на надзор во смисла на одредбите од Законот за општа управна постапка.

Против заклучокот од став 1 на овој член не може да се поднесе жалба.

Член 103

Решението со кое се признава право од пензиското и инвалидското осигурување во диспозитивот содржи одредби за видот на признатото право и висината на тоа право, ако се утврдува во паричен износ, пензискиот стаж врз основа на кој е признато право ако е утврдуван во постапката за остварување на тоа право, степенот на инвалидноста, процентот на телесното оштетување и денот на почетокот на користењето на правото.

Диспозитивот на решението, кога е тоа потребно, содржи и одредби за условите по кои може да се користи правото, односно условите под кои се запира исплатата на пензијата, односно другите парични примања.

Решението мора да биде образложено и да содржи поука за правно средство.

Член 104

За извршеното усогласување на пензиите и другите парични давања по прописите за пензиското и инвалидското осигурување не се донесува решение, туку се дава писмено известување на чекот со кој се врши првата исплата на усогласеното парично давање.

По исклучок од став 1 на овој член корисникот на правото може да бара да му се донесе писмено решение за усогласувањето.

Член 105

Решението со кое е признато право на пензија и други права од пензиското и инвалидското осигурување се извршува по врачувањето, ако за одделни случаи не е определено поинаку, а најдоцна до исплатата на пензиите за наредниот месец.

5. Контрола

Член 106

Надлежниот орган што го подготвува решението во прв степен е должен да обезбеди претходна контрола на решението со кое се одлучува за права на осигурениците од пензиското и инвалидското осигурување и на решението за утврдување на пензиски стаж.

Контролата на решението во смисла на став 1 од овој член ја врши овластен работник-контролор во филијалата на Стручната служба на Фондот.

Член 107

Централата на Стручната служба на Фондот дава стручна помош на филијалите и деловниците на Стручната служба на Фондот заради единствена примена на прописите и општите акти на Фондот.

Забелешките и упатствата на Централата на Стручната служба на Фондот се задолжителни за филијалите и деловниците на Стручната служба на Фондот.

VIII. ОСТВАРУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА

Член 108

Додатокот на пензија се остварува од денот од кој припаѓа пензијата, ако барањето е поднесено најдоцна во рок од шест месеци од приемот на решението за правото на пензија. Ако барањето е поднесено по тој рок, додатокот на пензијата се исплатува од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето и за шест месеци наназад.

Ако поради промена на фактичките околности престанат условите за користење на додатокот на пензија правото на додатокот на пензијата престанува од првиот ден на наредниот месец по настанатата промена.

Ако поради промена на фактичките околности бидат дополнително исполнети условите за остварување на додаток на пензијата тој се остварува од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето и шест месеци наназад, но не порано од настанувањето на промената.

Член 109

Ако осигуреникот за ист случај на инвалидност добие право на инвалидска пензија според Законот и право на инвалиднина според прописите за мирновремените воени инвалиди, може да користи само едно од тие права, по сопствен избор.

Член 110

На корисникот на пензија му се запира исплатата на пензијата под условите предвидени во член 105 од Законот.

Исплатата на пензијата не се запира на корисникот на пензија кој врши повремени или привремени работи или задачи по основа на договор, чие траење не е подолго од времето предвидено со прописите за работни односи и по таа основа да не оствари примања повисоки од двократниот, односно четирикратниот износ на просечната плата остварена во Републиката во претходната година во зависност од траењето на договорот, а примањата над тој износ се запираат од пензијата.

Запирањето на исплатата на пензијата се врши по службена должност, без донесување на решение, за што корисникот писмено се известува. По писмено барање на корисникот на пензијата надлежниот орган донесува писмено решение.

IX. ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Член 111

Заради распоредување на инвалидите на трудот и вработување на инвалидните лица, Фондот ја поттикнува, развива и унапредува инвалидската заштита.

Унапредувањето и развојот на инвалидската заштита, според овој статут, се остварува преку учество на Фондот во:

1) создавање на материјални услови за распоредување на инвалидите на трудот со преостанатата работна способност на други соодветни работи и задачи преку отворање на нови или адаптација на постојните работни места;

2) создавање на материјални услови за вработување на инвалиди на трудот со преостанатата работна способност;

3) создавање на материјални услови за вработување на деца со пречки во психичкиот и физичкиот развој – деца на осигуреници со здружување на средства со други фондови во висина, на начин и под услови определени со општ акт и договор.

Член 112

За унапредување и остварување на целите на инвалидската заштита од член 111 на овој Статут Фондот учествува со неповратни средства според утврдените програми за преземање на мерки од областа на инвалидската заштита и врз основа наспогодбиза заедничко финансирање на тие програми во кои се утврдуваат правата и обврските на учесниците и висината на средствата.

Условите, мерилата и критериумите за обезбедување на средства наменети за инвалидска заштита како и начинот, постапката за нивно одобрување и нивното наменско користење се определуваат со општ акт на Фондот.

Член 113

Заради создавање на материјални услови за остварување на инвалидска заштита од член 111 од овој статут, Фондот може да обезбеди и средства со обврска на враќање од корисниците на општествени средства.

Поблиските услови, мерила и критериуми за одобрување на средствата од став 1 на овој член се определуваат со општ акт на Фондот.

X. ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈАТА

Член 114

Покрај личниот стандард кој се обезбедува со остварување на правата утврдени со Законот за основните права, Законот и овој статут, во Фондот се создаваат услови за подигање на општествениот стандард на корисниците на пензија.

Подигањето на општествениот стандард се врши со издвојување на средства за станбените потреби и за помагање на одморот и рекреацијата на корисниците на пензија.

Обемот, условите, видовите и начинот на остварувањето на општествениот стандард на корисниците на пензија од став 2 на овој член поблиску се определуваат со општ акт на Фондот.

За корисниците на минимална старосна или семејна пензија остварена според Законот за старосното осигурување на земјоделците и за корисниците – индивидуални земјоделци кои пензијата ќе ја остварат според Законот, во Фондот не се создаваат услови за подигање на општествениот стандард.

XI. ОРГАНИ НА ФОНДОТ

1. Управен одбор

Член 115

Со Фондот управува Управен одбор од девет членови кои ги именува Собранието на Република Македонија.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години.

Член 116

Управниот одбор:

1) донесува статут и други општи акти на Фондот;
2) предлага висина на стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во согласност со Министерството за труд и социјална политика;

3) презема мерки за рационално користење на средствата потребни за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување;

4) донесува финансиски план и ги усвојува периодичните пресметки и завршните сметки за Фондот;

5) донесува програма за работа на Фондот;

6) го усвојува годишниот извештај на Фондот;

7) ги утврдува политиката и функциите на Фондот во областа на унапредувањето на инвалидската заштита и во областа на општествениот стандард на корисниците на пензија и одлучува за средствата за овие намени;

8) донесува општи акти и презема други мерки со кои се обезбедува јавност во работата на Фондот и информирање на осигурениците, корисниците на права од пензиското и инвалидското осигурување и на јавноста за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување;

9) одлучува во врска со утврдувањето и ревизијата на стажот на осигурување што се смета со зголемено траење;

10) одлучува за начинот на користењето и висината на средствата на резервата и другите слободни средства на Фондот;

11) одлучува за основање на сојузи и други облици на здружување и соработка во пензиското и инвалидското осигурување;

12) дава предлози и мислења за склучување или изменување и дополнување на меѓународните спогодби за социјално осигурување;

13) донесува општи акти и презема марки за вршење на правата и должностите на Фондот за одбрана на земјата утврдени со закон;

14) го именува директорот на Фондот и дава согласност на изборот на раководни работници на Стручната служба на Фондот кога е тоа определено со општ акт на Фондот;

15) донесува општи акти за формирање и основите на организацијата на Стручната служба на Фондот, ги утврдува средствата потребни за нејзината работа, ги уредува меѓусебните односи, правата, обврските и одговорностите на Стручната служба на Фондот, дава насоки и врши контрола врз нејзината работа;

16) донесува општи акти со кои се уредува остварувањето на правата и обврските од работен однос на работниците на Стручната служба на Фондот;

17) ја утврдува организацијата на работата на Стручната служба на Фондот во војна, во непосредна воена опасност и во други воени околности;

18) донесува општи акти за начинот на извршувањето и обемот на овластувањата на директорот на Фондот во остварувањето на финансискиот план на Фондот;

19) избира комисии и други постојани и повремени работни тела на Управниот одбор;

20) донесува деловник за својата работа;

21) врши и други работи за кои е овластен со Законот, овој статут и други општи акти на Фондот.

Член 117

Членовите на Управниот одбор имаат право и должност активно и одговорно да учествуваат во работата на Управниот одбор и неговите комисии и други постојани и повремени работни тела, да му поднесуваат на Управниот одбор предлози на општи акти, заклучоци и препораки, да ставаат забелешки, да покренуваат прашања од остварувањето на развојот на пензиското и инвалидското осигурување, да даваат иницијатива за нивно разрешување и да бараат објаснувања и известувања кои им се потребни за остварување на функцијата член на Управниот одбор.

Членовите на Управниот одбор се должни својата функција да ја извршуваат во рамките на спроведувањето на политиката на развојот на пензиското и инвалидското осигурување утврдена од Собранието на Република Македонија.

Управниот одбор најмалку еднаш годишно ѝ донесува извештај за својата работа на Владата на Република Македонија и на Собранието на Република Македонија.

Член 118

Членот на Управниот одбор може да биде отповикан и пред истекот на мандатот во постапка по која се врши именувањето на членовите на Управниот одбор.

На членот на Управниот одбор му престанува мандатот и пред истекот на времето за кое е именуван ако биде отповикан, поднесе оставка или стапи на работа во Стручната служба на Фондот.

Член 119

Управниот одбор работи на седници и одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членовите на Управниот одбор.

Член 120

Управниот одбор од своите редови избира претседател за време од четири години.

Претседателот на Управниот одбор раководи со неговата работа, претседава на неговите седници, ги потпишува актите што ги донесува Управниот одбор и врши други работи утврдени со деловникот за работа на Управниот одбор.

Управниот одбор од своите редови избира потпретседател за време на четири години.

Потпретседателот на Управниот одбор го заменува претседателот во негово отсуство и врши други работи утврдени со деловникот за работа на Управниот одбор.

2. Комисии и други работни тела на Управниот одбор

Член 121

Управниот одбор формира постојани и повремени комисии и други работни и помошни тела за следење на одделни прашања од развојот и спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување, решавањето на правата во втор степен и за прашања од делокругот на Управниот одбор.

Надлежноста, составот, начинот на работа и другите прашања од работата на комисиите и другите работни и помошни тела на Управниот одбор се уредуваат со деловникот за работа на Управниот одбор.

3. Директорот на Фондот

Член 122

Со Фондот раководи директор.

Директорот на Фондот е и раководител на Стручната служба на Фондот.

За својата работа директорот на Фондот е одговорен на Управниот одбор.

Член 123

Директорот на Фондот го именува Управниот одбор по пат на јавен конкурс, а согласност на одлуката за именување дава Собранието на Република Македонија.

Директорот на Фондот се именува за време од четири години и може повторно да биде именуван на истата должност.

Член 124

Конкурсната постапка за именување директор на Фондот ја спроведува Управниот одбор со именување конкурсна комисија од три члена од составот на Управниот одбор и со објавување конкурс во средствата за јавно информирање.

За директор на Фондот може да биде именувано лице кое има висока стручна подготовка од правна или економска насока и најмалку шест години работно искуство.

Член 125

Директорот на Фондот:

1) се грижи за подготвување на нацртите и предлозите на општите акти што ги донесува Управниот одбор;

2) се грижи подготвените одлуки и други општи акти да бидат во согласност со Законот, овој статут и другите општи акти на Фондот;

3) се грижи за подготвувањето на седниците на Управниот одбор и на неговите комисии и другите работни и помошни тела на Управниот одбор;

4) непосредно е одговорен за извршувањето на општите акти, заклучоците и другите документи донесени од Управниот одбор и неговите тела;

5) непосредно е одговорен за извршувањето на програмата за работа и финансискиот план на Фондот;

6) се грижи и е одговорен за наменското користење на средствата на Фондот и во рамките на овластувањата на Управниот одбор непосредно одлучува за нивното трошење;

7) склучува договори во границите на овластувањата утврдени со закон, овој статут и други општи акти и одлуки на Управниот одбор;

8) се грижи за објавување на општите акти на Фондот, за информирањето на осигурениците и корисни-

ците на пензија и за јавноста во работата на Управниот одбор и на неговите тела;

9) донесува решенија за коефициентите за валоризација на платите за пресметување на пензиската основа;

10) донесува решенија за одобрување исплата на пензии во странство ако таква обврска не е предвидена со меѓудржавна односно со меѓународна спогодба;

11) непосредно е одговорен за извршување на задачите на Стручната служба на Фондот и за законитоста и ефикасноста во нејзината работа;

12) ги назначува раководителите на подрачните единици на Стручната служба на Фондот;

13) донесува појаснувања за спроведување на правата од пензиското и инвалидското осигурување;

14) непосредно раководи со извршувањето на плановите и другите акти од областа на одбраната;

15) врши и други работи определени со закон, овој статут и други општи акти на Фондот и работи што ќе му ги довери Управниот одбор на Фондот.

Директорот на Фондот може одредени работи од својот делокруг да пренесе на други работници на Стручната служба на Фондот кои вршат работи и задачи со посебни овластувања и одговорности и на раководителите на подрачните единици на Стручната служба на Фондот.

Член 126

Директорот на Фондот има право и должност да учествува во работата на Управниот одбор и неговите работни тела без право на одлучување.

Член 127

Управниот одбор може да го разреши директорот и пред истекот на времето за кое е именуван по негово барање и во случаите предвидени со закон.

Иницијатива за поведување постапка за разрешување можат да поведат најмалку три члена на Управниот одбор.

Кога разрешувањето на директорот се врши во случаите утврдени со закон, согласност дава Собранието на Република Македонија.

XII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ФОНДОТ

Член 128

Јавноста во работата на Фондот се обезбедува:

1) со објавување на Статутот и другите општи акти на Фондот со кои се регулираат правата и обврските на осигурениците и корисниците на права од пензиското и инвалидското осигурување во „Службен весник на Република Македонија“;

2) со поднесување на извештај за работата на Фондот и на Управниот одбор до Собранието на Република Македонија;

3) по потреба, давање известување преку средствата за јавно информирање за работата на Фондот во врска со спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување;

4) овозможување на претставниците на јавното информирање да присуствуваат на седниците на Управниот одбор, освен во случаите кога се работи за службена тајна.

Како службена тајна во смисла на став 1 точка 4 од овој член се сметаат податоците од интерес за одбраната, како и податоците за фактите чија тајност е загарантирана со закон.

Организацијата, начинот и формите на информирањето поблиску се уредуваат со општ акт на Фондот.

XIII. СТРУЧНА СЛУЖБА НА ФОНДОТ

Член 129

За вршење на управните, финансиските, стручните, административните и другите работи за спроведу-

вање на пензиското и инвалидското осигурување, Фондот образува единствена стручна служба со подрачни единици во општините.

Член 130

Стручната служба на Фондот:

1) подготвува нацрти и предлози на општите акти на Управниот одбор;

2) непосредно ги извршува општите акти донесени од Управниот одбор;

3) ги врши работите во врска со решавањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување;

4) врши вештачење на инвалидноста, преостанатата работна способност и други факти од значење за правата од пензиското и инвалидското осигурување;

5) врши работи во врска со унапредувањето на инвалидската заштита;

6) ги врши работите во врска со спроведувањето на конвенциите за социјално осигурување;

7) ги врши работите за спроведување на политиката и функциите на Фондот во областа на општествениот стандард на корисниците на пензија;

8) ги извршува работите во врска со јавноста и информирањето;

9) ги врши работите од матичната евиденција на осигурениците и корисниците на права;

10) врши планско-аналитички, финансиски и други економски работи за потребите на Фондот;

11) ја врши информатиката и автоматската обработка на податоците и микрофилмување на документацијата;

12) врши исплата на пензиите и другите парични давања од пензиското и инвалидското осигурување;

13) ги врши работите во врска со утврдувањето и ревизијата на стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење;

14) ги врши имотно-правните работи на Фондот;

15) обезбедува единствена примена на прописите и дава правна помош;

16) врши и други работи определени со Законот, овој статут и другите општи акти на Фондот, насоките и задачите дадени од Управниот одбор и директорот на Фондот.

Член 131

Стручната служба се организира на начин со кој ќе се обезбеди законито, стручно, одговорно, ефикасно, благовремено, економично и рационално извршување на прописите од пензиското и инвалидското осигурување и задачите утврдени во член 130 на овој статут.

Стручната служба на Фондот се организира како Централна во Скопје и подрачни единици во општините.

Подрачната единица на Стручната служба на Фондот може да се формира за една или повеќе општини.

Подрачните единици се организираат како филијали и деловници.

Деловниците се составен дел на филијалите.

Организацијата на работата на Стручната служба на Фондот, видот на задачите и начинот на нивното извршување поблиску се уредуваат со општ акт на Фондот.

Член 132

Стручната служба на Фондот задачите ги извршува врз основа на програма за работа.

Средствата за работа на Стручната служба на Фондот се обезбедуваат со финансискиот план на Фондот

Член 133

За остварување на правата и обврските на работниците на Стручната служба на Фондот по основа на работен однос решенија во прв степен донесува директорот на Фондот.

Решенија за правата од став 1 на овој член во втор степен донесува Управниот одбор.

Член 134

Работниците на Стручната служба на Фондот може да се организираат во синдикати.

За правата и обврските од работен однос на работниците во Стручната служба на Фондот ќе се применуваат одредбите на колективен договор.

XIV. ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Планирање

Член 135

Во Фондот се спроведува политиката на развојот на пензиското и инвалидското осигурување која ја утврдува Собранието на Република Македонија.

Член 136

Заради спроведување на политиката на развојот на пензиското и инвалидското осигурување, Управниот одбор на Фондот донесува среднорочен план за развој и годишна програма за реализација на планот.

Член 137

Среднорочниот план за развој ги содржи целите, задачите и средствата за реализација на утврдената развојна политика.

Член 138

Со годишната програма за реализација на планот од член 136 на овој статут се утврдуваат задачите, динамиката на остварувањето на тие задачи, мерките и активностите, носителите на обврските и средствата за реализација на планот во таа година.

Финансиско работење

Член 139

Средствата за пензиското и инвалидското осигурување се користат за:

- 1) исплата на пензиите, паричните надоместоци и другите обврски од пензиското и инвалидското осигурување утврдени со закон, овој статут и другите општи акти;
- 2) придонес за здравствено осигурување на корисниците на пензија;
- 3) придонес за додаток на деца и непосредна детска заштита;
- 4) други придонеси и законски и договорни обврски;
- 5) унапредување на инвалидската заштита и превенција од настапување на инвалидност;
- 6) задоволување на станбените потреби на корисниците на права;
- 7) за одмор и рекреација на корисниците на пензија;
- 8) научно-истражувачки работи во пензиското и инвалидското осигурување;
- 9) трошоци за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување;
- 10) набавка на основни и други средства за работа на Фондот;
- 11) финансирање на работата на Стручната служба на Фондот;
- 12) други потреби на Фондот утврдени со закон и општ акт на Фондот.

Член 140

Фондот може да учествува со средства во создавањето на услови за стручно оспособување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој под услови, во висина и на начин определен со договор.

Член 141

Средствата на вкупниот приход на Фондот, покрај намените утврдени во член 140 на овој статут, се користат за формирање на:

- 1) средства за деловно работење и
- 2) средства на резервата.

Член 142

Средствата за деловното работење ги сочинуваат основните и обртните средства на Фондот.

Основите средства на Фондот се водат во книговодствена и друга евиденција на Фондот.

Член 143

Средствата на резервата се формираат од средствата од придонесите за пензиското и инвалидското осигурување, а издвојувањето се врши со завршната сметка сè додека вкупниот обем на овие средства не достигне ниво на едномесечна исплата на пензиите и другите давања од пензиското и инвалидското осигурување.

Средствата на резервата служат за покривање вишокот на расходите над приходите утврдени со завршната сметка на Фондот, како и за обртни средства за обезбедување на стабилно и ликвидно работење на Фондот.

Член 144

Финансиското работење на Фондот опфаќа:

- 1) составување на финансиски план,
- 2) остварување и користење на средствата,
- 3) организација и водење на книговодството и други евиденции за средствата на Фондот,
- 4) составување на периодични пресметки, завршни сметки и биланс на средствата на Фондот.

Член 145

Со финансискиот план на Фондот се утврдуваат и се распоредуваат приходите и расходите за секоја година.

Член 146

По истекот на секоја година се составува завршна сметка на Фондот.

Завршната сметка се составува врз основа на финансиското работење на Фондот.

Завршната сметка на Фондот се доставува на Службата на општествено книговодство кај која на соодветна жиро-сметка се водат паричните средства на Фондот.

Член 147

За правилно и навремено остварување на средствата наменети за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување Фондот врши увид за начинот на пресметувањето и наплатувањето на придонесите на обврзниците утврдени во Законот.

XV. ОДБРАНА

Член 148

Во рамките на подготовките за одбрана во случај на воена опасност, во војна и други вонредни околности, Фондот организира и спроведува пропишани мерки во согласност со законските одредби за одбраната на Република Македонија.

Носители на одбранбените подготовки во Фондот се: управниот одбор на Фондот, директорот на Фондот и Стручната служба на Фондот.

XVI. ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ И ДРУГИТЕ ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОТ

Член 149

Донесување, односно изменување и дополнување на Статутот на фондот можат да предложат:

- 1) Собранието на Република Македонија;
- 2) Владата на Република Македонија;
- 3) на најмалку една третина од вкупниот број на членовите на Управниот одбор на Фондот;
- 4) директорот на Фондот.

Изменувањата и дополнувањата на Статутот на Фондот се вршат по постапка како за неговото донесување.

Изменување и дополнување на Статутот на Фондот може да се врши и во скратена постапка кога се работи за прашања за чие уредување постои неопходна потреба и ако измените и дополнувањата се од помал обем.

Член 150

Управниот одбор на Фондот утврдува нацрт на Статутот и на општите акти на Фондот со кои се уредуваат правата од пензиското и инвалидското осигурување.

При утврдувањето на нацртите на општите акти од ставот 1 на овој член, Управниот одбор за секој акт одлучува дали ќе се води јавна расправа, како и во кои рокови и обем ќе се води расправата.

Стручната служба на Фондот ги подготвува предлозите на општите акти и ги доставува на Управниот одбор на Фондот на разгледување и усвојување.

Постапката и начинот на донесувањето на општите акти, со исклучок на општите акти од став 1 на овој член, се уредуваат со деловникот за работа на Управниот одбор.

Статутот на Фондот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а другите општи акти што ги донесува Управниот одбор влегуваат во сила со денот на нивното донесување, ако со тие акти не е поинаку определено.

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 151

Фондот ќе донесе општи акти неопходни за спроведувањето на овој статут најдоцна во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој статут.

До донесувањето на општите акти од став 1 на овој член, остануваат во сила сите досегашни општи акти доколку не се во спротивност со Законот и овој статут.

Член 152

До донесувањето на општите акти со кои се уредуваат правата и обврските од работен однос на работниците на Стручната служба на Фондот, вршителот на должноста директор на Фондот ќе донесе решенија за овие права на работниците кои се преземени за работа во Стручната служба на Фондот од стручните служби на заедниците и организациите на кои им е доверено вршењето на работите од пензиското и инвалидското осигурување во општините.

Член 153

За имотните и други прашања во врска со имотот и правниот статус на претпријатијата и други организации кои ги основала Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ќе се подготват биланси и други општи акти на Фондот во рок од три месеци по влегувањето во сила на овој статут.

Член 154

На корисниците на привремен надоместок до вработувањето, на материјално обезбедување, како и на привремен надоместок до вработувањето на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој остварени според прописите кои важеле до влегувањето во сила на овој статут, им се продолжува исплатата на тие надоместоци до нивното вработување. За наредните години паричните надоместоци се усогласуваат на начин и во висина како што се усогласуваат пензиите.

На корисниците на надоместок поради помала плата на друга работа, кои тоа право го оствариле според прописите кои важеле пред влегувањето во сила на овој статут, паричниот надоместок поради помал личен доход се утврдува според одредбите на овој статут.

На корисниците на надоместок поради вработување со скратено работно време, кои тоа право го оствариле во Фондот според прописите кои важеле пред влегувањето во сила на овој статут, надоместокот поради вработување со скратено работно време се определува на начин и во висина определени со Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија кој важел пред влегувањето во сила на овој статут.

Член 155

До устројувањето на матичната евиденција на осигурениците и корисниците на пензија податоците за нето платата која се засметува во пензиската основа и за утврдувањето на стажот на осигурување ќе се прибавуваат од организациите, доколку не се евидентирани во матичната евиденција.

Член 156

Постапките за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување започнати пред почетокот на примената на овој статут ќе се завршат според одредбите на овој статут, ако е тоа за осигуреникот поповолно.

Член 157

Со денот на влегувањето во сила на овој статут престанува да важи Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84, 33/86, 22/89 и 25/90).

Член 158

Овој статут ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ по давањето согласност од Собранието на Република Македонија

Член 159

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Бр. 02-158

29 јануари 1992 година

Скопје

Управен одбор

Претседател,

Владо Додевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води постапка за надомест на материјална штета, по тужбата на Тужителот „Технометал-Вардар“ АД Скопје поднесена против тужениот Коложег Јане се повинува тужениот со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на ова соопштение да се јави во судот. Во спротивно, постапката ќе продолжи со неговиот привремен застапник.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, X П. бр. 2584/92. (193)

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот „Технометал Вардар“ АД Скопје против тужениот Трајковски Павле со непозната адреса. За привремен застапник на тужениот му е поставен Милан Трбогезов, адвокат од Скопје, се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го известат судот дека на тужениот му поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, VIII. П. бр. 258 2/92. (194)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II Скопје се води постапка за прогласување на изчезнатиот Андреја Крстевски од Скопје за умрен, по предлог на Златко Крстевски, Ацо Крстевски, Цвета Крстевска и Виолета Бојадиева сите од Скопје. Андреја Крстевски е роден на 25.IX.1929 година во с. Брнарци – Скопје.

Се повикува изчезнатиот Андреја Крстевски во рок од 3 месеци по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ да се јави во судот. Во спротивно, ова лице ќе се прогласи за умрено. Исто така се повикува секој што знае за Андреја Крстевски дека е жив и за местото на неговото живеење, податоците да ги достави на судот во горе наведениот рок.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, ВПП, бр. 107/92. (196)

Пред Општинскиот суд Скопје II Скопје по предлог на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје се води постапка за одземање на родителско право на Селвије Сулејмани со непознато место на живеење над мал. дете Зелије Сали.

Се повикува Селвије Сулејмани во рок од еден месец по објавувањето на огласот да го пријави своето живеење на судот. Во спротивно на истата ќе се постави привремен старател адвокатот Коцевски Спасе.

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, ВПП, бр. 125/92. (195)

Пред Општинскиот суд Скопје II, Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Сенка Шест од Скопје ул. „Огњен Прица“ бр. 16/2-6, против тужениот Драгутин Шест со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Драгутин Шест да се јави во Општинскиот суд Скопје II – Скопје во рок од 30 дена смета до денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на чл. 84 од ЗПП ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, ПП, бр. 1811/92. (192)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за долг по правната работа на тужителот Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија – Подрачна служба – Гостивар, против тужениот Шем Тургај од Гостивар, ул. „Браќа Блажевски“ бб, сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 20.595,00 денари.

На тужениот Шем Тургај од Гостивар ул. „Браќа Блажевски“ бб сега на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса му се поставува привремен застапник Тримчески Ратко – социјален работник при Центарот за социјални работи во Гостивар. Привремениот застапник на тужениот ќе го застапува во текот на постапката се додека тужениот не се јави лично, или, негов полномошник, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 700/92. (198)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за долг по тужбата на тужителот Селики Назиф од Гостивар ул. „Сретко Крстевски“ бр. 52, против Фетан Тасим од с. Пирок – тетовско. Вредност на спорот 1.800.000,00 денари. Бидејќи тужениот Фетан Тасим од с. Пирок – тетовско е сега на работа во Тирана, Република Албанија, со непозната адреса му се поставува привремен застапник Тримчески Ратко социјален работник при Центарот за социјални работи во Гостивар. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во текот на постапката се додека тужениот не се јави лично или негов полномошник, односно додека Органот за старателство во Гостивар не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 490/92. (197)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор за утврдување право на сопственост, по тужбата на тужителот Димитар Нанески од Прилеп, против тужениот Геракарски Борис од Охрид, сега со непозната адреса во странство и други.

Се повикува тужениот сега со непозната адреса во странство, да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му определи привремен застапник преку Центарот за социјални работи – Охрид, кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 726/92. (207)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за издршка од страна на тужителот Центар за социјални работи Тетово, против тужениот Марковски Спиро од Тетово, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Марковски Спиро од Тетово ул. „Благоја Тоска“ бр. 3/12, сега со непозната адреса во Шведска да се јави во рок од 30 дена во судот, или, одреди полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 990/92. (199)

Пред овој суд се води постапка за физичка делба по предлог на предлагачот Ацевски Душко и Ацевска Бојана ул. „К.Ј. Питу“ бр. 55, против Благородна Павловска, Светлана Павловска и Андреа Павловски сите од Тетово ул. „К.Ј. Питу“ бр. 55. Вредност на спорот неодредена.

Се повикуваат противниците Благородна Павловска, Светлана Павловска и Андреа Павловски сите од Тетово, а сега со непозната адреса во Америка, да се јават пред овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или, во истиот рок да овластат свој полномошник во земјата. Во спротивно, овој суд ќе им постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи Тетово, кој ќе се грижи за нивните интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС, бр. 171/92. (200)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот Веби Вејсел од с. Д. Палчиште, против тужениот Рамадан Адеми од с. Д. Палчиште, сега со непозната адреса во БИХ. Вредност на спорот 7.678 денари.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена, да се јави пред овој суд, да достави сегашна адреса на живеење или, пак да, постави свој полномошник. Во спротивно, судот по истекот на овој рок ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 946/92. (201)

Пред овој суд се води спор за отказ на договор за стан по тужбата на тужителот ЈП „Геоминженеринг“ – Тетово, застапувани од СИЗ застапување на општина Тетово, против тужената Смангали Андромахи од Тетово, сега со непозната адреса во Чешка.

Се повикува тужената Смангали Андромахи од Тетово ул. „180“ блок 70-16/21 да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена, или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1030/92. (202)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за отказ на договор за користење на стан по тужбата на тужителот Ј.П. „Геоминженеринг“ – Тетово, против тужениот Гарос Василиус од Тетово сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави пред овој суд, да ја достави неговата сегашна адреса, или пак постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1066/92 (203)

Пред овој суд се води спор од страна на тужителот РО „Инженеринг“ против тужениот Шукаров Трајко од Тетово, сега со непозната адреса во Австралија.

Се повикува тужениот Шукаров Трајко од Тетово, а сега со непозната адреса на живеење во Австралија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да постави свој полномошник или достави своја адреса.

Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1068/92 (204)

Пред овој суд се води спор за враќање на заем по тужбата на тужителот Бекири Енвер од с. Г. Речица, против тужениот Амети Хамзи од с. Пирок, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот Амети Хамзи од с. Пирок да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса, или, постави свој полномошник. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 941/92 (205)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9855/91 на регистарска вложка бр. 1-13814-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост на правото за вршење на надворешно трговски промет на стоки и услуги, на производно-услужното, трговско претпријатие на големо и мало експорт импортер „Игнација“ Д.О.О. – Скопје ул. „Рилски конгрес“ бр. 100. Основач на претпријатието е Биљана Николиќ од Скопје ул. „Волгоградска бр. 10-2/3, со л.к. 1015437 и м.бр. 3010969455087, издадена од СРП – Скопје.

Дејности: 011312, 011320, 012310, 012321, 012322, 012323, 012612, 012613, 012615, 012621, 012622, 012623, 012699, 011990, 011920, 011930, 013041, 013042, 013050, 013043, 013113, 013114, 013115, 013119, 020121, 020140, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080190, 080202, 090123, 090124, 090129, 090140, 090150, 090201, 090209, 090202, 060502, 060503, 110302, 110303, 110304, 110309, 110905, 110403, 110404, 110909, 110903, 120190, 120121, 130233, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот. Директор и претставник на претпријатието е Биљана Николиќ, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9855/91. (1355)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8925/92 на регистарска вложка бр. 1-13814-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Производно услужното трговско претпријатие на големо и мало експорт-импортер „Игнација“ Д.О.О., Скопје ул. „Рилски конгрес“ бр. 100. Се брише досегашниот застапник во внатрешно и надворешно трговски промет Николиќ Биљана, директор без ограничување, а се запишува новиот застапник Зоран Ѓорѓиевски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8925/92. (1356)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9148/91 на регистарска вложка бр. 1-22024-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Претпријатието за производство, транспорт и трговија „Виктор-Вили“ извоз-увоз Д.О.О. Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 66, нас. Илинден. Основач е Видински Сашко.

Дејности: 011820, 013010, 013021, 013022, 020110, 020121, 020129, 020131, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110620, 110902, 110909. Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320. Застапување и посредување, конSIGNAција, реекспорт, меѓународна штедилица, инжењеринг, меѓународен транспорт на стоки и патници, агенцијски услуги во транспортот, туристички услуги, слободни царински продажници, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и Ср Југославија. Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Видински Сашко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9148/91. (1357)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4958/92 на регистарска вложка бр. 1-19505-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие со приватна сопственост и запишување на правото за вршење туристичка дејност и книговодствени услуги и трговија под фирма: Туристичко трговско претпријатие „Шар експрес“ Ц.О. увоз извоз с. Слатина – Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 20.IV.1922 година, а основач е Идризи Рамадан од село Слатина, Тетово.

Дејности во внатрешен промет: 080201, 080202, 08020, 110903, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260.

Дејности во надворешен промет: 070310 и 070320.

Приватното претпријатие во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот претпријатието одговара со сите свои средства.

Директор е Идризи Рамадан, без ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4958/92. (1358)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5089/92 на регистарска вложка бр. 1-10539-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет на Претпријатието за производство, промет на големо и мало увоз-извоз, инжењеринг и консалтинг „Еурекс“ д.о.о. ул. „Струма“ бр. 4-1/6 – Скопје.

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 100200.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5089/92. (1359)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7975/92 на регистарска вложка бр. 1-21671-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на здравствената организација во приватна сопственост под фирма: Здравствена организација, Специјална болница за ортопедија, општа хирургија и пластична хирургија „Илидаров“ Ц.О. – Скопје, Хотелско-угодителски комплекс „Водно“ – Скопје, седиште на здравствената организација.

Дејности: 130111, 130120, 130131, 130132, 130140, 131151, 130159, 130160. Здравствената организација е основана со акт за основање од 22.VI.1992 година а основачи се: д-р Гере Ангеловски, д-р Андреја Мишковски, д-р Антон Дамевски.

Здравствената организација во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Здравствената организација ја застапува и преставува Д-р Гере Ангеловски, директор на организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7975/92. (1360)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1823/92 на регистарска вложка бр. 1-18526-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Производно-трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Дима“ Ц.О. Куманово, ул. „Боро Пецан“ 66.

Дејности: 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070123, 070126, 070128, 070129, 070130, 070132, 070150, 012612, 012613, 012621, 012622, 012624, 012699, 110303, 110309, 110905, 110909, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 1823/92. (1380)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3257/92 на регистарска вложка бр. 1 – 18226 – 0 – 0 – 0 го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие за производство и трговија „Балкан – комерц“, Титов Велес, ул. „Пеце Карев“ бр. 8. Основач на претпријатието е Петрушевски Горан од Т. Велес.

Дејности: 013021; 013022; 013033; 013050; 013074; 013099; 013200; 060501; 060502; 060601; 060602; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190; 090201; 080202; 110309; 110903; Во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. Лицето овластено за застапување е Петрушевски Горан, директор на претпријатието, со неограничени овластувања. Лице овластено за застапување во надворешно – трговскиот промет е Петрушевски Горан, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3257/92 (1183)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4734/92 на регистарска вложка бр. 1 – 472 – 0 – 1 – 12 го запиша во судскиот регистар следното: Промената на својството на лицето овластено за застапување на Акционерското друштво за осигурување „МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, Деловна единица, филијала Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 59.

Се брише досегашниот в.д. директор Петко Савески со овластувања предвидени во Статутот на А. Д., кој во иднина ќе има својство на директор со овластувања предвидени во Статутот на А. Д.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4734/92 (900)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4735/92 на регистарска вложка ба. 1 – 472 – 0 – 1 – 13 го запиша во судскиот регистар следното: Промената на својството на лицето овластено за застапување на Акционерското друштво за осигурување „МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, Деловна единица, филијала Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 115.

Се брише досегашниот в.д. директор Сергентије Героски со овластувања предвидени во Статутот на А. Д., кој во иднина ќе има својство на директор со овластувања предвидени во Статутот на А. Д.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4735/92 (901)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4736/92 на регистарска вложка бр. 1 – 472 – 0 – 1 – 14 го запиша во судскиот регистар следното: Промената на својството на лицето овластено за застапување на Акционерското друштво за осигурување „МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, Деловна единица, филијала Радовиш, ул. „Маршал Тито“ бр. 66.

Се брише досегашниот в.д. директор Коце Ѓозев со овластувања предвидени во Статутот на А. Д., кој во иднина ќе има својство на директор со овластувања предвидени во Статутот на А. Д.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4736/92 (902)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4737/92 на регистарска вложка бр. 1 – 472 – 0 – 1 – 15 го запиша во

судскиот регистар следното: Промената на својството на лицето овластено за застапување на Акционерското друштво за осигурување „МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, Деловна единица, филијала Пробиштип, ул. „Ленинов плоштад“ бр. 2.

Се брише досегашниот в.д. директор Гоце Донов со овластувања предвидени во статутот на А. Д., кој во иднина ќе има својство на директор со овластувања предвидени во Статутот на А. Д.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4737/92 (903)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4526/92, на регистарска влошка бр. 1-18930-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост како ЦО и запишувањето право на вршење работи во надворешно трговски промет на Претпријатието за производство, преработка, внатрешна и надворешна трговија „Мисана“ ЦО Стојаково, се следните податоци: Претпријатието е основано со акт за основање од 15.IV.1992 година.

Дејности: 011312, 011315, 011710, 011720, 011791, 013500, 0201, 020110, 02014, 060503, 07011, 070111, 070113, 070114, 07012, 07121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070230, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 110309, 110909.

Дејности во надворешно трговски промет: 070310, 070320.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Наташа Мандалова, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4526/92 (1670)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9458/92, на регистарска влошка бр. 1-22341-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Услужно трговско претпријатие „Бамба“ Д.О.О. експорт-импорт, ул. „Милан Михајловик“ бр. 21 Скопје. Претпријатието е основано со Договор за основање 01-01 од 5.III.1992 година од основачите: Борче Димчевски и Лидија Димчевска од Скопје. Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060502, 060503, 060602, 060803, 080111, 080190, 090121, 090160, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 030003, 070310, 070320 – комисиона продажба – консигнациона продажба, застапување на странски фирми на ресекпорт – малограничен промет со: Грција, Албанија Италија и Бугарија. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Директор на претпријатието е Борче Димчевски. Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно-трговскиот промет е Борче Димчевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9458/92 (1379)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5035/92, на регистарска влошка бр. 1-21563-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и усогласувањето со Законот за претпријатијата на Трговското претпријатие во приватна сопственост на големо и мало, услуги, увоз-извоз „Мариново“ – Скопје П.О. ул. „Воденска“ бр. 6-1/13 Скопје. Скратен назив на фирмата „Мариново“ увоз-извоз Скопје П.О. Основано со акт за основање на основачот Кржевска Маја на ден 6.IV.1992 година.

Дејности: 013041, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110304, 110309, 110404, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080202, 110909.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5035/92. (1361)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7653/92 на регистарска влошка бр. 1-21311-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишувањето правото за вршење надворешно трговски промет под фирма: Претпријатието за трговија со кожа и опрема „Ботекс“ експорт – импорт Д.О.О. – Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 14/39.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 11303, 110309, 110909.

Надворешна трговија: 070310, 070320. Застапување на странски лица, посредување, консигнациона продажба, продажба на стоки во слободни царински продавници, малограничен промет со Бугарија и Србија. Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет е Велко Бобан директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7653/92. (1362)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4311/92 на регистарска влошка бр. 1-7578-0-0-0 го запиша во судскиот реги-

стар проширувањето на дејноста под фирма: Студио за производство, маркетинг и застапување „Профотом-Маркетинг“ извоз – увоз Д.О.О. Скопје ул. „Васил Главинов“ бр. 3/5.

Во внатрешен трговски промет се прошируваат следните дејности: 120312, 120322, 110109.

Во надворешно трговски промет се прошируваат следните дејности продажба на странска стока од консигнација и во слободните царински продавници, купување на стока во странство и продажба на тие стоки во странство, организација на меѓународни саеми, малограничен промет со Албанија, Бугарија и Грција.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4311/92. (1339)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6856/92 на регистарска влошка бр. 1-21039-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието „Филитрејд“ увоз – извоз д.о.о. Скопје, ул. „90“ бр. 2.

Дејности: 012421, 012613, 012614, 012615, 012623, 012703, 012830, 013400, 013903, 020110, 020121, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110620, 110309, 110902, 110903, 110909, 120311, 120312, 070310, 070320. Посредување и застапување во промет на стоки и услуги, продажба на странски стоки од консигнационни складишта, продажба на стоки од слободни царински продавници, ресекпорт, меѓународна шпедитија, малограничен промет со Албанија, Бугарија и Грција.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6856/92. (1340)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2085/91 на регистарска влошка бр. 1-3353 го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие под фирма: „Валвес“ Услужно прометно претпријатие, Охрид П.О., ул. „Кузман Капидан“ бр. 30.

Основач: Јосиф Караѓуле, со одлука за основање од 5.XI.1991 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070223, 070212, 070213, 070215, 070221, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070140, 070132, 090121, 090122, 090123, 090131, 090133, 060502, 060503, 050301, 060602, 110903, 012622, 090139, 011602, 070310, 070320.

Малограничен промет – застапување и посредување во промет со стоки и услуги. Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица. Целосни овластувања. Вид и обем на одговорност на субјектот на уписот во обврските во правниот промет со трети лица. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот и уписот е Јосиф Караѓуле.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2085/91. (1296)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4073/92 на регистарска влошка бр. 1-18412-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Мешовитото претпријатие за производство, промет и увоз – извоз на сметачка опрема и информатички инженеринг „Информатика“ Д.О.О. Скопје, под фирма: „Информатика“ Д.О.О., Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 127.

Основана со акт – договор за основање од 20.III.1992 година.

Основачи: Младенов Михајло, Ангелов Новак, Славковски Андреја, Русјакос Симеон, Николовски Звонко и Пејовски Методија – Република Македонија, домашни основачи и мешовито претпријатие „Информатика“ Д.О. „Јеврејска 24“, Белград, Република Србија, странски основач.

Дејности: 011723, 011724, 011729, 050110, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110303, 110309, 110403, 110404, 110905, 110909.

Дејности во надворешно – трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Претпријатието за обврски преземени во правниот промет кон трети лица одговара со сите свои средства како друштво со ограничена одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Михајло Младенов, како в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4073/92. (1298)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3891/92 на регистарска влошка бр. 1-18516-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на правото за вршење на работи во надворешно трговскиот промет под фирма: Приеатно претпријатие за трговија на големо и мало „Чајчар – Комерц“ П.О. увоз – извоз Скопје ул. „Пиринска“ бр. 31 Скопје. Скратен назив: П.П. „Чајчар – Комерц“ П.О. увоз – извоз Скопје.

Основач: Стојановски Златко со л.к. 1105427 и м.б. 2610964450021, а претпријатието е основано со одлуката за основање.

Дејности на претпријатието: (0701), 07011, 070111, 070112, 070113, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, (0702), 07021, 070211, 070212,

070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, (0703), 070310, 070320.

Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со свој имот целосна одговорност. П.О.

За директор на претпријатието без ограничување се именува Стојановска Весна м.б. 2211965435008. Истото лице се именува за директор без ограничување во вршењето работи на надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3891/92. (1299)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1348/92 на регистарска влошка бр.1-18285-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност со средства во општествена сопственост под фирма: "Бродомеркур-Ко" Трговско претпријатие, извоз-увоз, Д.О.О. Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр.68.

Друштвото во мешовита сопственост е основано со одлука на основачот "Бродомеркур" трговско претпријатие П.О. Сплит, бр. 2-С/92 од 21.1.1992 година и основачот Гоче Никовски.

Дејности: 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070132, 070140, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070112, 070113, 070114, 070212, 070213, 070214, 070219, 110404, 110302, 110309, 110902, 110903, 050301, 050302, 090121, 080202, 080201, 060503.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства, а основачот до висината на вложениите средства.

В.д. директор на друштвото е Гоче Никовски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.1348/92. (1300)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.4681/92 на регистарска влошка бр.1-18662-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишување право на надворешно трговско работење: Претпријатие за производство и промет "Хени" Д.О.О. Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр.283-а.

Претпријатието е основано со одлука за основање, а основач е Никола Панчев.

Дејности: 011832, 011941, 011949, 012421, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012622, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070190, 110309, 110909, 070310, 070320. Застапување на странски лица, посредување, продажба на стоки од консигнациони складишта, реекспорт. Неограничени овластувања, целосна одговорност. Застапник во внатрешен и надворешен трговски промет е Никола Панчев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.4681/92. (1301)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2766/92 на регистарска влошка бр.1-18199-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишувањето на правото за вршење работи во надворешно трговски промет на Претпријатието за промет и услуги "ЕМБ" увоз-извоз п.о. Скопје кеј „13-ти Ноември“ 18/92.

Основач: Белев Емил, со акт за основање од 7.ИИ.1992 година. Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320. Застапувањето и претставништвото на странски и домашни претпријатия, консигнациона продажба, вршење на надворешно-трговски промет што се однесува на заклучување на договори за повисоки форми на соработка (договори за лиценци, патенти, кооперација и сл.) малограничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговско работење е Белев Емил, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2766/92. (1302)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.3429/92 на регистарска влошка бр.1-18576-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под назив: Претпријатие за производство, преработка и промет на големо и мало „ЕуроКлимент“ Д.О.О. увоз-извоз, Скопје, ул. „12-та ударна бригада“ број 44-а.

Претпријатието е основано со Договор за основање број 1 од 25.ИИ.1992, а основачи се: Китановски Климент и Китановски Наум.

Дејности: 013400, 013030, 013099, 020120, 020130, 020140, 020302, 060501, 060502, 060301, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070128, 07013, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080190, 080201, 080202, 12034, 120341, 120362, 11030, 110302, 110309, 110905, 12031, 120311. Надворешно-трговски дејности се: 0703, 070310 и 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешната и надворешната трговија е Китановски Климент, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3429/92. (1303)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1629/92 на регистарска влошка бр. 1-4419-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „ВОДОТЕК“, П.О., Струмица, ул. „Браќа Миладиновици“ бр. 42. Претпријатието е основано со акт бр. 1 од 11.V.1992 година, а основач е Трајко Манчев, ул. „Браќа Миладиновици“ бр. 42.

Дејности: 020110, 020121, 020131, 020139, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080201, 080202, 110302, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието во правниот промет со трети лица во своето работење одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Трајко Манчев, директор.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1629/92. (1342)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4384/92, на регистарска влошка бр. 1-18476-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието за производство, промет и услуги „ИНТЕР-СОКС“, Д.О.О., Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 60/3-1А. Претпријатието е основано со акт за основање од 10.IV.1992 година, а основач е Јанчевски Горги.

Дејности: 012512, 012515, 012521, 012522, 012524, 012613, 012614, 012622, 012623, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909; Надворешна трговија: 070310, 070320; застапување на странски лица; посредување, продажба на стоки од консигнациони складишта; реекспорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бранко Стојков, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4384/92 (1341)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9622/91, на регистарска влошка бр. 1-14601-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Претпријатието за производство, маркетинг и трговија „Р.Н.“, Д.О.О., Експорт-Импорт, Скопје, ул. „Јужноморавски бригади“ бр.42-6. Претпријатието како Д.О.О., е основано со одлука бр. 01-01 од 23.XII.1991 година, а основач е Рудолф Никола, од Оребиќ, ул. „Обала Примораца“ бр.4, Р. Хрватска.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 080190, 080201, 080202, 090189, 090209, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 013904, 070310, 070320 – вршење на туристички работи во странство, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, продажба на стока во посебни царински продавници, застапување на странски лица, консигнациона продажба, малограничен промет со Италија, Австрија, Унгарија, Романија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието како Д.О.О., истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целиот свој имот. Рудолф Никола е директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9622/91 (929)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3820/92, на регистарска влошка бр. 1-13863-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Претпријатието за производство, услуги и промет „ЕЛЕКТРОКОВИНА“, Д.О.О., Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр.101, скратен назив „ЕЛКО“, Скопје. Претпријатието е организирано и усогласено како Д.О.О., согласно на чл. 3, од Уредбата („Сл. весник на РМ“, бр.9/92).

Од претпријатието истапуваат вработените на поранешната деловна единица „ЕЛЕКТРОКОВИНА“ Скопје, во состав на „ЕЛЕКТРОКОВИНА“ Марибор, а пристапува како нов основач „ЕЛЕКТРОКОВИНА“, Производна електроковински изделков, П.О., Марибор, Р. Словенија, „Тржашка“ с.23, со одлука за истапување и пристапување од 31.ИИ.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3820/92 (930)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2456/92, на регистарска влошка бр. 1-5894-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието „УНИОН ПРОМЕТ“, увоз-извоз, Друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост за трговија на големо и мало, П.О., Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр.143.

Се брише Аليفета Селим, в.д. директор, без ограничување, а се запишува Цветковска Ружица, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2456/92 (1257)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1453/92, на регистарска влошка бр. 1-16921-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност Д.О.О. „ТЕСЛА“ за производство, промет на големо и мало увоз-извоз, Скопје.

Дејности: 070302; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070129; 070132; 070140; 110709; 110909; 110903; 090129; 090131; 090132; 090133; 090139; 070310 – Надворешна трговија со прехранбени производи. 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица во Југославија, работи за посредување на надворешниот трговски промет, увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со: Австрија, Албанија, Грција, Романија, Унгарија, Бугарија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.1453/92 (931)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7744/92 ја запиша во суд. рег. промената на својството на лицето на „Унион Промет“ увоз-извоз, Друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост за трговија на големо и мало, П.О., Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 143, со следните податоци: наместо досегашниот в.д. директор, Ружица Цветковска, ќе стои Цветковска Ружица, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7744/92 (1258)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2050/92, на регистарска влошка бр. 1-16674-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за трговија и градежништво „ЕМИ-Д-КО-МЕРЦ“, Д.О.О. извоз-увоз, Скопје, бул. „Видое Смилевски-Бато“ 15/2-11. Скратен назив: „ЕМИ-Д-КОМЕРЦ“, Д.О.О., Скопје, извоз-увоз. Претпријатието е основано со акт за основање од 20.11.1992 година, а основачи се Дојчиновска Емилија и Дојчиновски Веле.

Дејности: 050201; 050301; 050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080201; 080202; 090124; 090129; 090189; 090209; 110309; 110909.

Дејности во надворешно трговско работење: 070310; 070320 – посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Неограничени овластувања. Делумна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Дојчиновска Емилија, работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2050/92 (932)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4527/92, на регистарска влошка бр. 1-18336-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Производното трговско претпријатие „ТОНИ КОМПАНИ“, Д.О.О., Експорт-Импорт, Скопје, ул. „Иво Рибар Јола“ бр.72/3-5. Дејности: 013121; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 080190.

Надворешно трговски дејности: 070310; 070320.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Тони Андоновски, директор, без ограничувања.

Претпријатието е основано со акт за основање од 16.IV.1992 година, а основач е Тони Андоновски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.4527/92 (933)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6898/92 на регистарска влошка бр. 1-20602-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право на вршење работи во надворешен промет под фирма: Трговско претпријатие увоз-извоз „Мериан“ ц.о. ул. „8“ бр. 13, Волково.

Основач на претпријатието е Настоски Југослав од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 110302, 110303, 110309.

Надворешна трговија: 070310, 070320 – посредување во надворешно трговски промет.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Претпријатието за обврските одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

За директор на претпријатието се именува Настоски Југослав неограничено. За застапник во надворешно трговскиот промет се овластува Настоски Југослав, директор – неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6898/92. (1369)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Срег. бр. 759/92 на регистарска влошка бр. 1-4757 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Приватно претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало и увоз-извоз „ДИС-Трејд“ П.О. Охрид, ул. „Први Мај“ 21.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090123, 090124, 090129, 070310, 070320.

Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица целосна овластувања.

Вид и обем на одговорност на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Станко Станкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 759/92. (1366)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 3587/92 на регистарска влошка бр. 1-6876-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради статусна промена на Заводот за испитување на квалитет на стока, заштита и екологија „Завод“ д.о.о. Скопје, кеј „13 Ноември“ кула I/1 кон Централниот завод за заштита при работа, заштита од пожари и експлозија и заштита на човековата околина со д.о.о. ул. „Битпазарска“ бр. 125, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3597/92. (1367)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3597/92 на регистарска влошка бр. 1-6876-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето поради статусна промена на Заводот за испитување на квалитет на стока, заштита и екологија „Завод“ д.о.о. Скопје, кеј „13 Ноември“ кула I/1, поради припојување кон Централниот завод за заштита при работа, заштита од пожари и експлозија и заштита на човековата околина со д.о.о. ул. „Битпазарска“ бр. 125, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3597/92. (1368)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3683/92 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за услуги и трговија „А Г“ Д.О.О.-Скопје под фирма: Претпријатие за услуги и трговија „А Г“ Д.О.О.-Скопје ул. „Гурчин Кокале“ бр. 42. Скратен назив „А Г“ Д.О.О.-Скопје.

Основач: Антиќ Горан.

Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070012, 070127, 070132, 070114, 070140, 07022, 070223, 070224, 070225, 090121, 090131, 090132, 090133, 090139, 090150, 110402, 110404, 170310, 070320.

Антиќ Горан е директор на претпријатието без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3683/92. (1364)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8905/92 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие и запишување право на надворешен промет под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Марина-Комерц“ Д.О.О. с. Узем, Крива Паланка.

Основач на претпријатието е Славица Пешовска од с. Узем, К. Паланка.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070132, 070140, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080201, 080202, 080119, 110903, 110309.

За надворешно-трговски промет 070310, 070320. Малограничен промет со: Грција Бугарија, Албанија, Австрија, Италија, Романија и Унгарија.

Лице овластено за застапување е: Славица Пешовска од с. Узем, К. Паланка.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските кон трети лица одговара со целокукиот свој имот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8905/92. (1365)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9847/91, на регистарска влошка бр.1-17651-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „ВИ-ЗА“, Д.О.О. експорт-импорт, Скопје, ул. „118“ бб. Претпријатието е основано со акт за основање на 25.XII.1991 година, а основач е Ненад Зафировски од Скопје, ул. „Славеј планина“ бр.4-1.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 080201; 080202; 110303; 110309; 110909; 070310; 070320; застапување на странски лица, посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со својот имот, потполна одговорност. Претпријатието во правниот промет со трети лица го застапува и претставува директорот на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9847/91 (1135)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3693/92, на регистарска влошка бр. 1-18218-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост. Друштво со ограничена одговорност за внатрешна и надворешна трговија „ПАПИРПРОМЕТ“, Скопје, „Градски ѕид“ блок 5, локал 5 Б, Скопје, Основач е Деоничко друштво за производњу спољну и унутрашњу трговину „Папирпромет“, Краљево.

Дејности: 070211; 070212; 070213; 070219; 070221; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 060502; 110302; 110309; 070310; 070320.

Во правниот промет со трето лице, претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Воја Јакимовски, в.д. директор, без ограничување.

Во надворешно-трговскиот промет, претпријатието ќе го застапува Воја Јакимовски, со неограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.3693/92 (1136)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2918/92, на регистарска влошка бр. 1-17888-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието за трговија и услуги „ЕМИСАН“ увоз-извоз д.о.о., Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 254-а, Скопје. Претпријатието е основано со Одлука за основање од 11.ИИ.1992 година, а основач е Славољуб Лактевски од Скопје.

Дејности: 050301; 050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070123; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 090121; 110303; 110309; 110403; 110404.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. Претпријатието за обврските превземени во правниот промет кон трети лица одговара со сите свои средства, како друштво со ограничена одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Славољуб Лактевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2918/92 (1137)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.4037/92, на регистарска влошка бр. 1-1819-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација без ООЗТ РО СРЦ „25-ти Мај“, Ц.О., Титов Велес, основана со решение 08-50 од 27.1.1983 година, на ОСИЗ за физичка култура, Титов Велес.

Дејности: 120410; 080121; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 080111; 080114; 080122; 080123; 080129; 080190; 080201; 080202; 090121; 090131; 090139; 110109; 110302; 110303; 110309; 110902.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Анастас Дане, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.4037/92 (1138)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2560/92, на регистарска влошка бр. 1 – 17904 – 0 – 0 – 0, го запиша во судскиот регистар претпријатието за производство, промет и инженеринг „МЕГАЛИАН 2001“ експорт – импортер д.о.о., Гевгелија, ул. „Леонид Јанков“ бр. 2/1. Претпријатието е основано со акт за основање на 4. ИИ. 1992 година, а основачи се: Петра Стојанова од Гевгелија, МБ 1904953487012 и Христос Чуварас од Науса Иматиас, бр. на пасош 3 – 399463.

Дејности: 011941; 011949; 012421; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260.

Дејности во надворешно – трговскиот промет: 070310; 070320; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, констигација, реекспорт, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и Србија.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот

трговски промет е Петра Стојанова, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2560/92 (1139)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 383/92, на регистарска влошка бр. 1 – 4438, го запиша во судскиот регистар основањето на приватниот претпријатие за трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги „ПЕТАЛИНО – ПРОМЕТ“, Битола со п. о. Основач е Илиевски Најдо од Битола, ул. „Гуро Гавовик“ 106. Седиште: Битола, ул. „Цане Бујковски“ 3.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080119; 080121; 080129; 080190; 080201; 080202; 090171; 090181; 050101; 110404; 090121; 120363; флипер, билјард и сл., откуп на лековити билки и шумски плодови, откуп на земјоделски производи.

Претпријатието е правно лице и во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со целосна одговорност и со царински овластувања. Директор е Најдо Илиевски, со неограничени овластувања, и истиот ќе го застапува и претставува претпријатието во надворешно – трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 383/92 (1141)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Срег. бр. 204/92, на регистарска влошка бр. 1 – 2696, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот на трговското претпријатие „Златибор“, увоз – извоз, трговија на големо и мало во внатрешен промет и производство, Битола, П. О. Од претпријатието истапува Најдовски Ацо, а како основач му пристапува Најдовска Виолета.

Промена на лицето Најдовски Ацо за застапување на претпријатието, а како застапник се запишува Најдовска Виолета.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 204/92 (1142)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 246/91, на регистарска влошка бр. 1 – 838, ја запиша во судскиот регистар промената на статусот на организирање на ЗП „ЈАВОР“, ОП „ЈАВОР – РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ“, Битола во Д. О. О. „ЈАВОР – РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ“, друштво со ограничена одговорност во сопственост со п. о., Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 52 Битола.

Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070123; 070124; 070126; 070127; 070132; 110301; 110309; 070310; 070320; посредување и застапување на прометот на стоки и услуги, изведуваче на инвестициони работи во странство, вршење на работи во слободни царински зони, вршење на стопански дејности во слободни царински зони.

Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица целосни овластувања. Вид и обем на одговорноста за обврските на уписот во правниот промет со трети лица, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Славко Мицевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 246/91 (1143)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3245/92, на регистарска влошка бр. 1 – 7031 – 0 – 0 – 0, го запиша во судскиот регистар претпријатието за инженеринг, консалтинг, маркетинг и промет во земјата и странство „РАЗВОЈНИ ИНЖИЊЕРИНГ“, д.о.о., Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 28/3, со одлука бр. 52 – 01 од 18. ИИ. 1992 година за измена и дополнување на актот за основање на претпријатието, дејноста се проширува со: 070150; 070240; 110401; 110405; 110500; 110611; 110612; 110901; 110406.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3245/92 (1148)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8031/91, на регистарска влошка бр. 1-13633-0-0-0, го запиша во судскиот регистар приватното претпријатие за промет на големо и мало „ДАРМАР – ПРОМЕТ“, Ц.О., Скопје, ул. „Финска“ 66. Претпријатието е основано со одлука за основање од 28.ХИ.1991 година, а основач е Марковиќ Драги.

Дејности: 0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070219; 070222; 070223; 070224; 070226; 070250; 0701; 070112; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070129; 07013; 070132; 070310; 070320.

Претпријатието одговара за своите обврски во правниот промет со трети лица со целиот свој имот, целосна одговорност.

Драги Марковиќ е директор, со неограничени овластувања.

Драги Марковиќ, со неограничени овластувања во надворешно – трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8031/91 (1129)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2987/92, на регистарска влошка бр. 1-17745-0-0-0, го запиша во судскиот регистар трговското претпријатие „ПРОФЕХ“, експорт-импорт, Ц.О., Скопје, ул. „Гуро Гавовик“ бр. 67, Скопје.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124;

070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080201; 080202; 110309. Надворешна трговија: 070310; надворешна трговија со прехранбени производи, 070320; надворешна трговија со непрехранбени производи; застапување и посредување со стоки и услуги.

Основач е Давидовски Авакум со МБ 2106933450007, издадено од СБР, Скопје, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 67, Скопје.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврски сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на внатрешниот и надворешниот промет е Давидовски Авакум, основач и директор на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2987/92 (684)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3302/92, на регистарска влошка бр. 1-18145-0-0-0, го запиша во судскиот регистар приватното претпријатие за производство, промет, услуги и посредување „АВТО – РЕКОРД“, Ц.О., увоз-извоз Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ 14, бр. 101-а.

Директор и застапник на претпријатието е Љупчо Јовановски, без ограничување.

Дејности: 011313; 013115; 013119; 020110; 020121; 020140; 020201; 030003; 050301; 050302; 060501; 060502; 060601; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070230; 070310; 070320; 090129; 090131; 090132; 090139; 090160; 090189; 110309.

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3302/92 (1131)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1815/92, на регистарска влошка бр. 1-17566-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието за внатрешна, надворешна трговија и производство „ЗЕМАК“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Крчин“ бр. 8. Основано со договор за основање склучен на 14.II.1992 година помеѓу основачите Куновска Ленче, ул. „Крчин“ бр.8, Скопје и Куновска Јелисавета, ул. „Крчин“ бр.8, Скопје.

Дејности: 011390; 011941; 011949; 011990; 012310; 012321; 012322; 012323; 012324; 012410; 012421; 012429; 012511; 012512; 012513; 012514; 012515; 012521; 012522; 012524; 012611; 012612; 012613; 012614; 012615; 012621; 012622; 012623; 012624; 012701; 012702; 012703; 012820; 012830; 013021; 013022; 013030; 013041; 013042; 013043; 013050; 013072; 013073; 013111; 013112; 013113; 013115; 013121; 013122; 013200; 013400; 013500; 020110; 020121; 020129; 020131; 020139; 020140; 050301; 050302; 0701; 0702; 090122; 090123; 090131; 090132; 090140; 110402; 110903; 110904; 110905; 110909; 090171; 090172; 090179; 090183; 090189; 070310; 070320.

Неограничено овластување, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Куновска Ленче, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1815/92 (1132)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3962/92, на регистарска влошка бр. 1-18169-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз „МАЛАМИ“, Ц.О., Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 25/4-5, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање на 2.IV.1992 година во Скопје, а основачи се Трајковски Иван и Крстиќ Милорад.

Дејности: 011313; 011710; 011729; 012310; 012421; 012622; 012820; 013021; 013030; 013042; 013119; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070310; 070320; 080111; 080190; 080201; 080202; 090201; 090209; 110309; 110903; 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничено овластување, а за обврските сторени истапува во своје име и за своја сметка. Директор на претпријатието е Трајковски Иван, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3962/92 (1133)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3834/92, на регистарска влошка бр. 1-10016-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот на трговското претпријатие „ТА-БАКО – АИА“, Д.О.О., експорт-импорт, Скопје, ул. „21“ бр. 5, населба Волково.

Од претпријатието истапува основачот Анастасов Круме, од Скопје, со одлука од 30.III.1992 година.

Се брише досегашниот застапник во внатрешно-трговскиот промет Анастасов Круме, директор, без ограничување, а се запишува Ацески Благоја, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3834/92 (1134)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2941/91, на регистарска влошка бр. 1-3704, го запиша пристапувањето на основачот на приватното претпријатие за производство и трговија на големо и мало „ВАНИЛА“, увоз-извоз, Битола п.о.

На претпријатието како основач му пристапува лицето Поповска Соња.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно-трговскиот промет е Поповска Соња.

Од окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2941/91 (1140)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2359/91 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Друштвото со ограничена одговорност за трговија на големо и мало „Синпро“ Битола, п.о. Престануваат овластувањата за застапување на друштвото на Бајковски Пецо и во надворешнотрговскиот промет.

Лице овластено за застапување на друштвото е Борислав Наневски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2359/91 (1114)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. Ст. бр. 1330/91, од 11.VI.1992 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието „Поларис Трејд“ - Скопје.

За стечаен судија се именува Мируша Еленоска, судија во овој суд. За стечаен управник се одредува Вељковиќ Милован од Скопје ул. „Благоја Мучето“ бр.30 тел. 420-682. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 10.IX.1992 година во 8,30 часот во соба бр.60а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1370)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. Ст. бр. 769/92, од 15.VI.1992 година, отвори стечајна постапка над должникот Станбена задруга „Граѓевинар“ Скопје, булевар „ИНА“ бр. 54/2-5.

За стечаен судија се одредува Мирјана Немет судија при овој суд. За стечаен управник се одредува Митревски Спиро од Скопје булевар „Јане Сандански“ бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 8.IX.1992 година во 8,20 часот во соба бр.83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1371)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. Ст. бр. 1632/91, од 9.VI.1992 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието „Едројан“ - Скопје.

За стечаен судија се именува Јелица Серафимовска, судија во овој суд. За стечаен управник се одредува Андонovski Митко од Скопје ул. „Исаја Мажовски“ бр. 36/2-2. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 10.IX.1992 година во 11,10 часот во соба бр.60а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1372)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. Ст. бр. 1046/91, од 15.VI.1992 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието „Круна Комерц“ - Куманово.

За стечаен управник се одредува Раде Спасовски од Куманово, ул. „Вараздинска“ бр. 30, тел. 20-372. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник 8.IX.1992 година во 8,20 часот во соба бр.60а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1373)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. Ст. бр. 433/91, од 15.VI.1992 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието „Вест“ - Куманово.

За стечаен судија се одредува Никола Стојанов, судија во овој суд. За стечаен управник се одредува Раде Спасовски од Куманово, ул. „Вараџдинска“ бр. 30, тел. 20-372. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 8.IX.1992 година во 8,30 часот во соба бр.60а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1374)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. Ст. бр. 1212/91 од 27.V.1992 година, отвори стечајна постапка над Трговскиот претпријатие за производство, промет и услуги „Јелак Мак“ од Кичево.

За стечаен судија се одредува Мируша Еленовска, судија на овој суд. За стечаен управник се одредува Стојкоски Драге, од Скопје ул. „Видо Смилевски Бато“ бр. 21/10, тел. 418-222. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 3.IX.1992 година во 9,20 часот во соба бр.81 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1375)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 917/91 од 4.VII.1992 година ја заклучи стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатието за промет на големо и мало „Екс Комерц“ од Скопје. По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1376)

Окружениот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 574/91 од 4.VII.1992 година ја заклучи стечајната постапка над стечајниот должник - Трговско претпријатие за промет и изведвање на градежни работи „Грејдинг“ од Скопје. По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1377)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. број 03-185 од 31.I.1992 година отвори стечајна постапка низ СЗ „Миравици“ с. Миравици.

За стечаен судија се одредува Мирјана Нџмет, судија при овој суд.

За стечаен управник се одредува Аризанов Бранко од с. Миравици, тел. 88-960 и 83-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет при овој суд, со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање.

За денот на рочиштето да се известат кај надлежното лице, соба бр. 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1349)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 03-102/31 од 20.I.1992 година отвори стечајна постапка над ПП „Јутев“ Гевгелија ул. „7 Ноември“ 66, Гевгелија.

За стечаен судија се одредува Димитрова Емилија, судија при овој суд.

За стечаен управник се одредува Аризанов Бранко од с. Миравици, Гевгелија, тел. 88-960-83-025. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет при овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1350)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 1232/91 од 26.V.1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието „Цина“, Нов Дојран.

За стечаен судија, се именува Лилјана Савовска, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Стојан Ристов од Гевгелија (во СОК Гевгелија). Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд

со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 10.IX.1992 г. во 9,00 часот, во соба бр. 60а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1354)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ст. бр. 49/91 од 30.IX.1991 година отвори стечајна постапка над Договорното претпријатие за производство и промет „Теодосие Синатски“ од Скопје, ул. „Мирче Ацев“ 66, Трубарево.

За стечаен судија се именува Александар Јањик, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Владо Стефановски, од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, тел. 227-300. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 10.IX.1992 година во 9,30 часот соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1344)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст. бр. 319/91 од 23.06.1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на големо и мало „Малсори“ од с. Черкез, - Куманово.

За стечаен судија се именува Јанко Узунов, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Раде Спасовски од Куманово, ул. „Бараџдинска“ бр. 30, тел. 200-372. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд, со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 10.IX.1992 година во 9,10 часот во соба број 81 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1345)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 223/92 и 648/92 е отворена стечајна постапка над должникот ППП „Алфрида Комерц“ Скопје ул. „Шуто Оризари“ ББ со жиро сметка 40100-601-81-760 од 11.V.1992 година.

За стечаен судија се одредува Јанко Узунов, судија при овој суд. За стечаен управник се одредува Андоновски Митко од Скопје, ул. „Исаија Маковски, бр. 36/9-2, телефон 313-079.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријави во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 21.IX.1992 година во 8,55 часот, во соба број 81 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1346)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 188/92 и 609/92 од 20.III.1992 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало експорт-импорт од Скопје „Палерма“ ул. „Маршал Тито“ број 10/14.

За стечаен судија е одредена Лилјана Саздова судија при овој суд. За стечаен управник се одредува Митревски Спиро од Скопје, булевар „Јане Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Рочиштето за испитување на пријавените побарувања се закажува за 8.IX.1992 година во 9 часот, во соба број 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, (1347)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 770/92 од 16.IV.1992 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Мерлин“ од Скопје, ул. „5“ бр. 11 нас. Радишани.

За стечаен судија е одредена Мирјана Нџмет судија при овој суд. За стечаен управник се одредува Спиро Митревски од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 109/3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 8.IX.1992 година, во 9,00 часот, соба бр. 83 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1348)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Л. бр. 12/92 од 30. VII. 1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над ИПС „Југоекономик“ Кочани.

По правосилноста на решението ИПС „Југоекономик-Кочани да се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението може да го напаѓаат доверителите до Стопански суд на Македонија – Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Од Окружниот стопански суд во Штип. (1351)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 11/92 отвори стечајна постапка против должникот ИП „Херба Промет“ и истата ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1353)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 23/1/92 ја отвори стечајната постапка против должникот ЗЗ „Апро инекс“ с. Алинци, прилепско и истата ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1352)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Управа за ветеринарна служба на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир-Скопје“ се огласува за неважен. (2298)

Загубениот округли печат во стандардна големина под назив: „Акционерско друштво во мешовита сопственост „Македонијафилм“ АД со ПО Скопје“ се огласува за неважен. (2299)

Загубениот округли печат под назив: „Кукен совет“ ул. „Копе Метален“ 2/а Скопје се огласува за неважен. (2300)

Загубениот округли печат и штембил под назив: „Производно претпријатие на големо и мало ц.о. „Елин-Мак“ – Скопје“ се огласуваат за неважни. (2301)

Загубениот четвртаст печат под назив: „Бутик Ани“ арх. Мохенска Соња се огласува за неважен. (2302)

Загубениот округли печат под назив: „Трговско претпријатие „Босфор Комерц“ експорт-импорт ц.о. Гостивар“ се огласува за неважен. (2303)

Загубениот округли печат и штембил под назив: „Претпријатие за промет на мало и големо „Металопрот“ Д.О.О. експорт-импорт – Скопје“ се огласуваат за неважни. (2304)

Загубениот печат и штембил под назив: „Основно училиште „Моша Пијаде“ Гостивар СР Македонија“, текстот е напишан на македонски и албански јазик“ се огласуваат за неважни. (2305)

Загубениот четвртаст печат под назив: „Василевски Љубомир Автопревозник“ се огласува за неважен. (2306)

Загубениот округли печат под назив: „Претпријатие во приватна сопственост за угостителство, туризам и услуги и трговија на големо и мало „Сеп комерц“ ц.о. увоз-извоз с. Г. Врановци Т. Велес“ се огласува за неважен. (2307)

Загубениот печат под назив: „ИПС „Транс Трам“ – Кочани“ се огласува за неважен. (2308)

Загубениот печат под назив: „Колонијална продавница на мало „Вардар“ Киро Варсакевски с. Мирковци“ се огласува за неважен. (2357)

Загубениот округли печат под назив: „Приватно претпријатие за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно-трговско работење и угостителско туристичко работење „Карпуз-шпед“ ц.о. Македонска Каменница“ се огласува за неважен. (2358)

Загубениот штембил под назив: „Приватно претпријатие Карпуз-шпед“ ц.о. Македонска Каменница се огласува за неважен. (2359)

Загубениот печат Г.П. „Ивал“ – Штип се огласува за неважен. (2359)

СОДРЖИНА

1037. Уредба за задолжително пребивање на обврските помеѓу правните лица во Република Македонија (мултилатерална компензација) 941
1038. Уредба за организирање, подготвување и извршување на активностите и задачите на цивилната заштита во воена состојба и за формирање и подготвување на единиците и штабовите на цивилната заштита 943
1039. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел – гориво 954
1040. Одлука за отворање на Амбасада на Република Македонија во Љубљана 954
1041. Одлука за воспоставување на конзуларни односи на Република Македонија со Република Бугарија. 955
1042. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати во прометот 955
1043. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на меѓународен Прес-центар за работа на странски новинари во Република Македонија 955

1044. Одлука за отворање на генерален конзулат на Република Македонија во Софија, Република Бугарија 955
1045. Одлука за висината на придонесот на „Детска недела“ во времето од 5. до 11. X. 1992 година. 956
1046. Одлука за давање на согласност за доделување на градежно земјиште со непосредна спогодба 956
1047. Одлука за утврдување на општ интерес и определување на локација за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти на магистралниот пат – Скопје – Куманово – Крива Паланка на подрачјето на општината Крива Паланка 956
1048. Одлука за определување највисоко ниво на цените на одделни комунални услуги 956
1049. Одлука за распределба на средствата од вишоците на приходите над расходите на Народната банка на Република Македонија за 1991 година 957
1050. Одлука за висината на надоместот за извршен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, производи, судовини отпадоци од животинско потекло, семе за вештачко осеменување оплодени јајни клетки, за оплодување на животни и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест во прометот преку границата на Република Македонија. 958
1051. Одлука за висината на надоместот на трошоците за работа на терен 959
1052. Упатство за начинот и постапката за употреба на единиците и штабовите на цивилната заштита што ги формира Републиката во вонредна состојба и други несреќи во мир 961
1053. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување регистрациони подрачја за моторни и приклучни возила 961
1054. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на плаќањето на трошоците сврзани со обезбедување на пробните возења, вонредниот превоз и спортски или други приредби на пат 961
1055. Правилник за изменување на Правилникот за основање, обуката, униформата и ознаките на сообраќајните патроли на граѓани и училишните сообраќајни единици 961
1056. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на дозволата за возач на трактор и возачка потврда 962
1057. Правилник за изменување на Правилникот за возачката дозвола, дозволата за возач на трактор и возачка потврда 962
1058. Решение бр. 6576/1 963
1059. Решение бр. 6576/1 963
1060. Решение бр. 6576/1 963
- Исправка на решението за распоредување на осудени лица во казнено-поправни установи и малолетници во заводски установи 963
- Исправка на Правилникот за службата во Армијата на Република Македонија 963
- Исправка на Програмата за поставување на времени објекти во град Скопје 963

Општи акти на фондвите и заводите

СКОПЈЕ

51. Решение за усогласување на пензиите и паричните надоместоци 964
52. Решение за усогласување на пензиите на воените осигуреници. 964
53. Решение за висината на надоместотот за вработување на инвалидни лица во мај 1992 година 964
54. Решение за определување на надоместотот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој на инвалидите на трудот за април 1992 година. 964
55. Статут на Фондот на пензијата и инвалидското на Македонија 965